

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО



ИЗЛЕГУВА ПО ПОТРЕБА	14.03.2019 БРОЈ 18	ПРИМЕРОКОТ Е БЕСПЛАТЕН
------------------------	-----------------------	------------------------

СО Д Р Ж И Н А

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Завршна сметка на Буџетот на Општина Берово за 2018 година.....

З А К Л У Ч О К за усвојување на Завршна сметка на Буџетот на Општина Берово за 2018 година....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај на Општина Берово за 2018 година.....

З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај на Општина Берово за 2018 година.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници вработени во ОЈУДГ “23 Август” Берово за 2019 година.....

О Д Л У К А за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници вработени во ОЈУДГ “23 Август” Берово за 2019 година.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен извештај за работа на ЈПКР „Услуга“ Берово за 2018 година.....

З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен извештај за работа на ЈПКР „Услуга“ Берово за 2018 година.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен финансиски извештај за работа на ЈПКР „Услуга“ Берово за 2018 година.....

З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен финансиски извештај за работа на ЈПКР „Услуга“ Берово за 2018 година.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Одлука на ЈПКР “Услуга” Берово, за наплата на правосилни и извршни предмети без камата.....

З А К Л У Ч О К за усвојување на Одлука на ЈПКР “Услуга” Берово, за наплата на правосилни и извршни предмети без камата.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за престанок на Одлука за давање на времено користење недвижни ствари – згради на ЈПКР “Услуга” Берово.....

О Д Л У К А за престанок на Одлука за давање на времено користење недвижни ствари – згради на ЈПКР “Услуга” Берово.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Известување за деловна активност за 2018 година за наменска сметка на ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки ” Берово за 2018 година.....

З А К Л У Ч О К за усвојување на Известување за деловна активност за 2018 година за наменска сметка на ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки ” Берово за 2018 година.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка на основен Буџет за 2018 година на ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки” Берово.....

З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка на основен Буџет за 2018 година на ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки” Берово.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка на самофинансирачки активности за 2018 година на ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки ” Берово.....

З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка на самофинансирачки активности за 2018 година на ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки ” Берово.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка на ОСУ,,Ацо Русковски” 2018 година- донаторска сметка.....

З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка на ОСУ,,Ацо Русковски” 2018 година- донаторска сметка.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка на ОСУ,,Ацо Русковски” 2018 година-наменска дотација.....

З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка на ОСУ,,Ацо Русковски” 2018 година-наменска дотација.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка на ОСУ,,Ацо Русковски” 2018 година-сметка за сопствени приходи.....

З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка на ОСУ,,Ацо Русковски” 2018 година-сметка за сопствени приходи.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Полугодишен извештај за работа на ОСУ,,Ацо Русковски” Берово за учебната 2018/2019 година.....

З А К Л У Ч О К за усвојување на Полугодишен извештај за работа на ОСУ,,Ацо Русковски” Берово за учебната 2018/2019 година.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи за 2018 година на сопствена сметка на ООУ,,Дедо Иљо Малешевски” Берово.....

З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи за 2018 година на сопствена сметка на ООУ,,Дедо Иљо Малешевски” Берово.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи за 2018 година на сметка донаторска- Програма- Предизвик за млади истражувачи на ООУ,,Дедо Иљо Малешевски” Берово.....

З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи за 2018 година на сметка донаторска- Програма- Предизвик за млади истражувачи на ООУ „Дедо Иљо Малешевски” Берово.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи за 2018 година на сметка за наменска дотација на ООУ „Дедо Иљо Малешевски” Берово.....

З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи за 2018 година на сметка за наменска дотација на ООУ „Дедо Иљо Малешевски” Берово.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи за 2018 година на сметка-донаторска-Еразмус 2016-1-МКО1 на ООУ „Дедо Иљо Малешевски” Берово.....

З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи за 2018 година на сметка-донаторска-Еразмус 2016-1-МКО1 на ООУ „Дедо Иљо Малешевски” Берово.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка од Домот на Културата „Димитар Беровски” – Берово за 2018 година – сметка за сопствени приходи.....

З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка од Домот на Културата „Димитар Беровски” – Берово за 2018 година – сметка за сопствени приходи.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка од Домот на Културата „Димитар Беровски” – Берово за 2018 година- наменска дотација.....

З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка од Домот на Културата „Димитар Беровски” – Берово за 2018 година- наменска дотација.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка од ОЈУДГ „23Август”- Берово за 2018 година – сметка за сопствени приходи.....

З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка од ОЈУДГ „23Август”- Берово за 2018 година – сметка за сопствени приходи.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка од ОЈУДГ „23Август”- Берово за 2018 година- донаторска сметка Инклузија на деца РОМИ во предучилишна возраст.....

З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка од ОЈУДГ „23Август”- Берово за 2018 година- донаторска сметка Инклузија на деца РОМИ во предучилишна возраст.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка од ОЈУДГ „23Август”- Берово за 2018 година- сметка за блок дотација.....

З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка од ОЈУДГ „23Август”- Берово за 2018 година- сметка за блок дотација.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Известување за деловна активност во 2018 година на Донаторска сметка 702010221660313 Програма В-1 на ОЈУДГ „23Август”- Берово за 2018 година.....

З А К Л У Ч О К за усвојување на Известување за деловна активност во 2018 година на Донаторска сметка 702010221660313 Програма В-1 на ОЈУДГ „23Август”- Берово за 2018 година.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка на ООУ „Никола Петров Русински“ за 2018 година – сметка за наменска дотација...

З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка на ООУ „Никола Петров Русински“ за 2018 година – сметка за наменска дотација.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка на ООУ „Никола Петров Русински“ за 2018 година – сметка за самофинансирачки активности.....

З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка на ООУ „Никола Петров Русински“ за 2018 година – сметка за самофинансирачки активности.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово во областа на културата за 2018 година.....

З А К Л У Ч О К за усвојување на Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово во областа на културата за 2018 година.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово во областа на социјалната заштита за 2018 година...

З А К Л У Ч О К за усвојување на Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово во областа на социјалната заштита за 2018 година.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово во областа на комуникациите, односите со јавноста и меѓународната соработка во 2018 година.....

З А К Л У Ч О К за усвојување на Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово во областа на комуникациите, односите со јавноста и меѓународната соработка во 2018 година.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово во областа на спортот за 2018 година.....

З А К Л У Ч О К за усвојување на Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово во областа на спортот за 2018 година.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Извештај за програмата за вклучување на Ромите, согласно локалниот акционен план на Општина Берово, за 2018 година.....

З А К Л У Ч О К за усвојување на Извештај за програмата за вклучување на Ромите, согласно локалниот акционен план на Општина Берово, за 2018 година.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен извештај за реализација на Г2 програма за активностите на Општина Берово за 2018 година во областа на туризмот.....

З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен извештај за реализација на Г2 програма за активностите на Општина Берово за 2018 година во областа на туризмот.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Извештај за реализација на Г1 програма, за поддршка на локалниот економски развој на Општина Берово за 2018 година.....

З А К Л У Ч О К за усвојување на Извештај за реализација на Г1 програма, за поддршка на локалниот економски развој на Општина Берово за 2018 година.....

- З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен извештај за реализација на програмата за енергетска ефикасност на Општина Берово за 2018 година.....
- З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен извештај за реализација на програмата за енергетска ефикасност на Општина Берово за 2018 година.....
- З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програмата за јавна чистота за 2018 година.....
- З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програмата за јавна чистота за 2018 година.....
- З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програмата за јавно зеленило за 2018 година.....
- З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програмата за јавно зеленило за 2018 година.....
- З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програмата за заловување на кучиња скитници за 2018 година.....
- З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програмата за заловување на кучиња скитници за 2018 година.....
- З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програмата за улично осветлување за 2018 година.....
- З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програмата за улично осветлување за 2018 година.....
- З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програмата за зимско одржување на локални улици и патишта за 2018 година.....
- З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програмата за зимско одржување на локални улици и патишта за 2018 година.....
- З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програма за заштита од штетно влијание на водите за 2018 година.....
- З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програма за заштита од штетно влијание на водите за 2018 година.....
- З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за давање на согласност за ослободување од плаќање на партиципација на ромски деца на возраст од три до шест години.....
- О Д Л У К А за давање на согласност за ослободување од плаќање на партиципација на ромски деца на возраст од три до шест години.....
- З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програмата за чистење на наноси и свлечишта на локални патишта и улици за 2018 година.....
- З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програмата за чистење на наноси и свлечишта на локални патишта и улици за 2018 година.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2018 година.....

З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2018 година.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен извештај за реализациј на програмата за изработка на Урбанистички планови за 2018 година.....

З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен извештај за реализациј на програмата за изработка на Урбанистички планови за 2018 година.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Полугодишен извештај за работа на Советник овластен инспектор за комунални работи, угостителство и туризам на Општина Берово за период од 01.07.2018 година до 31.12.2018 година.....

З А К Л У Ч О К за усвојување на Полугодишен извештај за работа на Советник овластен инспектор за комунални работи, угостителство и туризам на Општина Берово за период од 01.07.2018 година до 31.12.2018 година.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Полугодишен извештај за работа на овластениот градежен инспектор на Општина Берово за период од 01.07.2018 година до 31.12.2018 година.....

З А К Л У Ч О К за усвојување на Полугодишен извештај за работа на овластениот градежен инспектор на Општина Берово за период од 01.07.2018 година до 31.12.2018 година.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К Полугодишен извештај за работењето на овластениот Општински инспектор за просвета и спорт за период од 01.07.2018 година до 31.12.2018 година.....

З А К Л У Ч О К За усвојување на Полугодишен извештај за работењето на овластениот Општински инспектор за просвета и спорт за период од 01.07.2018 година до 31.12.2018 година.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К За усвојување на Извештај за работа на овластениот инспектор за сообраќај и локални патишта на Општина Берово.....

З А К Л У Ч О К За усвојување на Извештај за работа на овластениот инспектор за сообраќај и локални патишта на Општина Берово.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К За усвојување на Годишен Извештај за работата на ТППЕ Берово за 2018 година.....

З А К Л У Ч О К За усвојување на Годишен Извештај за работата на ТППЕ Берово за 2018 година....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување Годишен Извештај од ПС од ОН Берово за 2018 година.....

З А К Л У Ч О К за усвојување Годишен Извештај од ПС од ОН Берово за 2018 година.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за усогласување на намените на урбанистички план за село Русиново во однос на легализација на објекти надвор од дефиниран опфат на планот, за КП 1363, КО Русиново, по барање на Белчовски Иван.....

О Д Л У К А за усогласување на намените на урбанистички план за село Русиново во однос на легализација на објекти надвор од дефиниран опфат на планот, за КП 1363, КО Русиново, по барање на Белчовски Иван.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за прифаќање на донација.....

О Д Л У К А за прифаќање на донација.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за прифаќање на донација.....

О Д Л У К А за прифаќање на донација.....

З А К Л У Ч О К за објавување на ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА за кофинансирање на проектот „Изградба на зелен пазар во Берово“.....

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА за кофинансирање на проектот „Изградба на зелен пазар во Берово“.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Завршна сметка на
Буџетот на Општина Берово за 2018 година

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Завршна сметка на Буџетот на Општина Берово за 2018 година, Бр.09-903/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/1
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 4 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02,18/07,30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седницата одржана на 13.03.2019 година донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Завршна сметка на
Буџетот на Општина Берово за 2018 година

1. Се усвојува Завршната сметка на Буџетот на Општина Берово за 2018 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-903/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Предлаѓач: Градоначалник на ЕЛС Берово
Г - дин Звонко Пекевски

Изготвувач: Одделение за финансиски прашања

Преставник: Татјанка Муртовска

ЗАВРШНА СМЕТКА

НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА БЕРОВО ЗА 2018 ГОДИНА

Берово, февруари 2019 година

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М."бр.5/2002) и член 19 став 2 точка 4 од Статутот на Општина Берово ("Службен гласник на Општина Берово бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19 - та седница одржана на ден 13 .03.2019 година, донесе

**ЗАВРШНА СМЕТКА
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА БЕРОВО
ЗА 2018 ГОДИНА**

Член 1

Завршната сметка на Буџетот на општината за 2018 година се состои од:

	Планирани	Реализирани
-Вкупно приходи	282.427.000,00 денари	262.868.916,00 денари
Даночни приходи	28.581.033,00 денари	27.433.599,00 денари
Неданочни приходи	4.896.528,00 денари	3.121.126,00 денари
Капитални приходи	5.210.000,00 денари	3.321.471,00 денари
Трансфери	38.811.834,00 денари	33.999.038,00 денари
Дотации	153.446.825,00 денари	153.362.452,00 денари
Приходи од самофинансирачки активности	13.798.000,00 денари	10.676.869,00 денари
Донации	37.682.780,00 денари	30.954.361,00 денари
Пренесено салдо од 2017 година	29.067.426,00 денари	

-Вкупно расходи 282.427.000,00 денари 220.279.988,00 денари

Утврдени намени	282.027.000,00 денари	219.925.768,00 денари
Резерви	400.000,00 денари	354.220,00 денари

-Салдо на 31-12-2018 42.588.928,00 денари

Член 2

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на основниот буџет во износ од 525.774,00 денари се пренесува како вишок на приходи од претходната година на основниот буџет на општина Берово за 2019 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на наменски дотации во износ од 32.509.219,00 денари се пренесува како приход на буџетот на наменски дотации на општина Берово за 2019 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на самофинансирачки активности во износ од 494.880,00 денари се пренесува како приход на буџетот на самофинансирачки активности на општина Берово за 2019 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на донации во износ од 9.059.055,00 денари се пренесува како приход на буџетот на донации на општина Берово за 2019 година.

Член 3

Планираните и остварените приходи по извори и видови, односно планираните и извршените расходи по основни намени се искажани во билансите на приходи и расходи на Завршната сметка на Буџетот на Општина Берово за 2018 година и во Посебниот дел по програми и основни намени по економска класификација и тоа:

Член 4

Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Берово за 2018 година се објавува во Службен гласник на општина Берово.

**СОВЕТ НА ОПШТИНА
БЕРОВО**

Претседател на Совет
Јован Матеничарски с.р.

Бр. 09-903/1
13.03.2019 година

НАДЛЕЖНОСТ А	Совет на општина	Основен буџет		Буџет на блок		Буџет на самофинан.		Буџет на донации		ВКУПНО	
		Планирано 2019	Извршено 2019	Планирано 2019	Извршено 2019	Планирано 2019	Извршено 2019	Планирано 2019	Извршено 2019	Планирано 2019	Извршено 2019
		ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	6,615,918.0	5,888,567.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,615,918.0	5,888,567.0
40		ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ	1,940,000.0	1,578,959.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,940,000.0	1,578,959.0
	401	Основни плати и надоместоци	215,000.00	187,771.00						215,000.0	187,771.0
	402	Придонеси за социјално осигурување од работодавачите								0.0	0.0
	403	Останати придонеси од плати								0.0	0.0
	404	Надоместоци	1,725,000.00	1,390,588.00						1,725,000.0	1,390,588.0
41		РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	100,000.0	78,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100,000.0	78,000.0
	411	Финансирање на нови програми и потпрограми								0.0	0.0
	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	100,000.00	78,000.00						100,000.0	78,000.0
	413	Тековни резерви (разновидни расходи)								0.0	0.0
	414	Резерви за капитални расходи								0.0	0.0
42		СТОКИ И УСЛУГИ	1,118,000.0	899,650.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,118,000.0	899,650.0
	420	Патни и дневни расходи	10,000.00	1,174.00						10,000.0	1,174.0
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	260,000.00	251,103.00						260,000.0	251,103.0
	423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	145,000.00	100,387.00						145,000.0	100,387.0
	424	Поправки и тековно одржување	225,000.00	117,809.00						225,000.0	117,809.0
	425	Договорни услуги	110,000.00	81,618.00						110,000.0	81,618.0
	426	Други тековни расходи	368,000.00	347,559.00						368,000.0	347,559.0
	427	Привремени вработувања								0.0	0.0
43		ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ								0.0	0.0
	432	Трансфери до Агенцијата за вработување								0.0	0.0
	433	Трансфери до Фондот за здравство								0.0	0.0
45		КАМАТИ	34,259.0	34,259.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34,259.0	34,259.0
	451	Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори								0.0	0.0
	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	34,259.0	34,259.0						34,259.0	34,259.0
	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт								0.0	0.0
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1,086,145.0	960,785.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,086,145.0	960,785.0
	461	Субвенции за јавни претпријатија	600,000.00	600,000.00						600,000.0	600,000.0
	462	Субвенции за приватни претпријатија								0.0	0.0
	463	Трансфери до невладини организации	236,145.00	236,145.00						236,145.0	236,145.0
	464	Разни трансфери	250,000.00	124,640.00						250,000.0	124,640.0
47		СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	471	Социјални надоместоци								0.0	0.0
	472	Плаќања на бенефиции од Пензиски фонд								0.0	0.0
	473	Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување								0.0	0.0
	474	Плаќања на надоместоци од Фондот за здравств. осигур.								0.0	0.0
49		ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	2,997,414.0	2,997,414.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,997,414.0	2,997,414.0
	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори								0.0	0.0
	492	Отплата на главнина кон домашни институции	2,997,414.0	2,997,414.0						2,997,414.0	2,997,414.0
	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт								0.0	0.0
		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	480	Купување на опрема и машини								0.0	0.0
	481	Градежни објекти								0.0	0.0
	482	Други градежни објекти								0.0	0.0
	483	Купување на мебел								0.0	0.0
	484	Стратешки стоки и други резерви								0.0	0.0
	485	Вложувања и нефинансиски средства								0.0	0.0
	486	Купување на возила								0.0	0.0
	489	Капитални субвенции за прет. и невладини организации								0.0	0.0

НАДЛЕЖНОСТЕ		Основен буџет		Буџет на блок дотации		Буџет на самофинан.		Буџет на донации		ВКУПНО	
		Планирано 2018	Извршено 2018	Планирано 2018	Извршено 2018	Планирано 2018	Извршено 2018	Планирано 2018	Извршено 2018	Планирано 2018	Извршено 2018
	Социјална заштита и заштита на деца										
	ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	2,318,000.0	1,988,425.0	20,467,723.0	17,716,498.0	9,698,450.0	7,827,589.0	204,600.0	175,794.0	32,688,773.0	27,708,306.0
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ	2,318,000.0	1,988,425.0	17,298,600.0	14,783,287.0	0.0	0.0			19,616,600.0	16,771,712.0
	401 Основни плати и надоместоци	1,610,000.0	1,451,534.0	12,638,700.00	10,791,779.00					14,248,700.0	12,243,313.0
	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачит	708,000.0	536,891.0	4,659,900.00	3,991,508.00					5,367,900.0	4,528,399.0
	403 Останати придонеси од плати									0.0	0.0
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	411 Финансирање на нови програми и потпрограми									0.0	0.0
	412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)									0.0	0.0
	413 Тековни резерви (разновидни расходи)									0.0	0.0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0.0	0.0	2,819,123.0	2,672,643.0	9,448,450.0	7,782,179.0	204,600.0	175,794.0	12,472,173.0	10,630,616.0
	420 Патни и дневни расходи					50,000.00	24,000.00			50,000.00	24,000.00
	421 Комунални услуги,греење, комуникација и транспорт			2,084,400.00	2,084,400.00	1,160,000.00	788,423.00			3,244,400.00	2,872,823.00
	423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки			254,723.00	217,852.00	6,547,450.00	6,061,129.00	204,600.00	175,794.00	7,006,773.00	6,454,775.00
	424 Поправки и тековно одржување			140,000.00	108,464.00	540,000.00	217,332.00			680,000.00	325,796.00
	425 Договорни услуги			220,000.00	194,851.00	371,000.00	55,579.00			591,000.00	250,430.00
	426 Други тековни расходи			120,000.00	67,076.00	360,000.00	266,635.00			480,000.00	333,711.00
	427 Привремени вработувања					420,000.00	369,081.0			420,000.00	369,081.00
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	431 Трансфери до Фондот за ПИОМ									0.0	0.0
	432 Трансфери до Агенцијата за вработување									0.0	0.0
	433 Трансфери до Фондот за здравство									0.0	0.0
45	КАМАТИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	451 Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори									0.0	0.0
	452 Каматни плаќања кон домашни кредитори									0.0	0.0
	453 Каматни плаќања кон други нивоа на власт									0.0	0.0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0.0	0.0	350,000.0	260,568.0	250,000.0	45,410.0	0.0	0.0	600,000.0	305,978.0
	461 Субвенции за јавни претпријатија									0.0	0.0
	462 Субвенции за приватни претпријатија									0.0	0.0
	463 Трансфери до невладини организации									0.0	0.0
	464 Разни трансфери			350,000.00	260,568.00	250,000.00	45,410.00			600,000.00	305,978.00
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	471 Социјални надоместоци									0.0	0.0
	472 Плаќања на бенефиции од Пензиски фонд									0.0	0.0
	473 Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување									0.0	0.0
	474 Плаќања на надоместоци од Фондот за здравств. осигур.									0.0	0.0
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	491 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори									0.0	0.0
	492 Отплата на главнина кон домашни институции									0.0	0.0
	493 Отплата на главнина до други нивоа на власт									0.0	0.0
	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1,000,000.0	0.0	1,224,595.0	1,224,595.0	2,866,550.0	1,838,929.0	0.0	0.0	5,091,145.0	3,063,524.0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1,000,000.0	0.0	1,224,595.0	1,224,595.0	2,866,550.0	1,838,929.0	0.0	0.0	5,091,145.0	3,063,524.0
	480 Кулување на опрема и машини			110,000.00	110,000.00	220,000.00	33,490.00			330,000.00	143,490.00
	481 Градежни објекти	1,000,000.00		1,114,595.00	1,114,595.00	2,506,550.00	1,805,439.00			4,621,145.00	2,920,034.00
	482 Други градежни објекти					120,000.00				120,000.00	0.00
	483 Кулување на мебел					20,000.00				20,000.00	0.00
	484 Стратешки стоки и други резерви									0.00	0.00
	485 Кулување на возила									0.00	0.00
	486 Финансиски средства									0.00	0.00
	489 Капитални субвенции за прет. и невладини организации									0.00	0.00

НАДЛЕЖНОСТ Д	Градоначелник	Основен буџет		Буџет на блок		Буџет на самофинан.		Буџет на донации		ВКУПНО	
		Планирано 2018	Извршено 2018	Планирано 2018	Извршено 2018	Планирано 2018	Извршено 2018	Планирано 2018	Извршено 2018	Планирано 2018	Извршено 2018
		ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ		5,340,440.0	4,976,846.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,340,440.0	4,976,846.0
40		ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ		1,055,000.0	1,019,454.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,055,000.0	1,019,454.0
	401	Основни плати и надоместоци		772,000.00	741,639.00					772,000.00	741,639.00
	402	Придонеси за социјално осигурување од работодавачит		283,000.00	271,815.00					283,000.00	271,815.00
	403	Останати придонеси од плати								0.0	0.0
	404	Надоместоци								0.0	0.0
41		РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		300,000.00	276,220.00	0.0	0.0	0.0	0.0	300,000.00	276,220.00
	411	Финансирање на нови програми и потпрограми								0.0	0.0
	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)								0.0	0.0
	413	Тековни резерви (разновидни расходи)		300,000.00	276,220.00					300,000.00	276,220.00
42		СТОКИ И УСЛУГИ		3,395,440.00	3,154,898.00	0.0	0.0	0.0	0.0	3,395,440.00	3,154,898.00
	420	Патни и дневни расходи		91,000.00	80,061.00					91,000.00	80,061.00
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		850,000.00	793,849.00					850,000.00	793,849.00
	423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки		105,000.00	67,828.00					105,000.00	67,828.00
	424	Поправки и тековно одржување		150,000.00	139,638.00					150,000.00	139,638.00
	425	Договорни услуги		1,049,440.00	1,017,031.00					1,049,440.00	1,017,031.00
	426	Други тековни расходи		480,000.00	418,745.00					480,000.00	418,745.00
	427	Привремени вработувања		660,000.00	637,686.00					660,000.00	637,686.00
43		ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ								0.00	0.00
	432	Трансфери до Агенцијата за вработување								0.00	0.00
	433	Трансфери до Фондот за здравство								0.00	0.00
45		КАМАТИ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	451	Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори								0.00	0.00
	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори								0.00	0.00
	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт								0.00	0.00
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		600,000.00	532,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	532,334.00
	461	Субвенции за јавни претпријатија								0.00	0.00
	462	Субвенции за приватни претпријатија								0.00	0.00
	463	Трансфери до невладини организации								0.00	0.00
	464	Разни трансфери		600,000.00	532,334.00					600,000.00	532,334.00
47		СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	471	Социјални надоместоци								0.00	0.00
	472	Плаќања на бенефиции од Пензиски фонд								0.00	0.00
	473	Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување								0.00	0.00
	474	Плаќања на надоместоци од Фондот за здравств. осигур.								0.00	0.00
49		ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори								0.00	0.00
	492	Отплата на главнина кон домашни институции								0.00	0.00
	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт								0.00	0.00
		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	480	Купување на опрема и машини								0.00	0.00
	481	Градежни објекти								0.00	0.00
	482	Други градежни објекти								0.00	0.00
	483	Купување на мебел								0.00	0.00
	484	Стратешки стоки и други резерви								0.00	0.00
	485	Вложувања и нефинансиски средства								0.00	0.00
	486	Купување на возила								0.00	0.00
	489	Капитални субвенции за прет. и невладини организации								0.00	0.00

НАДЛЕЖНОСТ Е	Општинска администрација	Основен буџет		Буџет на блок		Буџет на самофинан.		Буџет на донации		ВКУПНО	
		Планирано 2018	Извршено 2018	Планирано 2018	Извршено 2018	Планирано 2018	Извршено 2018	Планирано 2018	Извршено 2018	Планирано 2018	Извршено 2018
	ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	18,976,419.0	16,974,998.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18,976,419.0	16,974,998.0
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ	15,750,000.0	14,277,794.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15,750,000.0	14,277,794.0
	401 Основни плати и надоместоци	11,500,000.00	10,423,187.00							11,500,000.0	10,423,187.0
	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	4,250,000.00	3,854,607.00							4,250,000.0	3,854,607.0
	403 Останати придонеси од плати									0.0	0.0
	404 Надоместоци									0.0	0.0
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	411 Финансирање на нови програми и потпрограми									0.0	0.0
	412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)									0.0	0.0
	413 Тековни резерви (разновидни расходи)									0.0	0.0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2,076,419.0	2,552,679.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,076,419.0	2,552,679.0
	420 Патни и дневни расходи	175,000.00	120,490.00							175,000.0	120,490.0
	421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1,690,000.00	1,444,075.00							1,690,000.0	1,444,075.0
	423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	186,755.00	116,774.00							186,755.0	116,774.0
	424 Поправки и тековно одржување	500,000.00	448,272.00							500,000.0	448,272.0
	425 Договорни услуги	94,664.00	40,534.00							94,664.0	40,534.0
	426 Други тековни расходи	430,000.00	382,533.00							430,000.0	382,533.0
	427 Привремени вработувања									0.0	0.0
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОЊБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	431 Трансфери до Фондот за ПИОМ									0.0	0.0
	432 Трансфери до Агенцијата за вработување									0.0	0.0
	433 Трансфери до Фондот за здравство									0.0	0.0
45	КАМАТИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	451 Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори									0.0	0.0
	452 Каматни плаќања кон домашни кредитори									0.0	0.0
	453 Каматни плаќања кон други нивоа на власт									0.0	0.0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	150,000.0	144,526.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150,000.0	144,526.0
	461 Субвенции за јавни претпријатија									0.0	0.0
	462 Субвенции за приватни претпријатија									0.0	0.0
	463 Трансфери до невладини организации									0.0	0.0
	464 Разни трансфери	150,000.00	144,526.00							150,000.0	144,526.0
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	471 Социјални надоместоци									0.0	0.0
	472 Плаќања на бенефиции од Пензиски фонд									0.0	0.0
	473 Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување									0.0	0.0
	474 Плаќања на надоместоци од Фондот за здравств. осигур.									0.0	0.0
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	491 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори									0.0	0.0
	492 Отплата на главнина кон домашни институции									0.0	0.0
	493 Отплата на главнина до други нивоа на власт									0.0	0.0
	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	80,000.0	76,318.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80,000.0	76,318.0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	80,000.0	76,318.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80,000.0	76,318.0
	480 Купување на опрема и машини	80,000.00	76,318.00							80,000.0	76,318.0
	481 Градежни објекти									0.0	0.0
	482 Други градежни објекти									0.0	0.0
	483 Купување на мебел									0.0	0.0
	484 Стратешки стоки и други резерви									0.0	0.0
	485 Вложувања и нефинансиски средства									0.0	0.0
	486 Купување на возила									0.0	0.0
	489 Капитални субвенции за прет. и невладини организации									0.0	0.0

НАДЛЕЖНОСТ Ф	Урбанистичко планирање и уредување на просторот	Основен буџет		Буџет на блок додатоци		Буџет на самофинан.		Буџет на додатоци		ВКУПНО	
		Планирано 2018	Извршено 2018	Планирано 2018	Извршено 2018	Планирано 2018	Извршено 2018	Планирано 2018	Извршено 2018	Планирано 2018	Извршено 2018
	ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	1,344,336.0	908,521.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,344,336.0	908,521.0
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	401 Основни плати и надоместоци									0.0	0.0
	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите									0.0	0.0
	403 Останати придонеси од плати									0.0	0.0
	404 Надоместоци									0.0	0.0
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	411 Финансирање на нови програми и потпрограми									0.0	0.0
	412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)									0.0	0.0
	413 Тековни резерви (разновидни расходи)									0.0	0.0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1,344,336.0	908,521.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,344,336.0	908,521.0
	420 Патни и дневни расходи									0.0	0.0
	421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт									0.0	0.0
	423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки									0.0	0.0
	424 Поправки и тековно одржување									0.0	0.0
	425 Договорни услуги	1,344,336.00	908,521.00							1,344,336.0	908,521.0
	426 Други тековни расходи									0.0	0.0
	427 Привремени вработувања									0.0	0.0
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОЊБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	431 Трансфери до Фондот за ПИОМ									0.0	0.0
	432 Трансфери до Агенцијата за вработување									0.0	0.0
	433 Трансфери до Фондот за здравство									0.0	0.0
45	КАМАТИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	451 Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори									0.0	0.0
	452 Каматни плаќања кон домашни кредитори									0.0	0.0
	453 Каматни плаќања кон други нивоа на власт									0.0	0.0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	461 Субвенции за јавни претпријатија									0.0	0.0
	462 Субвенции за приватни претпријатија									0.0	0.0
	463 Трансфери до невладини организации									0.0	0.0
	464 Разни трансфери									0.0	0.0
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	471 Социјални надоместоци									0.0	0.0
	472 Плаќања на бенефиции од Пензиски фонд									0.0	0.0
	473 Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување									0.0	0.0
	474 Плаќања на надоместоци од Фондот за здравств. осигур.									0.0	0.0
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	491 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори									0.0	0.0
	492 Отплата на главнина кон домашни институции									0.0	0.0
	493 Отплата на главнина до други нивоа на власт									0.0	0.0
	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1,290,000.0	1,179,879.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,290,000.0	1,179,879.0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1,290,000.0	1,179,879.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,290,000.0	1,179,879.0
	480 Купување на опрема и машини									0.0	0.0
	481 Градежни објекти									0.0	0.0
	482 Други градежни објекти	700,000.00	589,879.00							700,000.0	589,879.0
	483 Купување на мебел									0.0	0.0
	484 Стратешки стоки и други резерви									0.0	0.0
	485 Вложувања и нефинансиски средства	590,000.00	590,000.00							590,000.0	590,000.0
	486 Купување на возила									0.0	0.0
	489 Капитални субвенции за прет. и невладини организации									0.0	0.0

НАДЛЕЖНОСТ Г	Локален економски развој	Основен буџет		Буџет на блок додани		Буџет на самофинан.		Буџет на додани		ВКУПНО	
		Планирано 2018	Извршено 2018	Планирано 2018	Извршено 2018	Планирано 2018	Извршено 2018	Планирано 2018	Извршено 2018	Планирано 2018	Извршено 2018
	ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	680,000.0	247,410.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7,000.0	2,558.0	687,000.0	249,968.0
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	401 Основни плати и надоместоци									0.0	0.0
	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите									0.0	0.0
	403 Останати придонеси од плати									0.0	0.0
	404 Надоместоци									0.0	0.0
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	411 Финансирање на нови програми и потпрограми									0.0	0.0
	412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)									0.0	0.0
	413 Тековни резерви (разновидни расходи)									0.0	0.0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	350,000.0	39,410.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7,000.0	2,558.0	357,000.0	41,968.0
	420 Патни и дневни расходи	30,000.00	29,410.00					2,000.00	588.00	32,000.0	29,998.0
	421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт							4,000.00	1,970.00	4,000.0	1,970.0
	423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки									0.0	0.0
	424 Поправки и тековно одржување									0.0	0.0
	425 Договорни услуги	310,000.00	10,000.00					1,000.00		311,000.0	10,000.0
	426 Други тековни расходи	10,000.00								10,000.0	0.0
	427 Привремени вработувања									0.0	0.0
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОЊБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	431 Трансфери до Фондот за ПИОМ									0.0	0.0
	432 Трансфери до Агенцијата за вработување									0.0	0.0
	433 Трансфери до Фондот за здравство									0.0	0.0
45	КАМАТИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	451 Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори									0.0	0.0
	452 Каматни плаќања кон домашни кредитори									0.0	0.0
	453 Каматни плаќања кон други нивоа на власт									0.0	0.0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	330,000.0	208,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	330,000.0	208,000.0
	461 Субвенции за јавни претпријатија									0.0	0.0
	462 Субвенции за приватни претпријатија									0.0	0.0
	463 Трансфери до невладини организации	330,000.00	208,000.00							330,000.0	208,000.0
	464 Разни трансфери									0.0	0.0
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	471 Социјални надоместоци									0.0	0.0
	472 Плаќања на бенефиции од Пензиски фонд									0.0	0.0
	473 Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување									0.0	0.0
	474 Плаќања на надоместоци од Фондот за здравств. осигур.									0.0	0.0
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	491 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори									0.0	0.0
	492 Отплата на главнина кон домашни институции									0.0	0.0
	493 Отплата на главнина до други нивоа на власт									0.0	0.0
	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	30,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	##### 2,023,725.0	##### 2,023,725.0	##### 2,023,725.0	##### 2,023,725.0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	30,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13,293,706.0	2,023,725.0	13,293,706.0	2,023,725.0
	480 Купување на опрема и машини	30,000.0								30,000.0	0.0
	481 Градежни објекти									0.0	0.0
	482 Други градежни објекти							13,293,706.0	2,023,725.0	13,293,706.0	2,023,725.0
	483 Купување на мебел									0.0	0.0
	484 Стратешки стоки и други резерви									0.0	0.0
	485 Вложувања и нефинансиски средства									0.0	0.0
	486 Купување на возила									0.0	0.0
	489 Капитални субвенции за прет. и невладини организации									0.0	0.0

НАДЛЕЖНОСТ	Компјутални дејности	Основен буџет		Буџет на блок		Буџет на самофинан.		Буџет на донации		ВКУПНО	
		Планирано 2018	Извршено 2018	Планирано 2018	Извршено 2018	Планирано 2018	Извршено 2018	Планирано 2018	Извршено 2018	Планирано 2018	Извршено 2018
	ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	#####	8,159,256.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11,064,760.0	8,159,256.0
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	401 Основни плати и надоместоци									0.0	0.0
	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите									0.0	0.0
	403 Останати придонеси од плати									0.0	0.0
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	411 Финансирање на нови програми и потпрограми									0.0	0.0
	412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)									0.0	0.0
	413 Тековни резерви (разновидни расходи)									0.0	0.0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	11,064,760.0	8,159,256.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11,064,760.0	8,159,256.0
	420 Патни и дневни расходи									0.0	0.0
	421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5,643,560.00	4,331,831.00							5,643,560.0	4,331,831.0
	423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	650,000.00	464,498.00							650,000.0	464,498.0
	424 Поправки и тековно одржување	4,480,000.00	3,151,284.00							4,480,000.0	3,151,284.0
	425 Договорни услуги	291,200.00	211,643.00							291,200.0	211,643.0
	426 Други тековни расходи									0.0	0.0
	427 Привремени вработувања									0.0	0.0
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНЕБЏЕТСКИТЕ ФОНДОВ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	431 Трансфери до Фондот за ПИОМ									0.0	0.0
	432 Трансфери до Агенцијата за вработување									0.0	0.0
	433 Трансфери до Фондот за здравство									0.0	0.0
45	КАМАТИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	451 Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори									0.0	0.0
	452 Каматни плаќања кон домашни кредитори									0.0	0.0
	453 Каматни плаќања кон други нивоа на власт									0.0	0.0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	461 Субвенции за јавни претпријатија									0.0	0.0
	462 Субвенции за приватни претпријатија									0.0	0.0
	463 Трансфери до невладини организации									0.0	0.0
	464 Разни трансфери									0.0	0.0
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	471 Социјални надоместоци									0.0	0.0
	472 Плаќања на бенефиции од Пензиски фонд									0.0	0.0
	473 Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување									0.0	0.0
	474 Плаќања на надоместоци од Фондот за здравств. осигур.									0.0	0.0
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	491 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори									0.0	0.0
	492 Отплата на главнина кон домашни институции									0.0	0.0
	493 Отплата на главнина до други нивоа на власт									0.0	0.0
	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	#####	#####	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25,552,522.0	#####
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	25,552,522.0	24,237,478.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25,552,522.0	24,237,478.0
	480 Кулување на опрема и машини	80,000.00	66,379.00							80,000.0	66,379.0
	481 Градежни објекти									0.0	0.0
	482 Други градежни објекти	25,472,522.00	24,171,099.00							25,472,522.0	24,171,099.0
	483 Кулување на мебел									0.0	0.0
	484 Стратешки стоки и други резерви									0.0	0.0
	485 Вложувања и нефинансиски средства									0.0	0.0
	486 Кулување на возила									0.0	0.0
	489 Капитални субвенции за прет. и невладини организации									0.0	0.0

НАДЛЕЖНОСТ К	Култура	Основен буџет		Буџет на блок додатоци		Буџет на самофинанс.		Буџет на додатоци		ВКУПНО	
		Планирано 2019	Извршено 2019	Планирано 2019	Извршено 2019	Планирано 2019	Извршено 2019	Планирано 2019	Извршено 2019	Планирано 2019	Извршено 2019
	ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	1,565,000.0	1,513,700.0	#####	2,792,351.0	220,000.0	174,787.0	0.0	0.0	5,511,322.0	4,480,838.0
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ	0.0	0.0	1,962,000.0	1,920,606.0	0.0	0.0			1,962,000.0	1,920,606.0
401	Основни плати и надоместоци			1,432,000.00	964,053.00					1,432,000.0	964,053.0
402	Придонеси за социјално осигурување од работодавачите			530,000.00	356,553.00					530,000.0	356,553.0
403	Останати придонеси од плати									0.0	0.0
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	Финансирање на нови програми и потпрограми									0.0	0.0
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)									0.0	0.0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)									0.0	0.0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1,430,000.0	1,390,000.0	1,716,622.0	1,424,045.0	220,000.0	174,787.0	0.0	0.0	3,966,622.0	2,978,892.0
420	Патни и дневни расходи			29,000.00	23,240.00					29,000.0	23,240.0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			396,720.00	381,463.00	80,000.00	65,350.00			476,720.0	446,813.0
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	50,000.00		392,681.00	292,468.00	50,000.00	44,116.00			492,681.0	336,584.0
424	Поправки и тековно одржување			53,000.00	16,476.00	20,000.00	6,586.00			73,000.0	22,062.0
425	Договорни услуги			540,000.00	448,437.00	70,000.00	58,735.00			610,000.0	507,172.0
426	Други тековни расходи	1,380,000.00	1,380,000.00	305,221.00	261,961.00					1,685,221.0	1,641,961.0
427	Привремени вработувања									0.0	0.0
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОЊБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
431	Трансфери до Фондот за ПИОМ									0.0	0.0
432	Трансфери до Агенцијата за вработување									0.0	0.0
433	Трансфери до Фондот за здравство									0.0	0.0
45	КАМАТИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
451	Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори									0.0	0.0
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори									0.0	0.0
453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт									0.0	0.0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	195,000.0	193,700.0	47,700.0	47,700.0	0.0	0.0	0.0	0.0	192,700.0	191,400.0
461	Субвенции за јавни претпријатија									0.0	0.0
462	Субвенции за приватни претпријатија									0.0	0.0
463	Трансфери до невладини организации	90,000.0	90,000.0							90,000.0	90,000.0
464	Разни трансфери	105,000.00	103,700.00	47,700.00	47,700.00					152,700.0	151,400.0
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
471	Социјални надоместоци									0.0	0.0
472	Плаќања на бенефиции од Пензиски фонд									0.0	0.0
473	Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување									0.0	0.0
474	Плаќања на надоместоци од Фондот за здравств. осигур.									0.0	0.0
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори									0.0	0.0
492	Отплата на главнина кон домашни институции									0.0	0.0
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт									0.0	0.0
	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0.0	0.0	72,019.0	67,709.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72,019.0	67,709.0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0.0	0.0	72,019.0	67,709.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72,019.0	67,709.0
480	Купување на опрема и машини			43,000.0	39,690.0					43,000.0	39,690.0
481	Градежни објекти									0.0	0.0
482	Други градежни објекти									0.0	0.0
483	Купување на мебел, опрема, возила и машини			29,019.0	29,019.0					29,019.0	29,019.0
484	Стратешки стоки и други резерви									0.0	0.0
485	Други нефинансиски средства									0.0	0.0
486	Финансиски средства									0.0	0.0
489	Капитални субвенции за прет. и невладини организации									0.0	0.0

НАДЛЕЖНОСТ Л	Спорт и рекреација	Основен буџет		Буџет на блок дотации		Буџет на самофинанс.		Буџет на донации		ВКУПНО	
		Планирано 2019	Извршено 2019	Планирано 2019	Извршено 2019	Планирано 2019	Извршено 2019	Планирано 2019	Извршено 2019	Планирано 2019	Извршено 2019
	ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	600,000.0	491,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	600,000.0	491,000.0
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	401 Основни плати и надоместоци									0.0	0.0
	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите									0.0	0.0
	403 Останати придонеси од плати									0.0	0.0
	404 Надоместоци									0.0	0.0
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	411 Финансирање на нови програми и потпрограми									0.0	0.0
	412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)									0.0	0.0
	413 Тековни резерви (разновидни расходи)									0.0	0.0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	420 Патни и дневни расходи									0.0	0.0
	421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт									0.0	0.0
	423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки									0.0	0.0
	424 Поправки и тековно одржување									0.0	0.0
	425 Договорни услуги									0.0	0.0
	426 Други тековни расходи									0.0	0.0
	427 Привремени вработувања									0.0	0.0
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	431 Трансфери до Фондот за ПИОМ									0.0	0.0
	432 Трансфери до Агенцијата за вработување									0.0	0.0
	433 Трансфери до Фондот за здравство									0.0	0.0
45	КАМАТИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	451 Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори									0.0	0.0
	452 Каматни плаќања кон домашни кредитори									0.0	0.0
	453 Каматни плаќања кон други нивоа на власт									0.0	0.0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	600,000.0	491,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	600,000.0	491,000.0
	461 Субвенции за јавни претпријатија									0.0	0.0
	462 Субвенции за приватни претпријатија									0.0	0.0
	463 Трансфери до невладини организации	550,000.00	460,000.00							550,000.0	460,000.0
	464 Разни трансфери	50,000.00	31,000.00							50,000.0	31,000.0
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	471 Социјални надоместоци									0.0	0.0
	472 Плаќања на бенефиции од Пензиски фонд									0.0	0.0
	473 Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување									0.0	0.0
	474 Плаќања на надоместоци од Фондот за здравств. осигур.									0.0	0.0
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	491 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори									0.0	0.0
	492 Отплата на главнина кон домашни институции									0.0	0.0
	493 Отплата на главнина до други нивоа на власт									0.0	0.0
	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	480 Купување на опрема и машини									0.0	0.0
	481 Градежни објекти									0.0	0.0
	482 Други градежни објекти									0.0	0.0
	483 Купување на мебел									0.0	0.0
	484 Стратешки стоки и други резерви									0.0	0.0
	485 Вложувања и нефинансиски средства									0.0	0.0
	486 Купување на возила									0.0	0.0
	489 Капитални субвенции за прет. и невладини организации									0.0	0.0

НАДЛЕЖНОСТ Н.	Образование	Основен буџет		Буџет на блок додатоци		Буџет на самофинан.		Буџет на додатоци		ВКУПНО	
		Планирано 2019	Извршено 2019	Планирано 2019	Извршено 2019	Планирано 2019	Извршено 2019	Планирано 2019	Извршено 2019	Планирано 2019	Извршено 2019
	ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	0.0	0.0	103,303,652.0	88,415,089.0	993,000.0	340,684.0	1,473,348.0	1,087,561.0	105,770,000.0	89,843,334.0
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ	0.0	0.0	79,189,379.0	79,087,425.0	0.0	0.0			79,189,379.0	79,087,425.0
	401 Основни плати и надоместоци			57,959,055.00	53,360,589.00					57,959,055.0	53,360,589.0
	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите			21,224,324.00	19,736,836.00					21,224,324.0	19,736,836.0
	403 Останати придонеси од плати									0.0	0.0
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	411 Финансирање на нови програми и потпрограми									0.0	0.0
	412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)									0.0	0.0
	413 Тековни резерви (разновидни расходи)									0.0	0.0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0.0	0.0	23,799,647.0	15,124,010.0	963,000.0	940,684.0	1,473,348.0	1,087,561.0	26,295,995.0	16,552,255.0
	420 Патни и дневни расходи			302,290.00	92,793.00	15,000.00		992,947.0	902,722.0	1,009,637.0	995,515.0
	421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			10,804,403.00	7,522,694.00	10,000.00	4,725.00			10,914,409.0	7,527,419.0
	423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки			2,424,179.00	1,171,628.00	150,000.00	7,164.00	95,000.0		2,659,179.0	1,179,792.0
	424 Поправки и тековно одржување			2,495,530.00	559,154.00	90,000.00	75,150.00	1,000.0		2,596,530.0	634,304.0
	425 Договорни услуги			6,754,555.00	5,252,708.00	523,000.00	218,891.00	225,105.0	96,461.0	7,502,660.0	5,508,060.0
	426 Други тековни расходи			1,018,690.00	525,033.00	175,000.00	34,754.00	169,896.0	149,379.0	1,363,586.0	709,165.0
	427 Привремени вработувања									0.0	0.0
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	431 Трансфери до Фондот за ПИОМ									0.0	0.0
	432 Трансфери до Агенцијата за вработување									0.0	0.0
	433 Трансфери до Фондот за здравство									0.0	0.0
45	КАМАТИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	451 Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори									0.0	0.0
	452 Каматни плаќања кон домашни кредитори									0.0	0.0
	453 Каматни плаќања кон други нивоа на власт									0.0	0.0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0.0	0.0	320,626.0	193,654.0	30,000.0	0.0	0.0	0.0	350,626.0	193,654.0
	461 Субвенции за јавни претпријатија									0.0	0.0
	462 Субвенции за приватни претпријатија									0.0	0.0
	463 Трансфери до невладини организации									0.0	0.0
	464 Разни трансфери			320,626.00	193,654.00	30,000.00				350,626.0	193,654.0
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	471 Социјални надоместоци									0.0	0.0
	472 Плаќања на бенефиции од Пензиски фонд									0.0	0.0
	473 Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување									0.0	0.0
	474 Плаќања на надоместоци од Фондот за здравств. осигур.									0.0	0.0
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	491 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори									0.0	0.0
	492 Отплата на главнина кон домашни институции									0.0	0.0
	493 Отплата на главнина до други нивоа на власт									0.0	0.0
	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0.0	0.0	18,558,514.0	4,641,666.0	20,000.0	0.0	16,000.0	0.0	18,594,514.0	4,641,666.0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0.0	0.0	18,558,514.0	4,641,666.0	20,000.0	0.0	16,000.0	0.0	18,594,514.0	4,641,666.0
	480 Купување на опрема и машини			6,443,760.00	176,694.00	20,000.00		16,000.0		6,479,760.0	176,694.0
	481 Градежни објекти									0.0	0.0
	482 Други градежни објекти			11,214,754.00	4,464,972.00					11,214,754.0	4,464,972.0
	483 Купување на мебел			900,000.00						900,000.0	0.0
	484 Стратешки стоки и други резерви									0.0	0.0
	485 Други нефинансиски средства									0.0	0.0
	486 Купување на возила									0.0	0.0
	489 Капитални субвенции за прет. и невладини организации									0.0	0.0

НАДЛЕЖНОСТ	Защита на животна средина и природа	Основен буџет		Буџет на блок		Буџет на самофинан.		Буџет на донации		ВКУПНО	
		Планирано 2018	Извршено 2018	Планирано 2018	Извршено 2018	Планирано 2018	Извршено 2018	Планирано 2018	Извршено 2018	Планирано 2018	Извршено 2018
	ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	60,000.0	30,149.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11,316,860.0	7,294,732.0	11,376,860.0	7,324,861.0
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	401 Основни плати и надоместоци									0.0	0.0
	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите									0.0	0.0
	403 Останати придонеси од плати									0.0	0.0
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	411 Финансирање на нови програми и потпрограми									0.0	0.0
	412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)									0.0	0.0
	413 Тековни резерви (разновидни расходи)									0.0	0.0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	60,000.0	30,149.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,076,059.0	914,820.0	1,126,059.0	944,979.0
	420 Патни и дневни расходи							9,840.00	2,000.00	9,840.00	2,000.00
	421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт									0.0	0.0
	423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки							213,387.00	174,006.00	213,387.00	174,006.00
	424 Поправки и тековно одржување									0.0	0.0
	425 Договорни услуги	60,000.00	30,149.00					44,073.00	15,374.00	104,073.00	45,529.00
	426 Други тековни расходи							91,020.00	61,500.00	91,020.00	61,500.00
	427 Привремени вработувања							717,738.00	661,950.00	717,738.00	661,950.00
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОЊБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	431 Трансфери до Фондот за ПИОМ									0.0	0.0
	432 Трансфери до Агенцијата за вработување									0.0	0.0
	433 Трансфери до Фондот за здравство									0.0	0.0
45	КАМАТИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	451 Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори									0.0	0.0
	452 Каматни плаќања кон домашни кредитори									0.0	0.0
	453 Каматни плаќања кон други нивоа на власт									0.0	0.0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10,240,802.0	6,379,902.0	10,240,802.0	6,379,902.0
	461 Субвенции за јавни претпријатија									0.0	0.0
	462 Субвенции за приватни претпријатија									0.0	0.0
	463 Трансфери до невладини организации									0.0	0.0
	464 Разни трансфери							10,240,802.00	6,379,902.00	10,240,802.00	6,379,902.00
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	471 Социјални надоместоци									0.0	0.0
	472 Плаќања на бенефиции од Пензиски фонд									0.0	0.0
	473 Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување									0.0	0.0
	474 Плаќања на надоместоци од Фондот за здравств. осигур.									0.0	0.0
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	491 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори									0.0	0.0
	492 Отплата на главнина кон домашни институции									0.0	0.0
	493 Отплата на главнина до други нивоа на власт									0.0	0.0
	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11,371,266.0	11,310,936.0	11,371,266.0	11,310,936.0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11,371,266.0	11,310,936.0	11,371,266.0	11,310,936.0
	480 Купување на опрема и машини							137,145.00	101,800.00	137,145.00	101,800.00
	481 Градежни објекти									0.0	0.0
	482 Други градежни објекти							11,234,121.00	11,209,136.00	11,234,121.00	11,209,136.00
	483 Купување на мебел, опрема, возила и машини									0.0	0.0
	484 Стратешки стоки и други резерви									0.0	0.0
	485 Други нефинансиски средства									0.0	0.0
	486 Финансиски средства									0.0	0.0
	489 Капитални субвенции за прет. и невладини организации									0.0	0.0

НАДЛЕЖНОСТ Т	Управдување на здравствена заштита	Основен буџет		Буџет на блок дотации		Буџет на самофинан.		Буџет на додатоци		ВКУПНО	
		Планирано 2018	Извршено 2018	Планирано 2018	Извршено 2018	Планирано 2018	Извршено 2018	Планирано 2018	Извршено 2018	Планирано 2018	Извршено 2018
	ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	274,000.0	205,836.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	274,000.0	205,836.0
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
401	Основни плати и надоместоци									0.0	0.0
402	Придонеси за социјално осигурување од работодавачите									0.0	0.0
403	Останати придонеси од плати									0.0	0.0
404	Надоместоци									0.0	0.0
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	Финансирање на нови програми и потпрограми									0.0	0.0
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)									0.0	0.0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)									0.0	0.0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	274,000.0	205,836.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	274,000.0	205,836.0
420	Патни и дневни расходи									0.0	0.0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт									0.0	0.0
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки									0.0	0.0
424	Поправки и тековно одржување	274,000.0	205,836.0							274,000.0	205,836.0
425	Договорни услуги									0.0	0.0
426	Други тековни расходи									0.0	0.0
427	Привремени вработувања									0.0	0.0
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОЊБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
431	Трансфери до Фондот за ПИОМ									0.0	0.0
432	Трансфери до Агенцијата за вработување									0.0	0.0
433	Трансфери до Фондот за здравство									0.0	0.0
45	КАМАТИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
451	Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори									0.0	0.0
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори									0.0	0.0
453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт									0.0	0.0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
461	Субвенции за јавни претпријатија									0.0	0.0
462	Субвенции за приватни претпријатија									0.0	0.0
463	Трансфери до невладини организации									0.0	0.0
464	Разни трансфери									0.0	0.0
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
471	Социјални надоместоци									0.0	0.0
472	Плаќања на бенефиции од Пензиски фонд									0.0	0.0
473	Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување									0.0	0.0
474	Плаќања на надоместоци од Фондот за здравств. осигур.									0.0	0.0
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори									0.0	0.0
492	Отплата на главнина кон домашни институции									0.0	0.0
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт									0.0	0.0
	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
480	Купување на опрема и машини									0.0	0.0
481	Градежни објекти									0.0	0.0
482	Други градежни објекти									0.0	0.0
483	Купување на мебел									0.0	0.0
484	Стратешки стоки и други резерви									0.0	0.0
485	Вложувања и нефинансиски средства									0.0	0.0
486	Купување на возила									0.0	0.0
489	Капитални субвенции за прет. и невладини организации									0.0	0.0

НАДЛЕЖНОСТ Њ	Противножарна заштита	Основен буџет		Буџет на блок додатоци		Буџет на самофинан.		Буџет на додатоци		ВКУПНО	
		Планирано 2018	Извршено 2018	Планирано 2018	Извршено 2018	Планирано 2018	Извршено 2018	Планирано 2018	Извршено 2018	Планирано 2018	Извршено 2018
	ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	598,000.0	382,430.0	6,094,000.0	5,995,325.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,692,000.0	6,377,755.0
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ	0.0	0.0	6,094,000.0	5,995,325.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,094,000.0	5,995,325.0
	401 Основни плати и надоместоци			4,265,000.00	4,188,114.00					4,265,000.0	4,188,114.0
	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите			1,829,000.00	1,807,211.00					1,829,000.0	1,807,211.0
	403 Останати придонеси од плати									0.0	0.0
	404 Надоместоци									0.0	0.0
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	411 Финансирање на нови програми и потпрограми									0.0	0.0
	412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)									0.0	0.0
	413 Тековни резерви (разновидни расходи)									0.0	0.0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	598,000.0	382,430.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	598,000.0	382,430.0
	420 Патни и дневни расходи									0.0	0.0
	421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	338,000.00	281,733.00							338,000.0	281,733.0
	423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки									0.0	0.0
	424 Поправки и тековно одржување	260,000.00	100,697.00							260,000.0	100,697.0
	425 Договорни услуги									0.0	0.0
	426 Други тековни расходи									0.0	0.0
	427 Привремени вработувања									0.0	0.0
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	431 Трансфери до Фондот за ПИОМ									0.0	0.0
	432 Трансфери до Агенцијата за вработување									0.0	0.0
	433 Трансфери до Фондот за здравство									0.0	0.0
45	КАМАТИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	451 Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори									0.0	0.0
	452 Каматни плаќања кон домашни кредитори									0.0	0.0
	453 Каматни плаќања кон други нивоа на власт									0.0	0.0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	461 Субвенции за јавни претпријатија									0.0	0.0
	462 Субвенции за приватни претпријатија									0.0	0.0
	463 Трансфери до невладини организации									0.0	0.0
	464 Разни трансфери									0.0	0.0
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	471 Социјални надоместоци									0.0	0.0
	472 Плаќања на бенефиции од Пензиски фонд									0.0	0.0
	473 Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување									0.0	0.0
	474 Плаќања на надоместоци од Фондот за здравств. осигур.									0.0	0.0
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	491 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори									0.0	0.0
	492 Отплата на главнина кон домашни институции									0.0	0.0
	493 Отплата на главнина до други нивоа на власт									0.0	0.0
	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	110,000.0	88,647.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110,000.0	88,647.0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	110,000.0	88,647.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110,000.0	88,647.0
	480 Купување на опрема и машини	110,000.0	88,647.0							110,000.0	88,647.0
	481 Градежни објекти									0.0	0.0
	482 Други градежни објекти									0.0	0.0
	483 Купување на мебел									0.0	0.0
	484 Стратешки стоки и други резерви									0.0	0.0
	485 Вложувања и нефинансиски средства									0.0	0.0
	486 Купување на возила									0.0	0.0
	489 Капитални субвенции за прет. и невладини организации									0.0	0.0

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ КОН ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2018 година**Сметка 630 - Основен буџет****БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ****ПРИХОДИ****Даночни приходи**

Оваа позиција е проценета во висина на наплатените износи, за средствата кои се обезбедени од Буџетот на Општина Берово, согласно одредбите од Законот за финансирање на ЕЛС, Закон за даноци на имот, Закон за комунални такси и тоа по следните основи:

- Данок од доход, од добивка и од капитални добивки (персонален данок на доход);
- Даноци на имот (данок на имот, данок на наследство и подарок, данок на промет на недвижности и права, камати од ненавремено плаќање на данок на имот);
- Даноци на специфични услуги (комунални даноци);
- Такси на користење или дозволи за вршење дејност (дозволи за вршење дејност);

Ставка	Опис	во денари		
		Буџет 2018	Извршено 2018	Извршено 2017
1	2	3	4	5
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	1.525.000	1.661.510	1.537.201
713	Даноци на имот	7.992.033	8.574.375	6.106.598
717	Даноци на специфични услуги	16.679.000	16.583.469	13.610.554
718	Такси на користење или дозволи за вршење дејност	2.385.000	614.245	95.575
Вкупно:		28.581.033	27.433.599	21.349.928

Неданочни приходи

Оваа позиција е проценета во висина на наплатените износи, за средствата кои се обезбедени од Буџетот на Општина Берово, согласно одредбите од Законот за буџетите, и тоа по следните основи:

- Такси и надоместоци (административни такси);
- Други владини услуги;
- Други неданочни приходи;

Ставка	Опис	во денари		
		Буџет 2018	Извршено 2018	Извршено 2017
1	2	3	4	5
71	Претприемачки приход	0	0	0
722	Такси и надоместоци	505.000	514.460	308.100
723	Административни такси и надом.	1.290.000	1.226.962	860.699
724	Други владини услуги	25.000	22.000	0
725	Други неданочни приходи	3.076.528	1.357.704	1.518.908
Вкупно:		4.896.528	3.121.126	2.687.707

Капитални приходи

Оваа позиција е проценета во висина на наплатените износи и тоа :

Ставка	Опис	во денари		
		Буџет	Извршено	Извршено

		2018	2018	2017
1	2	3	4	5
731	Продажба на капитални с-ва	5.000	0	0
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	5.205.000	3.321.471	1.848.272
	Вкупно:	5.210.000	3.321.471	1.848.272

Трансфери и донации

Оваа позиција е проценета во висина на наплатените износи, за средствата кои се обезбедени од Буџетот на Општина Берово, согласно одредбите од Законот за буџетите и Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, и тоа по следните основи:

- Трансфери од други нивоа на власт (тековни трансфери од други нивоа на власт , капитални трансфери од други нивоа на власт);

Ставка	Опис	Буџет 2018	во денари	
			Извршено 2018	Извршено 2017
1	2	3	4	5
741	Трансфери од други нивоа на власт	38.811.834	33.999.038	34.979.200
	Вкупно:	38.811.834	33.999.038	34.979.200

РАСХОДИ

Тековни расходи

Плати, наемнини и надоместоци

Оваа позиција е проценета во висина на исплатените износи, за средствата-расходите кои се обезбедени од Буџетот на Општина Берово, согласно одредбите од Законот за буџетите, Законот за финансирање на ЕЛС, Законот за исплата на платите во Република Северна Македонија, Законот за платата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Северна Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката Законот за државните службеници, Законот за работни односи итн, и тоа по следните основи:

- основни плати и надоместоци (основни плати, додатоци на плата, надоместоци, одбитоци за вработените);
- придонес за социјално осигурување од работодавачите (придонеси за пензиски фонд, придонеси за фондот за здравство, придонеси за Агенцијата за вработување);
- Надоместоци;

Ставка	Опис	Буџет 2018	во денари	
			Извршено 2018	Извршено 2017
1	2	3	4	5
401	Основни плати и надоместоци	14.097.000	12.804.131	11.799.781
402	Придонес за социјално осигурување од работодавачите	5.241.000	4.663.313	4.341.991
404	Надоместоци	1.725.000	1.390.588	376.078
	Вкупно:	21.063.000	18.858.032	16.517.850

Резерви и недефинирани расходи

Оваа позиција е проценета во висина на исплатените износи, за средствата кои се обезбедени од Буџетот на Општина Берово, согласно одредбите од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа, и тоа по следните основи:

- Постојана резерва (непредвидливи расходи);
- Тековна резерва (разновидни расходи);

Ставка	Опис	Буџет 2018	во денари	
			Извршено 2018	Извршено 2017
1	2	3	4	5
412	Постојана резерва	100.000	78.000	40.000
413	Тековна резерва	300.000	276.220	142.267
	Вкупно:	400.000	354.220	182.267

Стоки и услуги

Оваа позиција е проценета во висина на исплатените износи, за средствата кои се обезбедени од Буџетот на Општина Берово, согласно одредбите од Законот за буџетите, и тоа по следните основи:

- Патни и дневни расходи (патување во замјата, патување во странство);
- Комунални услуги, греење комуникација и транспорт (комунални услуги, затопување, комуникација, транспорт);
- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка (административни материјали, материјали за АОП, прехранбени продукти и пијалоци, материјали за поправка и одржување, други материјали за посебни намени);
- Поправки и тековно одржување (поправка и одржување на возила, поправка и одржување на згради, поправка и одржување на други градби, поправка и одржување на мебел, опрема и машини);
- Договорни услуги (банкарски и осигурителни услуги, услуги за животна средина и планирање, други договорни услуги);
- Други тековни расходи (членарина во организации, расходи за репрезентација, други оперативни расходи);

Ставка	Опис	Буџет 2018	во денари	
			Извршено 2018	Извршено 2017
1	2	3	4	5
420	Патни и дневни расходи	306.000	231.135	168.490
421	Комунални услуги, греење комуникација и транспорт	8.781.560	7.102.591	6.259.718
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	1.136.755	749.487	487.481
424	Поправки и тековно одржување	5.889.000	4.163.536	5.176.073
425	Договорни услуги	3.259.640	2.299.496	772.139
426	Други тековни расходи	2.668.000	2.528.837	2.781.156
427	Привремени вработувања	660.000	637.686	0
	Вкупно:	22.700.955	17.712.768	15.645.057

Субвенции и трансфери

Оваа позиција е проценета во висина на исплатените износи, за средствата кои се обезбедени од Буџетот на Општина Берово, согласно одредбите од Законот за буџети и Законот за финансирање на ЕЛС по основ на тековни трансфери, кои опфаќаат:

- Субвенции за јавни претпријатија;
- Трансфери до невладини организации;
- Разни трансфери (други разни трансфери);

Ставка	Опис	Буџет 2018	во денари	
			Извршено 2018	Извршено 2017

1	2	3	4	5
461	Субвенции за јавни претпријат.	600.000	600000	0
463	Трансфери до здруж. на граѓани	1.146.146	934.145	730.000
464	Разни трансфери	1.155.000	936.200	1.998.169
	Вкупно:	2.901.145	2.470.345	2.728.169

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

Капитални расходи

Оваа позиција е проценета во висина на исплатените износи, за средствата кои се обезбедени од Буџетот на Општина Берово, согласно одредбите од Законот за буџетите, и тоа по следните основи:

- Други градежни објекти (улицы, патишта, автопати, мостови, капацитети за водоснабдување, изградба на други објекти);
- Купување на мебел, канцелариска и информатика опрема, возила и машини (купување на опрема);
- Други нефинансиски средства (нематеријални средства);

Ставка	Опис	Буџет 2018	во денари	
			Извршено 2018	Извршено 2017
1	2	3	4	5
480	Купување на опрема и машини	300.000	231.344	45.000
481	Градежни објекти	1.000.000	0	0
482	Други градежни објекти	26.172.522	24.760.978	22.161.410
483	Купување на мебел	0	0	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	590.000	590.000	124.813
486	Купување на возила	0	0	0
	Вкупно:	28.062.522	25.582.322	22.331.223

Вишок на приходи

Вишокот на приходи над расходи за деловната 2018 година изнесува 525.774,00 денари и истиот се пренесува и распоредува во наредната фискална година односно Буџетот на општината за наредната фискална година.

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Актива

Парични средства

Оваа позиција е проценета според номинален износ и ги опфаќа паричните средства што се на сметката, како и вкупниот промет на паричните средства што се врши преку сметката. Состојбата на 31.12.2018 година е 525.774,00 денари. (салдо на 31.12.2017 г. 1.060.428,00 денари).

Краткорочни финансиски побарувања

Краткорочните финансиски побарувања произлегуваат од ненаплатените побарувања аванси во вкупен износ од 1.000,00 денари (2017 г. 1.000,00 денари).

Финансиски и пресметковни односи

Оваа позиција е проценета во вкупен износ од 701,00 денар кои се резултат на побарувања од Кредо програмата. (2017 г. 701,00 денар)

Пасива

Краткорочни обврски**Финансиски и пресметковни односи**

Оваа позиција е проценета во вкупен износ од 1.701,00 денар.
(2017 година 1.701,00 денар)

Пасивни временски разграничувања

Пасивните временски разграничувања се состојат од :

во денари

Ставка	Опис	31.12.2018	31.12.2017
1	2	3	4
296	Дел од вишокот на приходи пренесен во наредна година	525.774	1.060.428
298	Други пасивни временски разграничувања	19.727.702	19.268.990
	Вкупно:	20.253.476	20.329.418

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ КОН ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2018 година**Сметка за наменска дотација - 930****БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ****ПРИХОДИ****Трансфери и донации**

Оваа позиција е проценета во висина на наплатените износи, за средствата кои се обезбедени од Буџетот на Општина Берово, согласно одредбите од Законот за буџетите и Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, и тоа по следните основи:

- Трансфери од други нивоа на власт (тековни трансфери од други нивоа на власт, капитални трансфери од други нивоа на власт);

Ставка	Опис	Буџет 2018	во денари	
			Извршено 2018	Извршено 2017
1	2	3	4	5
725	Други неданочни приходи			18.610
741	Трансфери од други нивоа на власт	153.446.825	153.362.452	119.848.677
	Вкупно:	153.446.825	153.362.452	119.867.287

РАСХОДИ**Тековни расходи****Плати, наемнини и надоместоци**

Оваа позиција е проценета во висина на исплатените износи, за средствата-расходите кои се обезбедени од Буџетот на Општина Берово, согласно одредбите од Законот за буџетите, Законот за финансирање на ЕЛС, Законот за исплата на платите во Република Северна Македонија, Законот за платата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Северна Македонија и другите избрани и

именувани лица во Републиката Законот за државните службеници, Законот за работни односи итн, и тоа по следните основи:

- основни плати и надоместоци (основни плати, додатоци на плата, надоместоци, одбитоци за вработените);
- придонес за социјално осигурување од работодавачите (придонеси за пензиски фонд, придонеси за фондот за здравство, придонеси за Агенцијата за вработување);
- останати придонеси од плати (придонес за заштита на животната средина);

Ставка	Опис	во денари		
		Буџет 2018	Извршено 2018	Извршено 2017
1	2	3	4	5
401	Основни плати и надоместоци	76.294.755	69.304.535	68.062.005
402	Придонес за социјално осигурување од работодавачите	28.243.224	25.892.108	25.423.849
	Вкупно:	104.537.979	95.196.643	93.485.854

Стоки и услуги

Оваа позиција е проценета во висина на исплатените износи, за средствата кои се обезбедени од Буџетот на Општина Берово, согласно одредбите од Законот за буџетите, и тоа по следните основи:

- Патни и дневни расходи (патување во замјата, патување во странство);
- Комунални услуги, греење комуникација и транспорт (комунални услуги, затоплување, комуникација, транспорт);
- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка (административни материјали, материјали за АОП, прехранбени продукти и пијалоци, материјали за поправка и одржување, други материјали за посебни намени);
- Поправки и тековно одржување (поправка и одржување на возила, поправка и одржување на згради, поправка и одржување на други градби, поправка и одржување на мебел, опрема и машини);
- Договорни услуги (банкарски и осигурителни услуги, услуги за животна средина и планирање, други договорни услуги);
- Други тековни расходи (членарина во организации, расходи за репрезентација, други оперативни расходи);

Ставка	Опис	во денари		
		Буџет 2018	Извршено 2018	Извршено 2017
1	2	3	4	5
420	Патни и дневни расходи	331.290	116.033	85.252
421	Комунални услуги, греење комуникација и транспорт	13.285.523	9.988.557	7.926.680
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	3.071.583	1.681.948	1.196.166
424	Поправки и тековно одржување	2.688.530	684.094	546.860
425	Договорни услуги	7.514.555	5.895.996	4.844.054
426	Други тековни расходи	1.443.911	854.070	378.689
427	Привремени вработувања	0	0	0
	Вкупно:	28.335.392	19.220.698	14.977.704

Субвенции и трансфери

Оваа позиција е проценета во висина на исплатените износи, за средствата кои се обезбедени од Буџетот на Општина Берово, согласно одредбите од Законот за буџети и Законот за финансирање на ЕЛС по основ на тековни трансфери, кои опфаќаат:

- Разни трансфери (други разни трансфери);

Ставка	Опис	Буџет 2018	во денари	
			Извршено 2018	Извршено 2017
1	2	3	4	5
461	Субвенции за јавни претпријат.	0	0	0
463	Трансфери до здруж.на граѓани	0	0	0
464	Разни трансфери	718.326	501.922	227.050
	Вкупно:	718.326	501.922	227.050

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

Капитални расходи

Оваа позиција е проценета во висина на исплатените износи, за средствата кои се обезбедени од Буџетот на Општина Берово, согласно одредбите од Законот за буџетите, и тоа по следните основи:

- Други градежни објекти (улицы, патишта, автопати, мостови, капацитети за водоснабдување, изградба на други објекти);
- Купување на мебел опрема, возила и машини (купување на опрема);
- Други нефинансиски средства (нематеријални средства);

Ставка	Опис	Буџет 2018	во денари	
			Извршено 2018	Извршено 2017
1	2	3	4	5
480	Купување на опрема и машини	6.596.760	325.384	219.918
481	Градежни објекти	1.114.595	1.114.595	0
482	Други градежни објекти	11.214.754	4.464.972	355.827
483	Купување на мебел	929.019	29.019	0
	Вкупно:	19.855.128	5.933.970	575.745

Вишок на приходи

Вишокот на приходи над расходи за фискалната 2018 година изнесува 32.509.219,00 денари и истиот се пренесува и распоредува во наредната фискална година односно Буџетот на општината за наредната фискална година.

Врз основа на член 34 став 2 алинея 3 од Законот за финансирање на единициите на локалната самоуправа (Сл.весник на РМ бр.61/04,96/04,67/07,156/09,47/11,192/15 и 209/2018), Градоначалникот на Општина Берово доставува :

Извештај за реализација на наменските и блок дотациите од Буџетот на општина Берово за 2018 година

Блок дотацијата за надлежноста **К-Култура** за фискалната 2018 година по поделни програми изнесува :

Програма **K1 - Библиотекарство** за 2018 година е проектирана на износ од 222.572,00 денари ,на расходна страна е реализирана во износ од 173.635,00 денари.

Програма **K2 - Музичка и сценско уметничка дејност** за 2018 година е проектирана на износ од 3.401.870,00 денари, на расходна страна е реализирана во износ од 2.550.883,00 денари;

Програма **K3 - Музичка и киношечна дејност** за 2018 година е проектирана на износ од 173.899,00 денари, на расходна страна е реализирана во износ од 135.542,00 денари ,или целата надлежност **К-Култура** од проекцијата од 3.798.341,00 денари на приходна страна е реализирана во износ од 2.860.060,00 денари.

Тековната блок дотацијата за надлежноста **В-Социјална заштитна и заштитна на деца** за фискалната 2018 година изнесува 18.847.000,00 денари, пренесеното салдо од 2016 год. и 2017 год. изнесува 2.845.318,00 ден. или вкупно 21.692.318,00 ден. и истата на расходна страна е реализирана во износ од 18.941.093,00 денари.

Блок дотацијата за надлежноста **Н-Образование** за фискалната 2018 година по поделни програми изнесува :

- Програма **H1 - Основно образование** за 2018 година тековната дотација изнесува 67.189.000,00 денари, пренесеното салдо од 2016 и 2017 год. изнесува 20.201.562,00 или вкупно расположивите средства во 2018 година изнесуваат 87.390.562,00 и истите во целост се реализирани, а на расходна страна се реализирани средства во вкупен износ од 61.577.419,00 и оваа програма вклучува два корисника и тоа : **ОУ Дедо Иљо Малешевски** со годишен план за 2018 година од 74.259.174,00 денари и реализација на истиот од 53.455.374,00 денари и **ОУ Никола П.Русински** со годишен план од 13.131.388,00 денари и негова реализација од 8.122.045,00 денари.

- Програма **H2 - Средно образование** за 2018 година тековната дотација изнесува 33.202.000,00 денари, пренесеното салдо од 2016 и 2017 год. изнесува 1.269.604,00 ден. или вкупно расположивите средства во 2018 год. изнесуваат 34.471.604,00 ден. и истата приходно е реализирана во целост, а на расходна страна се реализирани средства во износ од 31.479.336,00 денари;

Вкупно пренесеното салдо од 2016 и 2017 година за сите програми изнесува 25.457.936,00 денари, кои како средства се ребалансирани во 2018 година, додека вкупно нереализираните средства на сметката за дотации во 2018 година изнесуваат 32.509.219,00 денари.

Наменската дотација за надлежноста **Ѕ - Противпожарна заштитна** за фискалната 2018 година е проектирана на износ од 6.094.000,00 денари и истата е реализирана како приход додека расходно е реализирана во износ од 5.995.325,00 денари , а средствата кои не се реализирани се повратени во Буџетот на РСМ , согласно Уредбата за методологијата за распределба на наменските дотации за плати, додатоци од плати и надоместоци од плати за вработените во Територијалните противпожарни единици за 2018 година .

изработила : *Татјанка Муртовска с.р.*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

З А К Л У Ч О К
за усвојување на
Годишен Извештај на Општина Берово за 2018 година

Се објавува **З А К Л У Ч О К** за усвојување на Годишен Извештај на Општина Берово за 2018 година (годишна сметка, извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на средства и нивната вредност, извештај за реализацијата на инвестиционите програми, наменските, капиталните и блок дотации и дотациите за делегирани надлежности и извештај од одговорниот сметководител со кој ја потврдува точноста и веродостојноста на годишната сметка), Бр.09-904/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/2
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 4 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02,18/07,30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седницата одржана на 13.03.2019 година донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување на
Годишен Извештај на Општина Берово за 2018 година

1. Се усвојува Годишен Извештај на Општина Берово за 2018 година (годишна сметка, извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на средства и нивната вредност, извештај за реализацијата на инвестиционите програми, наменските, капиталните и блок дотации и дотациите за делегирани надлежности и извештај од одговорниот сметководител со кој ја потврдува точноста и веродостојноста на годишната сметка).
3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-904/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 34 став 2 алинеа 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09,47/11,192/15 и 209/18), Градоначалникот на Општина Берово доставува:

**Извештај за средствата, побарувањата, обврските, изворите на средства
нивната вредност за 2018 година**

1. Побарувањата на Општина Берово со состојба на 31.12.2018 година изнесуваат:

- побарувања од корисниците на буџетот	4.001.077,00 денари
- побарувања од граѓани	4.894.829,00 денари
- други побарувања	10.333.296,00 денари
- побарувања од купувачи	498.500,00 денари
ВКУПНО:	19.727.702,00 денари

2. Обврските на општина Берово со состојба на 31.12.2018 година изнесуваат:

- други краткорочни обврски	1.298.887,00 денари
- краткорочни финансиски обврски	313.087,00 денари
- обврски кон добавувачи	40.093.285,00 денари
- обврски кон вработени	1.194.847,00 денари
- обврски кон граѓани	2.699.265,00 денари
- обврски по кредити	16.361.902,00 денари
- обврски за ДДВ	34.635,00 денари
ВКУПНО:	61.995.908,00 денари

3. Извештајот за средствата и изворите на средства, за кои општината има имотни листови со кои се потврдува сопственоста на истите, со состојба на 31.12.2018 година е следната:

ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ

	Набавна ревалоризирана вредност	исправка на вредноста	сегашна вредност
Патишта и улици	182.051.144 ,00	24.413.106 ,00	157.638.038,00
Управни и Административни згради	33.333.975,00	2.944.818,00	30.389.157,00
Др.градежни	78.981.246 ,00	8.691.187,00	70.290.059,00
ВКУПНО:	294.366.365,00	36.049.111,00	258.317.254,00

ОПРЕМА и ВОЗИЛА

	Набавна ревалоризирана вредност	исправка на вредноста	сегашна вредност
Возила на ТШПЕ	11.374.774 ,00	11.374.774 ,00	0 ,00
Патнички возила	2.872.621 ,00	2.628.226 ,00	244.395 ,00
Автобуси	128.129,00	128.129,00	0,00
Опрема	10.575.680 ,00	7.855.212 ,00	2.720.468 ,00
ВКУПНО:	24.951.204,00	21.986.341,00	2.964.863,00
Основачки вложувања	700.774 ,00	700.338,00	436 ,00
ВКУПНО:	700.774,00	700.338,00	436,00

Одговорен сметководител
Татјанка Муртовска с.р.
31.12.2018 год.
Берово

Врз основа на член 31, став 2 од Законот за финасирање на единиците на локална самоуправа
(Сл.весник на РМ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11,192/15 и 209/18)

Градоначалникот на Општина Берово доставува

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

За користење на средствата од резервите од Буџетот на Општина Берово за 2018 година

Р.бр.	Бр.на решение	Датум на решение	ОПИС	Износ
1.	08-2651/3	04.12.2017 г.	Решение од Градоначалник за доделување на парична помош поради тешка финансиска состојба на Даринка Црневска	3.000,00 ден.
2.	08-3235/4	29.12.2017 г.	Решение од Градоначалник за доделување на парична награда на новогодишна лотарија во ОСУ „Ацо Русковски“ на Јован Аспровски	3.000,00 ден.
3.	08-62/3	05.01.2018 г.	Решение од Градоначалник за доделување парична помош поради тешка финансиска состојба на Љубчо Радински	2.000,00 ден.
4.	08-643/1	22.02.2018 г.	Решение од Градоначалникот за доделување парична награда по повод фаќање на светиот крст на Владо Методиев	6.000,00 ден.
5.	08-493/4	14.02.2018 г.	Решение од Градоначалникот за доделување на парична помош поради тешка финансиска состојба на Шаин Дибранов	2.000,00 ден.
6.	08-2710/3	04.12.2017 г.	Решение од Градоначалник за доделување на парична помош поради тешка финансиска состојба на Тача Бошнаковска	3.000,00 ден.
7.	08-411/3	05.02.2018 г.	Решение од Градоначалник за доделување на парична помош поради тешка финансиска состојба на Марин Тренчовски	2.000,00 ден.
8.	08-485/3	06.02.2018 г.	Решение од Градоначалник за доделување на парична помош поради тешка финансиска состојба на Будимка Бошнаковска	2.000,00 ден.
9.	08-1002/4	23.03.2018 г.	Решение од Градоначалник за доделување на парична помош поради незавидна финансиска состојба на Данка Бачовска	2.000,00
10.	08-394/3	05.02.2018 г.	Решение од Градоначалник за доделување на парична помош поради тешка финансиска состојба на Вилхан Едипов	2.000,00 ден.
11.	08-1073/3	29.03.2018 г.	Решение од Градоначалник за доделување на парична помош поради тешка финансиска положба и за лекување на предвремено породено дете на Шехерезада Арифовска	2.000,00 ден.

12.	08-1133/3	03.04.2018 г.	Решение од Градоначалник за доделување на парична награда за најталентиран ученик од ромска националност во ОСУ „Ацо Русковски“ на Ахмеда Мустафовска	3.000,00 ден.
13.	08-1132/3	03.04.2018 г.	Решение од Градоначалник за доделување на парична награда за најталентиран ученик од ромска националност во ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ на Санела Чиндарова	3.000,00 ден.
14.	08-630/2	26.02.2018 г.	Решение од Градоначалник за доделување на парична помош поради смрт на член на потесно семејство на Латинка Поповска	15.000,00 ден .
15.	08-1879/2	07.06.2018 г.	Решение од Градоначалник за доделување на парична помош поради смрт на сопругата која била вработена во ОЈУДГ „23-ти Август“Берово на Кирил Пурески	30.000,00 ден.
16.	08-628/3	22.02.2018 г.	Решение од Градоначалник за доделување парична помош поради тешка финансиска состојба на Невена Тренчовска	2.000,00 ден.
17.	08-1245/3	16.04.2018 г.	Решение од Градоначалник за доделување парична помош поради потребно болничко лекување на Глигор Јановски	2.000,00 ден.
18.	08-1098/5	03.04.2018 г.	Решение од Градоначалник за доделување парична помош поради незавидна финансиска состојба на Зоран Чакиевски	2.000,00 ден.
19.	08-2592/3	15.08.2018 г.	Решение од Градоначалник за доделување парична награда за освоено прво место на државен натпревар од областа на македонски јазик и литература за основно образование на ученичката Елена Цикарска, средствата ќе бидат исплатени на Македонка Цикарска	5.000,00
20.	09-1247/4	18.07.2017 г.	Решение од Советот на Општина Берово за доделување на средства за учество на Меѓународната математичка олимпијада во Република Бразил на Милан Тасевски	96.220,00
21.	08-2593/3	15.08.2018 г.	Решение од Градоначалник за доделување на парична награда за освоено прво место на државен натпревар од областа на руски јазик и литература на Горазд Коколански , средствата се исплатени на Марија	5.000,00

			Коколанска	
22.	08-1635/3	18.05.2018 г.	Решение од Градоначалник за доделување парична помош поради незавидна финансиска состојба на Стојанчо Вучковски	2.000,00
23.	08-1677/3	18.05.2018 г.	Решение од Градоначалник за доделување парична помош поради незавидна финансиска состојба на Драги Бошначки	2.000,00
24.	08-2669/2	20.08.2018 г.	Решение од Градоначалник за доделување на парична помош поради смрт на ќерка, која била вработена во ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ на Бранка Фурнациска	30.000,00
25.	08-1908/3	12.06.2018 г.	Решение од Градоначалник за доделување парична помош поради незавидна финансиска состојба на Барије Бекирова	2.000,00
26.	03-1546/1	11.07.2017 г.	Решение од Градоначалник за доделување парична награда за освоено прво место на државен натпревар на млади техничари и природници од Република Македонија на Ленка Бубевска за Андреј Бубевски	3.000,00
27.	09-3904/3	05.12.2018 г.	Решение од Градоначалник за доделување на парична помош потребни за болничко лекување на Драги Тушевски	10.000,00
28.	08-2173/2	03.07.2018 г.	Решение од Градоначалник за доделување парична помош поради смрт на член на потесно семејство(родител-татко) на Бранче Милчовски	15.000,00
29.	08-2434/2	03.11.2017 г.	Решение од Градоначалник за доделување на парична помош поради смрт на член на потесно семејство (родител-мајка) на Ѓорѓи Мушкарски	15.000,00
30.	08-2601/3	15.08.2018 г.	Решение од Градоначалник за доделување парична награда за освоено прво место на државен натпревар од областа на претприемачки вештини „Иновативен Камп“ на Ахмеда Мустафова	5.000,00
31.	09-3234/1	27.12.2017 г.	Решение од Совет на Општина Берово за доделување парична помош поради тешка финансиска состојба како семејство приматели на социјална помош и евидентирани невработени лица на Санела Чиндарова	8.000,00 ден.

32.	09-2175/4	16.07.2018 г.	Решение од Совет на Општина Берово за доделување парична помош како еднократна помош на Бранко Пармачки	3.000,00 ден.
33.	09-2127/4	16.07.2018 г.	Решение од Совет на Општина Берово за доделување парична помош за опожарен објект на Марјанчо Пелтечки	10.000,00 ден.
34.	09-2749/2	30.08.2018 г.	Решение од Совет на Општина Берово за доделување парична помош за организирање на празникот Успение на Пресвета Богородица на Манастир Св. Богородица	20.000,00 ден.
35.	09-2832/2	30.08.2018 г.	Решение од Совет на Општина Берово за доделување парична помош на Тача Бошнаковска	3.000,00 ден.
36.	09-3905/2	30.11.2018 г.	Решение од Совет на Општина Берово за доделување парична помош на Драги Тушевски	14.000,00 ден.
37.	09-2536/2	30.08.2018 г.	Решение од Совет на Општина Берово за доделување парична помош за опожарен објект на Јован Кржовски	5.000,00 ден.
38.	09-1850/2	16.07.2018 г.	Решение од Совет на Општина Берово за доделување парична помош за опожарен објект на Горан Печински	10.000,00 ден.
39.	09-2536/3	30.08.2018 г.	Решение од Совет на Општина Берово за доделување парична помош за опожарен објект на Кирил Кржовски	5.000,00
			ВКУПНО	354.220,00

Изработил: Новица Печински с.р.

Бр.
31.12.2018 год.
Берово

Општина Берово
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

О Д Л У К А
за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите
на јавните службеници вработени
во ОЈУДГ “23 Август” Берово за 2019 година

Се објавува О Д Л У К А за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници вработени во ОЈУДГ “23 Август” Берово за 2019 година, Бр.09-905/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/3
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 88 став 3 од Законот за административни службеници (Службен Весник на РМ бр.(27/2014.....11/2018), и Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници во јавните установи за социјална заштита основани од Владата на Република Македонија за 2019 година Бр.45-416/1 од 22 јануари 2019 година (“Службен Весник на Република Македонија” бр.23/19), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2019 година донесе:

О Д Л У К А
за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите
на јавните службеници вработени
во ОЈУДГ “23 Август” Берово за 2019 година

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници вработени во ОЈУДГ “23 Август” Берово за 2019 година.

Член 2

Вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници вработени во ОЈУДГ “23 Август” Берово за период 01.01.2019 година до 31.08.2019 година изнесува 77,24 денари, а за периодот од 01.09.2019 година до 31.12.2019 година изнесува 81,10 денари.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе биде објавена во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-905/1
13.03.2019 година
Берово

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Годишен извештај за работа на ЈПКР „Услуга“ Берово за 2018 година

Се објавува **З А К Л У Ч О К** за усвојување на Годишен извештај за работа на ЈПКР „Услуга“ Берово за 2018 година, Бр.09-906/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/4
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 19 став 2 точка 29 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр. 13/02, 18/07, 30/08 и 20/10) , Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2019 година донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Годишен извештај за работа на ЈПКР „Услуга“ Берово за 2018 година

1. Советот на Општина Берово дава согласност на Годишниот извештај за работа на ЈПКР „Услуга“ Берово за 2018 година, Бр.10-173/2 од 26.02.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-906/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

З А К Л У Ч О К
за усвојување на
Годишен финансиски извештај за работа на ЈПКР „Услуга“ Берово за 2018 година

Се објавува **З А К Л У Ч О К** за усвојување на Годишен финансиски извештај за работа на ЈПКР „Услуга“ Берово за 2018 година, Бр.09-907/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/5
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување на
Годишен финансиски извештај за работа на ЈПКР „Услуга“ Берово за 2018 година

1. Се усвојува Годишен финансиски извештај за работа на ЈПКР „Услуга“ Берово за 2018 година, усвоен со одлука на Управен одбор на ЈПКР “Услуга” Берово, Бр.02-174/1 од 26.02.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-907/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

З А К Л У Ч О К
за усвојување на
Одлука на ЈПКР “Услуга” Берово, за наплата
на правосилни и извршни предмети без камата

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Одлука на ЈПКР “Услуга” Берово, за наплата на правосилни и извршни предмети без камата, Бр.09-908/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/6
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување на
Одлука на ЈПКР “Услуга” Берово, за наплата
на правосилни и извршни предмети без камата

1. Се усвојува Одлуката на Управниот одбор на ЈПКР “Услуга” Берово, за наплата на правосилни и извршни предмети без камата, Бр.02-176/1 од 26.02.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-908/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

О Д Л У К А
за престанок на Одлука за давање на времено користење недвижни ствари – згради на ЈПКР
“Услуга” Берово

Се објавува О Д Л У К А за престанок на Одлука за давање на времено користење недвижни ствари – згради на ЈПКР “Услуга” Берово, Бр.09-909/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/7
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10) и член 21 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен Весник на РМ“ бр.78/2015...21/2018) Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2019 година, донесе:

О Д Л У К А
за престанок на Одлука за давање на времено користење недвижни ствари – згради на ЈПКР
“Услуга” Берово

Член 1

Престанува да важи правото на времено користење на недвижни ствари – згради, лоцирани на катастарската парцела број 874 за КО Берово, ул.„Маршал Тито“ бб и тоа:

- зграда 1, со квадратура од 568 м2,
- зграда 4, со квадратура од 405 м2,
- зграда 5, со квадратура од 313 м2,
- зграда 7, со квадратура од 144 м2,
- зграда 9, со квадратура од 26 м2,
- зграда 10, со квадратура од 42 м2,

дадени на ЈПКР “Услуга” Берово со Одлуката за давање на времено користење недвижни ствари – згради на ЈПКР “Услуга” Берово, Бр.07-266/1, што Советот на Општина Берово ја има донесено на од 29.01.2014 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-909/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

З А К Л У Ч О К
за усвојување на
Известување за деловна активност за 2018 година за наменска сметка на
ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки ” Берово за 2018 година

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Известување за деловна активност за 2018 година за наменска сметка на ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки ” Берово за 2018 година, Бр.09-910/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/8
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Известување за деловна активност за 2018 година за наменска сметка на
ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки ” Берово за 2018 година

1. Се усвојува Известување за деловна активност за 2018 година за наменска сметка на ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки ” Берово за 2018 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-910/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Финансиски извештај од завршна сметка на основен Буџет за 2018 година на ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки” Берово

Се објавува **З А К Л У Ч О К** за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка на основен Буџет за 2018 година на ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки” Берово, Бр.09-911/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/9
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Финансиски извештај од завршна сметка на основен Буџет за 2018 година на ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки” Берово

1. Се усвојува Финансиски извештај од завршна сметка на основен Буџет за 2018 година на ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки” Берово, усвоен со Одлука на Управен одбор на ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки” Берово Бр.0202-69/4 од 28.02.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-911/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

З А К Л У Ч О К
за усвојување на
Финансиски извештај од завршна сметка на самофинансирачки активности
за 2018 година на ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки ” Берово

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка на самофинансирачки активности за 2018 година на ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки ” Берово, Бр.09-912/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/10
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Финансиски извештај од завршна сметка на самофинансирачки активности
за 2018 година на ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки ” Берово

1. Се усвојува Финансиски извештај од завршна сметка на самофинансирачки активности за 2018 година на ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки ” Берово, усвоен со Одлука на Управен одбор на ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки” Берово Бр.0202-69/3 од 28.02.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-912/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

З А К Л У Ч О К
за усвојување на
Финансиски извештај од завршна сметка на ОСУ „Ацо Русковски“ 2018 година- донаторска сметка

Се објавува **З А К Л У Ч О К** за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка на ОСУ „Ацо Русковски“ 2018 година- донаторска сметка, Бр.09-913/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/11
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Финансиски извештај од завршна сметка на ОСУ „Ацо Русковски“ 2018 година- донаторска сметка

1. Се усвојува Финансиски извештај од завршна сметка на ОСУ „Ацо Русковски“ 2018 година- донаторска сметка, Бр.05-107/3 од 28.02.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-913/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

З А К Л У Ч О К
за усвојување на
Финансиски извештај од завршна сметка на ОСУ „Ацо Русковски“ 2018 година-наменска дотација

Се објавува **З А К Л У Ч О К** за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка на ОСУ „Ацо Русковски“ 2018 година-наменска дотација, Бр.09-914/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/12
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Финансиски извештај од завршна сметка на ОСУ „Ацо Русковски“ 2018 година-наменска дотација

1. Се усвојува Финансиски извештај од завршна сметка на ОСУ „Ацо Русковски“ 2018 година-наменска дотација, Бр.05-107/1 од 21.02.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-914/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Финансиски извештај од завршна сметка на ОСУ „Ацо Русковски“ 2018 година-сметка за сопствени приходи

Се објавува **З А К Л У Ч О К** за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка на ОСУ „Ацо Русковски“ 2018 година-сметка за сопствени приходи, Бр.09-915/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/13
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Финансиски извештај од завршна сметка на ОСУ „Ацо Русковски“ 2018 година-сметка за сопствени приходи

1. Се усвојува Финансиски извештај од завршна сметка на ОСУ „Ацо Русковски“ 2018 година - сметка за сопствени приходи, Бр.05-107/2 од 21.02.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-915/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

З А К Л У Ч О К
за усвојување на
Полугодишен извештај за работа на ОСУ „Ацо Русковски“ Берово
за учебната 2018/2019 година

Се објавува **З А К Л У Ч О К** за усвојување на Полугодишен извештај за работа на ОСУ „Ацо Русковски“ Берово за учебната 2018/2019 година, Бр.09-916/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/14
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување на
Полугодишен извештај за работа на ОСУ „Ацо Русковски“ Берово
за учебната 2018/2019 година

1. Се усвојува Полугодишен извештај за работа на ОСУ „Ацо Русковски“ Берово за учебната 2018/2019 година, Бр.02-72/2 од 05.02.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-916/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи за 2018 година на сопствена сметка на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи за 2018 година на сопствена сметка на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово, Бр.09-917/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/15
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи за 2018 година на сопствена сметка на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово

1. Се усвојува Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи за 2018 година на сопствена сметка на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово, усвоен со одлука на Училишен одбор Бр.09-128/6 од 26.02.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-917/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи за 2018 година на сметка донаторска-Програма- Предизвик за млади истражувачи на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи за 2018 година на сметка донаторска- Програма- Предизвик за млади истражувачи на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово, Бр.09-918/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/16
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи за 2018 година на сметка донаторска-Програма- Предизвик за млади истражувачи на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово

1. Се усвојува Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи за 2018 година на сметка донаторска- Програма- Предизвик за млади истражувачи на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово, усвоен со одлука на Училишен одбор Бр.09-128/8 од 26.02.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-918/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи за 2018 година на сметка за наменска дотација на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи за 2018 година на сметка за наменска дотација на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово, Бр.09-919/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/17
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи за 2018 година на сметка за наменска дотација на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово

1. Се усвојува Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи за 2018 година на сметка за наменска дотација на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово, усвоен со одлука на Училишен одбор Бр.09-128/5 од 26.02.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-919/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи за 2018 година на сметка-донаторска-Еразмус 2016-1-МКО1 на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово

Се објавува **З А К Л У Ч О К** за усвојување на Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи за 2018 година на сметка-донаторска-Еразмус 2016-1-МКО1 на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово, Бр.09-920/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/18
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи за 2018 година на сметка-донаторска-Еразмус 2016-1-МКО1 на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово

1. Се усвојува Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи за 2018 година на сметка-донаторска-Еразмус 2016-1-МКО1 на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово, усвоен со одлука на Училишен одбор Бр.09-128/7 од 26.02.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-920/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Финансиски извештај од завршна сметка од Домот на Културата
„Димитар Беровски” – Берово за 2018 година – сметка за сопствени приходи

Се објавува **З А К Л У Ч О К** за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка од Домот на Културата „Димитар Беровски” – Берово за 2018 година – сметка за сопствени приходи, Бр.09-921/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/19
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Финансиски извештај од завршна сметка од Домот на Културата
„Димитар Беровски” – Берово за 2018 година – сметка за сопствени приходи

1. Се усвојува Финансиски извештај од завршна сметка од Домот на Културата „Димитар Беровски” – Берово за 2018 година – сметка за сопствени приходи, Бр.05-31/2 од 26.02.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-921/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

З А К Л У Ч О К
за усвојување на
Финансиски извештај од завршна сметка од Домот на Културата
„Димитар Беровски” – Берово за 2018 година- наменска дотација

Се објавува **З А К Л У Ч О К** за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка од Домот на Културата „Димитар Беровски” – Берово за 2018 година- наменска дотација, Бр.09-922/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/20
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување на
Финансиски извештај од завршна сметка од Домот на Културата
„Димитар Беровски” – Берово за 2018 година- наменска дотација

1. Се усвојува Финансиски извештај од завршна сметка од Домот на Културата „Димитар Беровски” – Берово за 2018 година- наменска дотација, Бр.05-31/1 од 26.02.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-922/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Финансиски извештај од завршна сметка од ОЈУДГ „23Август”- Берово за 2018 година – сметка за сопствени приходи

Се објавува **З А К Л У Ч О К** за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка од ОЈУДГ „23Август”- Берово за 2018 година – сметка за сопствени приходи, Бр.09-923/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/21
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Финансиски извештај од завршна сметка од ОЈУДГ „23Август”- Берово за 2018 година – сметка за сопствени приходи

1. Се усвојува Финансиски извештај од завршна сметка од ОЈУДГ „23Август”- Берово за 2018 година – сметка за сопствени приходи, Бр.05-35/1 од 15.02.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-923/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Финансиски извештај од завршна сметка од ОЈУДГ „23Август“ - Берово за 2018 година-донаторска сметка Инклузија на деца РОМИ во предучилишна возраст

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка од ОЈУДГ „23Август“ - Берово за 2018 година-донаторска сметка Инклузија на деца РОМИ во предучилишна возраст, Бр.09-924/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/22
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Финансиски извештај од завршна сметка од ОЈУДГ „23Август“ - Берово за 2018 година-донаторска сметка Инклузија на деца РОМИ во предучилишна возраст

1. Се усвојува Финансиски извештај од завршна сметка од ОЈУДГ „23Август“ - Берово за 2018 година-донаторска сметка Инклузија на деца РОМИ во предучилишна возраст, Бр.05-35/1 од 15.02.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-924/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

З А К Л У Ч О К
за усвојување на
Финансиски извештај од завршна сметка од ОЈУДГ „23Август“ - Берово
за 2018 година- сметка за блок дотација

Се објавува **З А К Л У Ч О К** за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка од ОЈУДГ „23Август“ - Берово за 2018 година- сметка за блок дотација, Бр.09-925/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/23
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување на
Финансиски извештај од завршна сметка од ОЈУДГ „23Август“ - Берово
за 2018 година- сметка за блок дотација

1. Се усвојува Финансиски извештај од завршна сметка од ОЈУДГ „23Август“ - Берово за 2018 година- сметка за блок дотација, Бр.05-35/1 од 15.02.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-925/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Известување за деловна активност во 2018 година на Донаторска сметка 702010221660313
Програма В-1 на ОЈУДГ „23Август“- Берово за 2018 година

Се објавува **З А К Л У Ч О К** за усвојување на Известување за деловна активност во 2018 година на Донаторска сметка 702010221660313 Програма В-1 на ОЈУДГ „23Август“- Берово за 2018 година, Бр.09-926/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/24
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Известување за деловна активност во 2018 година на Донаторска сметка 702010221660313
Програма В-1 на ОЈУДГ „23Август“- Берово за 2018 година

1. Се усвојува Известување за деловна активност во 2018 година на Донаторска сметка 702010221660313 Програма В-1 на ОЈУДГ „23Август“- Берово за 2018 година, Бр.05-35/1 од 15.02.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-926/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

З А К Л У Ч О К
за усвојување на
Финансиски извештај од завршна сметка на ООУ „Никола Петров Русински“
за 2018 година – сметка за наменска дотација

Се објавува **З А К Л У Ч О К** за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка на ООУ „Никола Петров Русински“ за 2018 година – сметка за наменска дотација, Бр.09-927/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/25
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување на
Финансиски извештај од завршна сметка на ООУ „Никола Петров Русински“
за 2018 година – сметка за наменска дотација

1. Се усвојува Финансиски извештај од завршна сметка на ООУ „Никола Петров Русински“ за 2018 година – сметка за наменска дотација, Бр.05-25/1 од 26.02.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-927/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

З А К Л У Ч О К
за усвојување на
Финансиски извештај од завршна сметка на ООУ „Никола Петров Русински“
за 2018 година – сметка за самофинансирачки активности

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка на ООУ „Никола Петров Русински“ за 2018 година – сметка за самофинансирачки активности, Бр.09-928/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/26
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Финансиски извештај од завршна сметка на ООУ „Никола Петров Русински“
за 2018 година – сметка за самофинансирачки активности

1. Се усвојува Финансиски извештај од завршна сметка на ООУ „Никола Петров Русински“ за 2018 година – сметка за самофинансирачки активности, Бр.05-25/2 од 26.02.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-928/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово во областа на културата за 2018 година

Се објавува **З А К Л У Ч О К** за усвојување на Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово во областа на културата за 2018 година, Бр.09-929/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/27
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово во областа на културата за 2018 година

1. Се усвојува Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово во областа на културата за 2018 година, Бр.18-789/1 од 04.03.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-929/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Општина Берово

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА БЕРОВО ВО
ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ЗА 2018 ГОДИНА

„ИЗВЕШТАЈ- КУЛТУРА 2018 ГОДИНА“



Март 2019

Вовед

Културните настани кои се дел од годишната програма за култура на општината значително ја зголемуваат туристичката понуда на Берово како туристичка дестинација. Манифестацијата од национален интерес „Летна култура за Берово“ даде поинаква димензија на културниот живот и преставувањето на културното наследство на регионот пред пошироката публика.

Министерството за култура, со цел да се создадат услови за рамномерен културен развој и да се обезбедат услови за достапност на граѓаните до културните вредности и нивно масовно користење, како и за да се поттикне заживувањето на културата на локално ниво, во 2018 година обезбеди средства од Буџетот на Република Македонија за реализација на манифестацијата „Летна култура за Берово“ која ја реализира Општина Берово.

Општина Берово по конкурсот за финансирање на проект „Летна култура за Берово“ склучи договор со Министерството за култура на РМ за финансирање на културни настани во вредност од 600.000 ден, а општината има дополнително учество за реализацијата на културната програма која што беше предвидена во проектот.

Програмата беше дизајнирана со цел да опфати поголема група на љубители на различните културни стилови и генерации. На програмата се најдоа различни културни жанрови и проекти од типот на театарски престапи, изложби, концерти на класична музика, поп концерти, детски концерти, фолк концерти и концерти на етно групи, организирање на неколку поголеми фестивали и настани.

Во програмата беа вклучени околу 300 артисти, неколку фолклорни друштва и голем број на музички познати артисти.

Реализацијата на досегашните културни настани кои се дел од манифестацијата значително го подигнаа нивото на културниот живот и придонесоа за збогатување на туристичката понуда на општината.

Општина Берово ги стави на располагање сите потребни ресурси, човечки, финансиски и технички за успешна реализација на програмата. За техничка поддршка на настаните (сцена, осветлување и звук) општината ангажираше професионални лица кои со сопствена опрема овозможува професионална техничка поддршка на културните настани.

Во реализација на програмата освен општинската администрација беа вклучени вработените во домот за култура „Димитар Беровски“ и другите единки корисници на буџетот во општината со сите нивни расположливи средства технички и човечки. Сите настани од програмата беа успешно реализирани со огромен број на посетители.

Предвидена Програма за култура за 2018 година

Ратевски Бамбурци	60.000,00 ден
Велигденски концерт	20.000 ден
Фестивал за млади “Mayday”	90.000 ден
Илинден- Владимирово	40.000,00 ден
Марш до Петлец-Русинов	30.000,00 ден
„Летна култура за Берово“	610.000,00 ден
Новогодишна програма	20.000,00ден
Техничка поддршка на настаните	360.000,00 ден
Транспорт	30.000,00 ден
Вкупно расход за манифестацијата	1.260.000,00 ден

Реализирани активности од Програма за култура за 2018 година

Настан	Буџет на настанот	забелешка
Ратевски Бамбурци	60.000,00 ден.	Исплатени по договор со ЗГ “Ратевски Бамбурци”
Велигденски концерт	/	Средствата за

			реализација на настанот се исплатени преку Домот на култура "Димитар Беровски" - Берово
Илинден- Владимирово	100.000,00 ден.		Исплатени по договор со ЗГ "Владимирски Илинденски Средби"
„Летна култура за Берово“			
	Концерт на класична музика	/	Концертот е реализиран без надоместок кон изведувачите
	Малешевско свонче	/	Обврска на Општина Берово беше да обезбеди сцена и озвучување кои беа дел од Етно плоштад фестивалот
	Етно плоштад фестивал *Водител *Уска Кан *Ангел и Иван *Оркестар на народни инструменти – ДМУЦ Сергеј Михајлов, Штип *Хотлајн *Јоце Панов *DJ Sene & friends *Штекица *Каролина *Мијата *Кико и Столе	4.464 ден. 24.976 ден. 19.546ден. 7.602 ден. 19.546ден. 99.905 ден. 13.031 ден. 10.859ден. 542.964 ден. / /	*во исплатените средства е пресметан и платен персонален данок *Средствата за настанот на Мијата се исплатени преку Дом на Култура *Настанот е без надоместок
	Стендап комедија со Никола Тодороски	26.000 ден.	
ВКУПНО за Летна Култура		768.893 ден	
Новогодишна програма			
		/	*Целосно прокриена од спонзор
Техничка поддршка на настаните		133.391,00 ден	
ВКУПНО РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ		1.062.284,00 ден	

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово во областа на социјалната заштита за 2018 година

Се објавува **З А К Л У Ч О К** за усвојување на Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово во областа на социјалната заштита за 2018 година, Бр.09-930/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/28
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово во областа на социјалната заштита за 2018 година

1. Се усвојува Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово во областа на социјалната заштита за 2018 година, Бр.18-796/1 од 04.03.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-930/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.



Општина Берово

ИЗВЕШТАЈ ОД ПРОГРАМАТА ЗА
за активностите на Општина Берово во областа на социјалната заштита за 2018
година

Март
Одделение за јавни дејности
Изработил
Биљана Каламадевска

Во оваа програма влегуваат активностите на Општина БЕРОВО, ОЈУДГ „23 АВГУСТ“ БЕРОВО, активностите на ОЈУСЗСЛ д-р. „ ИВАН ВЛАШКИ “БЕРОВО и одредени трансфери и активности со кои Општина Берово дава помош и подршка во остварувањето на социјална заштита.

Активностите на општина Берово во областа на социјалната заштита во 2018 година беа насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа Програма

- Давање на услуги на стари лица во Општинската јавна установа за социјална заштита на стари лица Д-р Иван Влашки
- Остварување на правото на парична помош за социјално домување за лица корисници на постојана парична помош, социјално загроени-стамбено необезбедени
- Создавање услови за континуирана работа на народна кујна, Дневен центар на лица со посебни потреби и Мал групен дом;
- Помош за семејствата погодени од несреќи и елементарни непогоди;
- Помош на социјално загроени семејства;

- Помош на лица – жртви на семејно насилство;
- Покривање на трошоци за престој во детска градинка „23 Август“ на деца Роми
- Промовирање на родовата рамноправност.

Предвидени средства од програмата за социјална заштита во 2018 година :

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ НА ДЕЛУВАЊЕ 3: СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА				
Ред. Бр.	Активност	Период на реализација	Корисници	Планирани средства
1.	Финансиска и друга помош на лицата со загрозува социјална положба	Континуирано во текот на целата година	<ul style="list-style-type: none"> • лица со ниски прамања; • приматели на социјална помош; • лицата кои се во загрозува состојба поради болест, болнички третмани и хируршки зафати; • лица кои претрпеле елементарни непогоди и несреќи и • лица неспособни за работа 	90.000 денари од Буџет на Општина Берово
2.	Финансиска и друга помош на социјално слаби семејства за комуналните расходи во домаќинството	Континуирано во текот на целата година	<ul style="list-style-type: none"> • лица со ниски прамања; • приматели на социјална помош; • лицата кои се во загрозува состојба поради болест, болнички третмани и хируршки зафати; • лица кои претрпеле елементарни непогоди и несреќи и • лица неспособни за работа 	60.000 ден ден Буџет на Општина Берово
3.	Внатрешно уредување на доградба на Општинската јавна установа за социјална заштита на стари лица Д-р Иван Влашки	Јануари-Декември	Стари лица- корисници на услуги на Општинската јавна установа за социјална заштита на стари лица Д-р Иван Влашки	4.000.000,00 ден Буџет на Општина Берово
4.	Домување за лица социјално загрозува стамбено необезбедени лица	Континуирано во текот на целата година	Социјално загрозува стамбено необезбедени лица	70.000 денари Од буџетот на Општина Берово
5.	Новогордишни подароци за децата со посебни потреби и деца без родители и родителска грижа во Мал групен дом	Декември	Децата од мал групен дом и дневен центар за лица со посебни потреби	8 000 денари Општина Берово

ВКУПНО ПРЕДВИДЕНИ :

4.228.000,00

Извештај за реализација			
Ред. Бр.	Активност	Период на реализација	Реализирани средства
1.	Финансиска и друга помош на лицата со загрошена социјална положба по решенија доделени од Градоначалник	По решенија од Градоначалникот на Општина Берово	30.000,00
2.	Финансиска и друга помош на социјално слаби семејства и за елементарни непогоди доделени по решенија од Совет на Општина Берово	По решенија од Советот на Општина Берово	63.000,00
3.	Финансиска подршка за новородени деца на територијата на Општина Берово	По решенија од Градоначалникот на Општина Берово	87.000,00
4.	Покривање на трошоци за престој во детска градинка „23 Август“ за 5 деца Роми	По одлука на Совет	8.940,00
5.	Плаќање на пограбални услуги за социјално загрошено лице	По одлука на Градоначалник	9.700,00
6.	Внатрешно уредување на доградба на Општинската јавна установа за социјална заштита на стари лица Д-р Иван Влашки Јануари-Декември Стари лица-корисници на услуги на Општинската јавна установа за социјална заштита на стари лица Д-р Иван Влашки	Средствата за реализација се целосно обезбедени од сметката на самофинансирачки активности на ОЈУСЗСЛ д-р. Иван Влашки од каде семејствата го финансираат престојот на корисниците	2.200.000,00
7.	Новогордишни подароци за децата со посебни потреби и деца без родители и родителска грижа во Мал групен дом	На децата со посебни потреби како новогодишен подарок е обезбеден телевизор а на децата од мал	-13.000,00 денари Телевизор -3000,00 денари за пакетчиња на децата од Мал

		групен дом се купени пакетчиња	групен дом
8.	Новогодишни пакетчиња на деца од социјално ранливи семејства и многудетни семејства	Во с. Двориште и во с. Митрашинци	8.000,00 денари
	ВКУПНО реализирани средства од програмата за социјална заштита		2.422.640,00

Трансфери до физички лица

Трансферите до физичките лица ги реализира Градоначалникот на општина Берово согласно оваа Програма, по барање на лицата до Градоначалникот и до Советот на Општина Берово, поткрепено со соодветна документација.

Општинската јавна установа за социјална заштита на стари лица Д-р Иван Влашки

Општина Берово со помош и соработка со Холандско-Македонската хуманитарна организација и Министерство за труд и социјална политика ја отвори Општинската Установа Дом за стари лица, кој се наоѓа на влезот во Берово. Во периодот од јули до декември 2018 година оваа установа преку средствата од самофинансирачки активности (сметката од каде што семејствата ги финансираат трошоците за престој за корисниците) изврши внатрешно уредување на втората ламела. Со средства од МТСП собите во домот се опремени со кревети, клуб масички за дневен престој, телевизори, плакари, постелнини и сите потребни работи за нормално функционирање, при што домот сега има вкупен капацитет од 29 корисници.

Завршни одредби

Имајќи ги во предвид, сите превземени активности во областа на социјалната заштита, во 2018 година, може да се каже дека програмата за социјална заштита со висок процент ги реализира своите планирани активности. Разликата од околу 2.000.000,00 денари се појавува од причина што економскиот оператор кој се јавил како најповолен понудувач за внатрешно уредување на втората ламела во Општинската јавна установа за социјална заштита на стари лица Д-р Иван Влашки, значително ги намалил цените од првичната проценета вредност, на електронската аукција.

Број 09-----
_____ год.
Берово

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово во областа на комуникациите, односите со јавноста и меѓународната соработка во 2018 година

Се објавува **З А К Л У Ч О К** за усвојување на Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово во областа на комуникациите, односите со јавноста и меѓународната соработка во 2018 година, Бр.09-931/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/29
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово во областа на комуникациите, односите со јавноста и меѓународната соработка во 2018 година

1. Се усвојува Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово во областа на комуникациите, односите со јавноста и меѓународната соработка во 2018 година, Бр.18-797/1 од 04.03.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-931/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.



Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Берово во областа на комуникациите, односите со јавноста и меѓународната соработка во 2018 година

Март
Одделение за јавни дејности
Изработил
Биљана Каламадевска

Во оваа програма влегуваат активностите на Општина БЕРОВО, во областа на комуникациите, односите со јавноста и меѓународната соработка а особено:

- ✚ Зајакнување на комуникацијата со медиумите и граѓаните, промоција на Општината и овозможување на учество во комуникацијата со јавноста за сите актери во одржливиот развој на локалната заедница.
- ✚ Зголмување на нивото на информираност на целата јавност за тековните работи, начинот на функционирање и предизвиците со кои се соочува локалната самоуправа.
- ✚ Искористување на предностите на меѓународните мрежи на градови и реализација на конкретни активности и проекти во рамките на евроинтегративните процеси

Предвидени средства од програмата 2018 година :

Реден Број	Опис на активност	Програма и ставка во Буџетот на Општина Берово	Временска рамка	Вкупно средства
1	Изработка и печатење на промотивен материјал (флаери, брошури, честитки и календари за потребите на општината)		Континуирано, во текот на годината, во зависност од потребите	120.000
2	Емитирање на соопштенија за потребите на општината на локални и регионални телевизии и локални и регионални радио станици		Континуирано, во зависност од потребите	400.000
3	Реализација на активности во рамки на меѓународната соработка со збратимените општини од соседна Република Србија, Република		Континуирано, во текот на годината	200.000

	Бугарија и регионот Долна Нормандија, Република Франција			
4	Репрезентативен материјал од делегација од Општина Берово при посета на други држави		Континуирано, во зависност од потребите	100.000
5	Непредвидени трошоци		Континуирано во зависност од потребите	30.000
			ВКУПНО:	850.000

Реализирани средства

Реден Број	Опис на активност	Програма и ставка во Буџетот на Општина Берово		Вкупно средства
1	Изработка и печатење на промотивен материјал (флаери, брошури, честитки и календари за потребите на општината)		Од буџетот на Општина Берово	76.199
2	Огласи, Емитирање на соопштенија за потребите на општината на локални и регионални телевизии и локални и регионални радио станици		Од буџетот на Општина Берово	241.788
3	Реализација на активности во рамки на меѓународната соработка со збратимените општини од соседна Република Србија, Република Бугарија и регионот Долна Нормандија, Република Франција		Од буџетот на Општина Берово	88.055
4	Репрезентативен материјал од делегација од Општина Берово при посета на други држави		Обезбеден преку локални спонзори без финансиски импликации од општината	
			ВКУПНО:	406.042

Завршни одредби

Во текот на 2018 година, Општина Берово, своите активности во областа на

комуникациите, односите со јавноста и меѓународната соработка ги остваруваше преку оваа програма, при што средствата се претежно потрошени за објава на различни видови огласи согласно законските надлежности и при посета на збратимените општини од соседна Република Србија, Република Бугарија и регионот Долна Нормандија, Република Франција.

Исто така од оваа програма, реализирани се средства за промотивен печатен материјал, кој најчесто се печати пред Нова Година а служи за репрезентативен новогодишен матерјал и за репрезентативен материјал во рамки на активностите од меѓународната соработка.

Број 09-----
_____ год.
Берово

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово во областа на спортот за 2018 година

Се објавува **З А К Л У Ч О К** за усвојување на Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово во областа на спортот за 2018 година, Бр.09-932/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/30
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово во областа на спортот за 2018 година

1. Се усвојува Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово во областа на спортот за 2018 година, Бр.18-793/1 од 04.03.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.
- 3.

Бр.09-932/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Општина Берово

ИЗВЕШТАЈ

За реализираните активности и исплатени средства од програмата за развој на спортот и спортско рекреативните активности на општина Берово за 2018 година

Спорт 2018

/03/2019

Одделение за јавни дејности
Изработил: Зоран Нешкевски



До

Советот на Општина Берово

ИЗВЕШТАЈ

За реализираните активности и исплатените средства од програмата за развој на спортот и спортско рекреативните активности на граѓаните во Општина Берово за 2018 година.

Советот на Општина Берово донесе програма за развојот на спортот и спортско рекреативните активности во Општина Берово за 2018 год. За реализирање на активностите во спортот беа предвидени средства од буџетот на Општина Берово во висина од **1.000.000,00** денари.

ПРЕДВИДЕНИ СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ ВО 2018 ГОДИНА СО ПОТРОШЕНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

1. Ставка 1

Училишен спорт, и спортски рекреативни активности

Системот ќе се реализира на Општинско ниво помеѓу училиштата во периодот на траењето на школската година, а во следниве дисциплини:

1. Кошарка-машка и женска конкуренција
2. Ракомет-машка и женска конкуренција
3. Одбојка-машка и женска конкуренција
4. Гимнастика-машка и женска конкуренција
5. Мал фудбал-машка и женска конкуренција
6. Атлетика-машка и женска конкуренција
7. Пролетен крос-машка и женска конкуренција

Сојузот на училишен спорт (СУЗ) -Берово е домаќин и организатор на регионален натпревар во кошарка во женска конкуренција, и ракомет во машка конкуренција кој ќе се одржи во спортската сала Македонски бранители во Берово.

Реализација на овие натпреварувања ќе се остварат со одржување на спортски турнири, со масовно учество на ученици од основни и средни училишта од нашата Општина. За реализација на оваа ставка од програмата не беа потрошени финансиски средства, организацијата на овие натпревари беше на товар на училиштата во општината.

Ставка 2

Спортско рекреативни активности на граѓаните- Спорт за сите

Од оваа област беа предвидени да се спроведат следниве активности:

1. Рекреативно спортско возење на велосипед на граѓани од сите возрасти низ улиците на градот и локалните места во Општината (мај-септември).

Оваа активност се реализираше во месец септември во склоп на неделата на мобилност со комплетна организација од страна на општина Берово, но без финансиска подршка.

2. Рекреативно спортско –забавна манифестација „Пролетен крос„ во пресрет на денот на пролетта.

Се одржа на 21 март, по улиците во општина Берово на истата зедоа учество ученици од основните и средното училиште во нашата општина кои беа поделени во четири групи и тоа:

1. Основни училишта машки
2. Основни училишта женски
3. Средно училиште женски
4. Средно училиште машки

За секоја од овие групи беа доделени парични награди за 1, 2, 3 место и тоа за прво место **1500** ден, за второ место **1000** ден и за трето место **500** ден.

Вкупно за оваа активност од општина Берово беа дадени **12 000 ден.**

3. Планирање –пешачење на граѓани од сите возрасти.

Оваа активност не беше реализирана поради мала заинтересираност на граѓаните од општината.

4. Баскет натпревари во машка и женска конкуренција.

Оваа година на крајот на месец јули и почетокот на месец август после долги години беше организиран турнир во баскет во машка конкуренција на новоизграденото повеќенаменско игралиште на терените кај стара гимназија. Турнирот беше организиран од еден мал број на ентузијастички од општината со спонзорстава од фирмите во општината. Општина Берово се вклучи во овој турнир со **логистичка и организациска поддршка**. Се надеваме дека турнирот ќе прерасне во традиционален па наредната година ќе се влучиме и со финансиска поддршка на овој турнир.

5. Натпревари во ракомет, машка и женска конкуренција

Натпревари во ракомет не беа организирани освен натпревари помеѓу средните училишта за кои комплетната организација беше на товар на средното училиште „ОСУ Ацо Русковски,,.

6. Турнири во мал фудбал.

Турнирот се одигра во салата Македонски бранители во месеците февруари, март. На овој турнир зедоа учество 9 екипи од општина Берово како и 1 екипа од општина Пехчево. Се одигра куп систем секој со секој од екипите. Турнирот се одигра во добра атмосфера пред полни трибини со одлична организација и фер натпреварување. На крајот од турнирот беа доделени пригодни награди од страна на градоначалникот на општина Берово за најдобро пласираните екипи ,како и за најдобар стрелец и најдобар голман на турнирот. За иститот од страна на општина Берово беа потрошени **4000 ден.**

- За изборот на најцврсто јајце качор за прво место беа доделени 3000 ден

- За избор на најубаво украсено јајце беа доделени 2000 ден

7. Натпреварување на пензионери и бивши спортисти

Учество на пензионери и бивши спортисти во организирани турнири во шах, влечење јаже, пикадо фрлање на ѓуле и во други спортски дисциплини. Овие натпревари беа организирани од страна на пензионерското друштво во општината во целосна нивна организација.

8. Спорт за лица со посебни потреби

Активностите се спроведуваат на републичко ниво со учество на национални спортски натпревари на летни и зимски игри на деца со посебни потреби. Оваа активност беше реализирана така што **децата со посебни потреби беа вклучени во трката по повод денот на пролетта.**

9. Турнир во пинг понг

Од оваа година почна да функционира пинпонгарски клуб во нашата општина ,и по неговата добра организација и запишување на доволен број на членови ќе биде организиран турнир во пинг понг , за кој досега немаше интерес да биде организиран.

10. Турнир во шах

Натпревари во шах не се организираа поради мала заинтересираност на граѓаните а пензионерите сами си организираат шаховски натпревари.

Ставка 3.

Натпреварувачки- масовен спорт и поддршка за активирање на спортски активности на клубови во поедини згаснати спортски дисциплини.

Спортската традиција како и желбата на широките граѓански маси налага преземање на позитивни активности во домен на поддршка и активирање на поедини клубови кои од субјективни или објективни причини престанале да постојат. Една од згаснатите дисциплини е и пинг понг. Пинпонгарскиот клуб во општината за среќа е повторно активан и тој активно ќе почне да се натпреварува во натпреварувањата во нашата држава.

Ставка 4

Спортски објекти

За одржување на спортски активности неопходно потребно е обезбедување на соодветни спортски објекти. Со децентрализацијата на Општината, одредени спортски објекти се преотстапени на користење и управување на Општината од страна на владата на Република Македонија. Пример: училишни спортски сали, спортски терени на кои ќе се одвиваат сите настани на Општинско и републичко ниво. Исто така за да се спроведат сите горе наведени спортски активности во Општината треба да се вклучат стручни лица од областа на **спортот-професори по физичко воспитување** и други стручни лица. Одржувањето на спортските објекти паѓа на товар на училиштата во општината.

Ставка 5

Трансфер на средства до спортски здруженија

За заживување на спортот во Општината потребно е да се издвојуваат средства кои би се трансверирале до спортските здруженија се со цел за понатамошно профункционирање на повеќе спортски клубови во Општината. Со овие средства Општина Берово се надева дека ќе го заживее спортот за подобар и поквалитетен живот на идните генерации во Општина Берово. Сите услови за тоа ги имаме само се потребни многу повеќе вложувања во спортот а придобивките ќе бидат повеќекратни. Оваа година беа издвоени средства за трансфери до спортски здруженија.

Од оваа ставка за поддршка на Васко Мамучевски кој се натпреварува во Боди Билдинг се исплатени 20.000 ден

Ставка 6

Поддршка на ОФК-Малеш

-На ОФК -Малеш 550.000 ден

-На новоотворениот пинпонгарски клуб 3000 ден.

- На Академија фк Малеш 4000 ден

- На ФК-РУСИНОВО 53 000 ДЕН

За фудбалскиот клуб Малеш оваа година беа предвидени **700.000 ден** за да се натпреварува во трета лига исток. Истиот успешно се натпреварува во трета лига исток и за таа цел од програмата од посебната ставка 6 беа потрошени **550.000 ден.**

Од ставката 6 исплатени се уште вкупно 60.000 ден. на гореспоменатите клубови.

Од ставката 6 вкупно се исплатени 610.000 ден.

За другите ставки од 1-5 во програмата се потрошени **41.000 ден.**

Вкупно реализирани средства од програмата за спорт за 2018 се

651.000,00 денари или програмата е реализирана со **65.1%** заклучно **31.12.2018 год.**

За таа цел за да се помогне училишниот спорт да се поттикне формирањето на училишни спортски клубови, како и да се даде еден голем импулс за заживување на фудбалскиот клуб „Малеш“, програмата за развојот на спортот за 2019 година е предвидена на **700.000,00 денари.** Оваа година ќе се обрати поголемо внимание на училишниот спорт а исто така ќе бидат организирани и турнири во повеќе спортски дисциплини како што се: фудбал (организација на традиционалниот турнир во месец февруари), кошарка (организација на турнир во текот на летните месеци), и во други спортови турнир во пинг понг за кој сега се создадени услови со активирање на пингпонгарскиот клуб кои би можеле да се организираат било во затворен простор или на отворени игралишта. Општина Берово секогаш ќе се залага за развојот на спортот со цел за подобар развој на младите генерации како и подигање на спортскиот дух во Општината.

Берово 04.03.2019 год

Изработил:

Нешкевски Зоран с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Извештај за програмата за вклучување на Ромите, согласно локалниот акционен план на Општина Берово, за 2018 година

Се објавува **З А К Л У Ч О К** за усвојување на Извештај за програмата за вклучување на Ромите, согласно локалниот акционен план на Општина Берово, за 2018 година, Бр.09-933/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/31
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Извештај за програмата за вклучување на Ромите, согласно локалниот акционен план на Општина Берово, за 2018 година

1. Се усвојува Извештај за програмата за вклучување на Ромите, согласно локалниот акционен план на Општина Берово, за 2018 година, Бр.18-805/1 од 04.03.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-933/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Општина Берово
Одделение за Локален економски развој

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА РОМИТЕ СОГЛАСНО
ЛОКАЛНИОТ АКЦИОНЕН ПЛАН НА ОПШТИНА БЕРОВО ЗА 2018 ГОДИНА**

Датум: февруари 2019

Овој извештај е дел од активности кои се реализирани од страна на Одделението за локален економски развој, а во соработка со другите институции на локално ниво и со учество на граѓанското општество од општината и други национални организации и меѓународни институции (граѓански сектор, асоцијации и фондации), а се однесуваат за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година за реализација на: „Програмата за вклучување на ромите согласно локален акционен план на општина берово за 2018 година“.

Врз основа на надлежности и задолженија, а во насока на подобрување на животот и условите за развој, според претходно усвоените дефинирани стратешки цели и приоритети, а во согласност со Локалниот акционен план на Општина Берово во областа на вработување, домување, образование, здравство и жената ромка беа планирани активности за реализација на програмата за поддршка и развој на Ромската заедница во текот на 2018 година. Основа за реализација на активностите представува усвоената годишна Програма за поддршка од Советот на општина Берово за 2018 година број 09-3213/1 од 27.12.2017 година.

Локалниот акционен план на Општина Берово во областа на вработување, домување, образование, здравство и жената ромка е усвоен во април 2017 и е со важност за период од 2017 до 2020. Истиот беше изработен во рамки на Проектот „Локална интеграција на бегалците, внатрешно раселените лица и малцинските групи“ поддржан од Европската Унија кој го имплементира конзорциум предводен од ЕПТИСА во партнерство со Министерството за труд и социјална политика. Во самата изработка учествуваше Локалното координативно тело (ЛКТ) во кое беа вклучени претставници од единицата на локалната самоуправа, Ромскиот информативен центар, ЈУ МЦСР Берово, АВРМ ЦВ Берово, претставници од образовните институции (ООУ Дедо Иљо малешевски, ОУ Никола Петров Русински и ОСУ Ацо Русковски), претставници од детската градинка ОЈУДГ 23 Август, здравниот дом во Берово, НВО организации и поединци.

Програмата за вклучување на Ромите согласно Локалниот акционен план на Општина Берово за 2018 година се однесува на луѓето од локалната заедница со цел да се постигне подобрување на квалитетот на живот во Ромската заедницата. Со ЛАП се планирани неколку стратешки области кои се дел од оваа програма и кои произлегуваат од усвоениот документ. Активностите ги опфаќаат институциите кои се на локално и централно ниво и согласно нивните ингеренции. Овој план исто така ги отсликува и финансиските импликации кои се поделени помеѓу институциите. Најголемиот дел од предвидените средства се опфатени во програмите и активностите кои ги спроведуваат институциите од областите за кои имаат надлежност.

Општина Берово и локалната заедница вршат конкретен чекор кон спроведување на ефектите од децентрализацијата како процес и јакнењето на демократските односи, а посебно вклучување на граѓаните во процесот на одлучување.

Стратешки приоритети

Програмата е насочена кон активности во различни подрачја на делување, а со цел создавање на соодветни услови за искористување на предности и спецификите на локалната заедница.

Стратешките документи на општината и усвоените приоритети во ЛАП се:

ЛОКАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Стратешка цел/импакт: Зголемени можности за вработување на Ромите на достоинствени работни места

Исходи

1. Подобрен пристап за Ромите до Владините програми за вработување до 2020, посебно за Ромките
2. Повисок приход и одржливи вработувања за Ромите до 2020, посебно за Ромките

Излезни резултати

- 1.1. Агенцијата за вработување располага со соодветен персонал, опрема и вештини за да им помогне на невработените Роми при нивното барање за работа

- 1.2. Обезбедени бесплатни информации и услуги за можностите за вработување на пазарот за невработените Роми
- 1.3. Зголемување на бројот на обучени Роми за професионални квалификации за занимања кои се побарувани на пазарот на труд
- 2.1. Работодавачите се поттикнати да вработуваат Роми
- 2.2. Ромите се зајакнати да развијат и започнат со упревување на свој бизнис
- 2.3. Зголемени капацитети на претприемачи Роми (правни субјекти) да користат микро-кредити за дополнителни вработувања
- 2.4. Работодавачите (од јавниот и приватниот сектор), го разбираат импактот на дискриминацијата на Ромите врз пазарот на трудот
- 2.5. Овозможена застапеност на Ромите како работна сила во централната и локалната државна администрација.

Во рамки на Проектот „Градење на солидарност во заеницата“ преку програмта за Општинско корисна работа се ангажираа 4 лица Роми од вкупно 15 ангажирани невработени лица. Исто така беа ангажирани 3 лица во проектот Јавни работи преку АВРМ ЦВ Берово.

ЛОКАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ДОМУВАЊЕ

Стратешка цел/импакт: Намалување на јазот во однос на квалитетот на домување помеѓу ромските и не-ромските заедници

Исходи

1. Обезбедено социјално домување за ромските семејства од социјално ранливите категории
2. Подобрени услови за живеење на ромските семејства преку изработка и спроведување на програми за интегрирана урбана регенерација и сузбивање на штетните услови за живеење
3. Обезбедено системско регистрирање во Катастар на имотот и земјата во сопственост на Ромите

Излезни резултати

- 1.1. Реализирани проект/и за изградба на станови наменети за домување на социјално ранливи групи
- 1.2. Идентификувана потреба за обновување на станбени единици во кои живеат Ромите од социјално ранливите групи
- 2.1. Реализирани проекти од комуналната инфраструктура во општините во населени места со претежно ромско население
- 2.2. Подобрен административен капацитет во ЕЛС за изработка на проектно-техничка документација од областа на комуналната инфраструктура во општини со поголем процент на ромско население
- 3.1. Ромите имаат знаење и обврска да се вклучат во процесите на легализација на бесправно изградени објекти

Во координација со Локалната група и Градоначалникот се детектирани 3 семејства на кои итно им беше потребно сместување. За таа цел се направени напори со обезбедување на потребната документација и истите добија решенија за сместување во зградата за социјално ранливи категории на граѓани.

ЛОКАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

Стратешка цел/импакт: Подобрена образовната структура кај ромската заедница особено кај девојчињата и жената Ромка

Исходи

1. Подобрен пристап и успешно комплетирање на предучилишно образование на Ромите, особено на ромските девојчиња
2. Подобрен пристап и успешно комплетирање на основното образование на Ромите, особено на ромските девојчиња

3. Подобен пристап и успешно комплетирање на средното образование на Ромите, особено на ромските девојчиња
4. Зголемен пристап и успешно комплетирање на високото образование на Ромите, особено на ромските девојчиња
5. Зголемен бројот на возрасни Роми кои го комплетирале основното и средното образование
6. Намален бројот на ученици Роми во основните и средните специјални училишта во Р.Македонија

Во координација со Ромскиот информативен центар и ОЈУДГ 23 Август-Берово, а по иницијатива на родителите и претставниците од ROMASTED, претставници од Министерството за труд и социјална политика задолжени за реализација на Декадата на Ромите со одлука на Советот се обезбедени дополнителни средства за вклучување на 3 деца во предучилишна возраст од Ромската заедница со што вкупниот број на деца кои ја посетуваа градинка е 26.

Продолжуваат активностите за образовни медијатори и стипендирање на ученици од ромската заедница преку Министерството за образование и наука. Учениците Роми во ОСУ Ацо Русковски се стекнаа со стипендии преку МОН.

Излезни резултати

- 1.1. Зголемен број на деца Роми кои успешно завршиле претшколско образование на возраст од 3 до 5 години
- 1.2. Зајакнети капацитети на персоналот во градинките
- 1.3. Подигната свест кај родителите за важност од предучилишното образование за нивните деца
- 2.1. Подобрена законска регулатива за пристап на Ромите ученици во основното образование
- 2.2. Подигната свест кај родителите за важност од основното образование за нивните деца
- 2.3. Зголемена вклученост на деца од улица во воспитно образовниот процес
- 2.4. Развивање на нови форми на соработка помеѓу националните, локалните институции, невладиниот сектор и заедницата за поддршка на образованието
- 2.5. Изготвени програми за превенција и заштита од дискриминација и сегрегација во основните училишта
- 3.1. Зголемен упис на Роми во средно училиште
- 3.2. Зајакната свест кај родителите Роми за важноста од средното образование на нивните деца
- 3.3. Воведени нови форми на соработка помеѓу локалните институции, невладиниот сектор и ромската заедница
- 4.1. Зголемен број на запишани Роми студенти на државните и приватните универзитети
- 5.1. Подобен пристап и успешно комплетирање на образованието за возрасните Роми
- 6.1. Доследна примена на законската регулатива за запишување на ученици во училиштата за специјално образование.

ЛОКАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ЗДРАВСТВО

Стратешка цел/импакт: Продолжување на животниот век кај Ромите до 2020 година.

Исходи

1. Подобен пристап за Ромите до интегрирани, квалитетни, превентивни и куративни здравствени услуги
2. Намалени ризици и превенирани болести поврзани со стапката на морталитет кај Ромите чија појава е покарактеристична кај ромската популација
3. Спречување на дискриминацијата врз Ромите во пристапот до здравствените услуги

Излезни резултати

- 1.4. Да се зголеми видот и обемот на здравствените услуги во ромските заедници
- 1.5. Јакнење на стручните капацитети на Ромските здравствени медијатори и други стручни лица кои работат со Роми
- 2.1. Намалување на појавата на заразни и незаразни болести кај деца Роми до 6 год.
- 2.2. Подобро планирање на семејството и репродуктивно здравје, особено кај младите жени Ромки, и развиени и имплементирани мерки за заштита на здравјето на жените и децата
- 2.3. Намалување на морбидитетот и морталитетот од хронични незаразни заболувања и зависности помеѓу ромското население
- 3.1. Промовирање на можностите за пријавување на повреда на правата на пациентите при користење на здравствените услуги.

**АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА
ПОЛОЖБАТА НА РОМСКАТА ЖЕНА ВО ОПШТЕСТВОТО**

Стратешка цел/импакт: Жените и девојчињата од ромската заедница ги уживаат човековите права ослободени од родова не-еднаквост и дискриминација

Исходи

1. Зголемен пристап на Ромките до средства и можности за нивен развој и учество во економскиот, социјалниот и културниот живот,
2. Намалено ниво на семејно насилство врз жените,
3. Намалена преваленца на бракови/заедници помеѓу и со малолетници и нивното влијание врз образованието, здравјето и родовата улога.

Излезни резултати

- 1.1. Државната администрација има капацитети за вклучување на родовата компонента во процесот на планирање, буџетирање, мониторинг и евалуација на јавните политики, со фокус на потребите на жените Ромки
- 1.2. Единиците на локалната самоуправа имаат капацитети за вклучување на родовата компонента во процесот на планирање, буџетирање, мониторинг и евалуација на локалниот развој, локалните стратегии и акциони планови, со фокус на потребите на жените Ромки
- 1.3. Ромките, претставници на државна, локална администрација, и НВО-ата и граѓаните имаат зголемен капацитет за лобирање, подигање на свеста и гласот за положбата на Ромката во семејството и општеството
- 2.1. Припадниците на полицијата и судството го разбираат импактот на родовото насилство врз сиромаштијата и социјалната исклученост на ромската жена
- 2.2. Ромките кои се жртви на семејно насилство ги користат правните можности и процедури за пријава на истото
- 3.1. Зголемена информираност за влијанието на бракови/заедници помеѓу и со малолетници врз остварувањето на човековите права
- 3.2. Студија за имплементацијата на правната регулатива со која се регулираат бракови/заедници помеѓу и со малолетници иницирање на законски амандмани
- 3.3. Воведен систем за евиденција и постапување во случаите на евидентирани бракови/заедници помеѓу и со малолетници

Изработил:

Одделение за локален економски развој

Ѓорѓи Пеовски с.р

Активност	Излезен резултат	Индикатори	Надлежни институции	Време за реализација	Буџет	Извор на финансии	резултат
1.Спроведување на програма за менторство и професионално советување на Ромите во општина Берово	Развивање на програми за професионално советување и програми за менторство за Ромите	Број на Роми од општината кои имале придобивка од програмата	Општина Берово во партнерство со МТПС/АВРМ/УНД П	2017 год 2018 год	50.000,00 ден	Буџет на Владата, на општината, и меѓународни организации	Зголемување вработеноста за 10% на годишно ниво до 2020
2.Организирање на информативни средби со невработените Роми за промоција на можности за вработување на Ромите во општина Берово	Организирање на информативни средби со невработените Роми за промоција на можности за вработување на Ромите на локално ниво	Број на организирани средбиза можностите за вработување	МТСП во партнерство со АВРМ, УНДП, граѓански здруженија/невладини организации	2017 год 2018 год	30.000,00 ден	Буџет на АВРМ/МТСП, Средства од европските фондови, Донации	Организираните најмалку по 2 обуки годишно (2017-2020)
3.Обуки за изработка на ЦВ, мотивациони писма и постапка за подготовка и однесување на интервју за невработените Роми	Организирање на информативни средби со невработените Роми за промоција на можности за вработување на Ромите на локално ниво	Број на обучени Роми	МТСП/АВРМ/УНД П/ граѓански здруженија/невладини организации - РИЦ	2017 год 2018 год	90.000,00 ден	МТСП/АВРМ европските фондови/ Донации/ донаторски средства	Организираните најмалку по 2 обуки годишно (2017-2020)
4.Информирање на невработените Роми и промоција на можноста за завршување на обуки за занимања побарувани на пазарот на трудот	Спроведување на програми за професионално обучување на лица (вклучително и Роми) за квалификации за занимања кои се побарувани на	Бројна информирани Роми од општината и за можностите	Општина Берово во партнерство со МТПС/АВРМ/УНД П	2017 год 2018 год	12.000,00 ден	Буџет на Владата /донаторски средства	Најмалку 80 информирани Роми на годишно ниво (2017-2020)

	пазарот на труд						
5. Организирање на информативни средби со потенцијалните работодавачи	Организирање на информативни средби со потенцијалните работодавачи	Број на информирани компании	Општината во партнерство со МТСП, МФ, АВРМ, УНДП, НВОа, Стопански Комори	2017 год 2018 год	30.000,00 денари	Буџет на општината, АВРМ/МТСП, Средства од европските фондови,	Најмалку 20 компании информирани на годишно ниво (2017-2020)
6. Организирање на информативни средби со заинтересирани невработени Роми од општина Берово за вклучување во програмите за самовработување	Вклучување на Роми во програми за самовработување	Зголемен број на вклучени во програмите за самовработување од бројот на информирани	Општината во партнерство со МТСП, МФ, АВРМ, УНДП, НВОа, Стопански Комори	2017 год 2018 год	60.000,00 ден	Буџет на општината, АВРМ/МТСП, Средства од европските фондови, Донации/донаторски средства	Најмалку 7% од информирани успешно да влезе во програмата на годишно ниво (2017-2020)
7. Организирање на информативни средби со Роми претприемачи во општина Берово	Организирање на информативни средби со Роми претприемачи	Број на информирани претприемачи, дисегрегирани по пол	Општината во партнерство со МТСП, МФ, Комерцијални банки, Стопанска комора, граѓански здруженија/невлади	2017 год 2018 год	12.000,00 ден	Буџет на општината, АВРМ/МТСП, Средства од европските фондови, Донации/	Најмалку 15 Ром претприемачи информирани на годишно ниво (2017-2020)
8. Поддршка на вклучување на Роми во обуки за развој на бизнис план во ЦВ Берово	Организирање на обуки за развој на бизнис план	Број на обучени Роми за развој на бизнис вештини	Општината во партнерство со МТСП/АВРМ/ЦВ Берово/меѓународни организации	2017 год 2018 год	6.000,00 ден	Буџет на АВРМ/МТСП, Средства од европските фондови, Донации/	Најмалку 3 Роми на годишно ниво (2017-2020)
9. Обуки за креирање на работни места преку традиционални стари занаети	Вклучување на Роми во програми за самовработување	Број на обучени	Општината во партнерство со МТСП, МФ,	2017 год 2018 год	180.000,00 ден	Средства од европските фондови,	Најмалку 15 обучени Роми

			Комерцијални банки, Стопанска комора, граѓански здруженија/невладини организации			Донации/	
10. Спроведување и мапирање на состојбата со регистрација на Ромите во АВРМ (активни/пасивни баратели) во општина Берово	Спроведување на истражување /социјално мапирање за состојбата со регистрацијата на Ромите во АВРМ	Спроведено истражување	Министерство за труд и социјална политика во партнерство со АВРМ, граѓански здруженија/невладини организации	2017 год 2018 год	12.000,00 ден	Буџет на општината, Средства од европските фондови, Донации/	континуирано следење на состојбата на годишно ниво до 2020 година
11. Промовирање и вклучување во Обуки за стекнување со меѓународно признати сертификати за ИТ и странски јазик за млади Роми со минимум завршено средно образование кои имаат аспирација за вработување во администрација	Поддршка при вработувањето на Роми во структурите на локалната јавна администрација преку промовирање на можностите и подигнување на свеста кај населението	Број на обучени Роми	Општина Берово во партнерство со МТСП, ЦВ Берово и РИЦ	2017 год 2018 год	300.000,00 денари	Буџет на РМ	Најмалку 5 Роми се стекнале со соодветни сертификати и на (2017-2020)

Област:ДОМУВАЊЕ

Активност	Излезен резултат	Индикатори	Надлежни институции	Време за реализација	Буџет	Извор на финансии	резултат
1.Информирање на Ромите од социјално ранливите групи од страна на општината преку РИЦ и ромските НВО-а дека се објавени огласи за распределба на социјални станови за доделување под закуп	Информирање на Ромите од социјално ранливите групи од страна на МТСП преку РИЦ и ромските НВО-а дека се објавени огласи за распределба на социјални станови за доделување под закуп	Број на информирани лица поделени по родова структура	Општината во соработка со МТСП , РИЦ и ромските невладини организации, а во партнерство со МТВ	2017 год 2018 год	6.000,00 ден	Донации/донаторски средства	Да се информираат по 35 лица годишно од кои над 20% да се жени до 2020
2. Доизградба и реконструкциј со асфалтирање на улиците 23 август до пречистителна станица, крак на ул. Братство и единство, Димитар Валхов и потпорни зидови на ул. 23 Август, и ул. Јуриј Гагарин (муслимански гробишта)	Предвидено е реконструкција на улиците 23 Август ,Братство и единство .	Изградена приклучна улица	Влада на Република Македонија, МТВ, Општината во соработка со МТСП	2017 год 2018 год	1.000.000, 00 ден	МТВ, МТСП, Општината, донатори и ЕУ фондови, ЈПКР Услуга Берово	60 метри на изградена улица (до 2018)
3. Изградба на пристапна улица со атмосферска канализација помеѓу ул. Борис Кидрич и крак на Димитар Влахов	Забелешка: имплементацијата на овој проект треба да биде направена од Локалната самоуправа и	Изградена приклучна улица	Влада на Република Македонија, МТВ, Општината во соработка со МТСП	2017 год 2018 год	1.500.000,00 ден	Влада на Р. Македонија, општината, МТВ, донатори	150 метри метри на изграден пристапен пат со бекатон плочки и

	здружнија на граѓани						атмосверкса канализација (до 2018)
4. Анализа и отпишување на долгови од комунални услуги за лицата под социјален ризик и ранливите категории на ромски семејства	Забелешка: имплементацијата на овој проект треба да биде направена од Локалната самоуправа и здружнија на граѓани	Број на опфатени ромски семејства	Општината во соработка со МТСП преку ЦСР, а во партнерство со МТВ	2017 год 2018 год	500.000,00 ден	Општината, МТВ, донатори и Влада на Р. Македонија	25 семејства опфатени со мерките за отпис на долгови (до 2017)
5. Реконструкција на куќи за Ромски семејства изложени на социјален ризик кои живеат во нестандартни услови	Забелешка: имплементацијата на овој проект треба да биде направена од Локалната самоуправа и здружнија на граѓани	Број на реконструирани куќи и број на членови во семејството	Општината во соработка со МТСП преку ЦСР, а во партнерство со МТВ	2017 год 2018 год	2.200.000 ден	МТВ во партнерство со МТСП преку ЦСР во соработка со Општината	Реконструирани 7 куќи на Ромски социјално ранливи категории кои живеат во субстандардни услови
6. Анализа и информирање на Роми од општина Берово кои не повеле постапка за легализација во согласност со Законот за постапување со бесправно изградени објекти	Информирање на Роми кои не повеле постапка за легализација во согласност со Законот за постапување со бесправно изградени објекти	Број информирани Роми, со пресек по родова	Општината во партнерство со НВО и РИЦ	2017 год 2018 год	12.000, 00 ден	Донации/донаторски средства	10 семејства годишно со нерешени имотни прашања (2017-2020)
7. Обезбедување на бесплатна правна помош за Ромите со	Информирање на ромите за	Број на помогнати Роми	Општината во партнерство со	2017 год 2018 год	12.000, 00 ден	Донации/донаторс	10 семејства

нерешени имотни прашања	решавање на имотно правните односи		МТСП/ РИЦ и НВО			ки средства	(2020)
8. Организирање на јавни дебати со учество на Роми од општина Берово кои не можат да извршат легализација на објектите за домување согласно условите од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (пр: лица населени во места надвор од ГУП-от, лица кои имаат објекти кои не се опфатени со Законот за постапување со бесправно изградени објекти и др.)	Организирање на јавни дебати со учество на Роми кои не можат да извршат легализација на објектите за домување согласно условите од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (пр: лица населени во места надвор од ГУП-от, лица кои имаат објекти кои не се опфатени со Законот за постапување со бесправно изградени објекти и др.)	Број на организирани дебати	Општината во партнерство со НВО и РИЦ	2017 год 2018 год	12.000, 00 ден	Донации/ донаторски средства	2 дебати годишно до 2020

Област: ОБРАЗОВАНИЕ

Активност	Излезен резултат	Индикатори	Надлежни институции	Време за реализација	Буџет	Извор на финансии	резултат
1. Имплементација на програми за бесплатно вклучување на деца Роми од 3 до 5 години од општина Берово во предучилишно воспитно образовен процес	Имплементација на програми за бесплатно вклучување на деца Роми од 3 до 5 години во предучилишно	Број на имплементирани програми за бесплатно вклучување на деца Роми во предучилишно	ЕЛС во партнство со МТСП, Невладини организации и ОЈУДГ 23 Август Берово	2017 год 2018 год	400.000,00 ден	Буџет на МТСП и МОН, ЕЛС, Средства од европските фондови, Донации/ донаторски	Најмалку 1 програма имплементирана на годишно ниво (2017-2020)

	воспитно образовен процес	воспитание и образование				средства (РЕФ)	
2. Вклучување на децата Роми во предучилишно воспитание преку програмата Општинско корисна работа (УНДП)	Имплементација на програми за бесплатно вклучување на деца Роми од 3 до 5 години во предучилишно воспитно образовен процес	Број на вклучени деца	ЕЛС во партнерство со МТСП (ОЈУДГ 23 Август Берово) и НВО-и	2017 год 2018 год	220.000, 00 ден	Средства од европските фондови, Донации/ донаторски средства	22 деца вклучени во градинка во ОКР програмата (2017)
3. Работилници за мотивација на родителите за вклучување на децата Роми во предучилишно воспитание и образование од 1 до 5 години	Подигање на свеста на родителите за важноста од предучилишно интеркултурно учење	Број на одржани работилници со родители за вклучување на деца Роми во предучилишно воспитание и образование	ЕЛС во партнство со МТСП, Невладини организации и ОЈУДГ 23 Август Берово	2017 год 2018 год	30.000,00 ден	ЕЛС, Средства од европските фондови, Донации/ донаторски средства	Најмалку 2 работилници имплементирани на годишно ниво (2017-2020)
4. Вклучување на родители Роми од општина Берово во управувачкото тело на градинката	Вклучување на родители Роми во управувачкото тело на градинката	Број на градинки со вклучени родители во советите на родители/училипни одбори во градинките	ЕЛС во партнерство со МТСП	2017 год 2018 год	18.000, 00 ден	Буџет на МТСП и ЕЛС Средства од европските фондови, Донации/ донаторски средства	Најмалку 1 Ром родител вклучен (континуирано до 2020)
5. Воведување на локални медијатори во училиштата во општината за учениците Роми	Воведување на локални медијатори во училиштата за учениците Роми	Број на воведени медијатори	ЕЛС во партнерство со МОН и УОЈЗ	2017 год 2018 год	150.000, 00 ден	Буџет на МОН Средства од европските фондови, Донации/ донаторски средства (РЕФ)	Ангажиран 1 образовен медијатор до 2020
6. Обезбедување на дополнителна турска настава за учениците Роми	Обезбедување на дополнителна турска настава	Број на ученици кои се вклучени во турска настава	ЕЛС во партнерство со МОН и УОЈЗ	2017 год 2018 год	150.000,00 ден	Буџет на МОН Средства од европските	25 ученици Роми вклучени во турска настава

од општина Берово кои покажуваат послаби образовни резултати по одредени предмети во основното образование	за учениците Роми кои покажуваат послаби образовни резултати по одредени предмети во основното образование					фондови, Донации/ донаторски средства	годишно до 2020
7. Спроведување на програма за условни парични трансфери за ученици Роми во основно образование во општина Берово	Спроведување на програма за условни парични трансфери за ученици Роми во основно образование	Број на ученици Роми корисници на условни парични трансфери во основното образование	ЕЛС во партнерство со МОН и УОЈЗ	2017 год 2018 год	30.000,00 ден	Буџет на МОН	Најмалку 10 ученици до 2018
8. Отворање на Кариерни центри за кариерно насочување на учениците Роми во основното образование во општина Берово	Отворање на Кариерни центри за кариерно насочување на учениците Роми во основното образование	Број на отворени кариерни центри	ЕЛС во партнерство со МОН и УОЈЗ	2017 год 2018 год	480.000,00 ден	Буџет на МОН Средства од европските фондови, Донации/ донаторски средства	Отворен 1 кариерен центар во просториите на СОУ или СУ (2018)
9. Подигнување на свеста кај родителите Роми од општина Берово за важноста на основното образование	Подигнување на свеста кај родителите Роми за важноста на основното образование	Број на организирани средби	ЕЛС во партнерство со МОН и УОЈЗ	2017 год 2018 год	30.000,00 ден	Буџет на МОН Средства од европските фондови, Донации/ донаторски средства	Органиzirани 6 средби до 2020
10. Организирање на средби со релевантни институции на локално ниво во општина Берово за формирање на локални совети за соработка	Организирање на средби со релевантни институции на локално ниво за формирање на локални совети за	Број на средби	ЕЛС во партнерство со МОН и УОЈЗ	2017 год 2018 год	12.000, 00 ден	Буџет на МОН, општината, Средства од европските фондови, Донации/ донаторски	Најмалку 2 средби годишно (до 218)

	соработка					средства	
11. Обезбедување на Стипендии за ученици Роми од Берово во средното образование	Стипендирање на средношколци Роми	Број на доделени стипендии	МОН во партнерство со УОЈЗ и ЕЛС	2017 год 2018 год	250.000, 00 ден	Буџет на МОН Средства од европските фондови, Донации/	Доделени најмалку 10 стипендии до 2020 година
12. Поддршка на организација на работилници со наставен кадар и стручни служби за инклузија на децата Роми-меѓуетничка интеграција	Спроведување на средби на локално ниво за формирање на локални совети	Број на работилници	ЕЛС во партнерство со МОН и УОЈЗ	2017 год 2018 год	25.000, 00 ден	Буџет на МОН , општината, Средства од европските фондови, Донации/ донаторски средства	Најмалку 4 работилници до 2020
13. Организирање на Избор на најдобар ученик Ром во средно образование	Спроведување на средби на локално ниво за формирање на локални совети	Број на спроведени избори	ЕЛС, во партнерство со МОН, МТСП	2017 год 2018 год	15.000,00 ден	општина, МОН, МТСП, донатори	Еден избор годишно до 2020

Област: ЗДРАВСТВО

Активност	Излезен резултат	Индикатори	Надлежни институции	Време за реализација	Буџет	Извор на финансии	резултат
1. Информирање за правата од здравственото осигурување преку информирање на ромското население од општината од страна на Ромски информативни центри, Ромски здравствени медијатори, патронажните служби	Зголемување на бројот на корисници на правата од здравственото осигурување преку информирање на ромското население од страна на Ромски информативни центри, Ромски здравствени медијатори, патронажните служби	Број на нови корисници	ЕЛС во партнерство со МЗ, ФЗО, МТСП, граѓански здруженија / невладини организации	2017 год 2018 год	30.000,00 ден	МТСП, РИЦ, Буџет на ЕЛС, МЗ, Донации/донаторски средства	70% од информираното и упатено ромско население го остварува првото на здравствено осигурување до 2018, а 90% до 2020
2. Организирање на информативни работилници за последиците од употреба на наркотични средства кај средношколците Роми во општина Берово	Развивање и усвојување на програма за третман на деца под 16 години кои употребуваат дроги	Број на информирани	ЕЛС, во партнерство со МТСП/РИЦ, МЗ и НВО	2017 год 2018 год	15.000,00 ден	МТСП/РИЦ, ЕЛС, Донции/донаторски средства	Информирани над 30 Роми средношколци
3. Развој на мешани мобилни теренски тимови во општината составени од претставник од Ромски информативен центар, адвокат, лекар, социјален работник и ромски здравствен медијатор за превенција и доближување на ромската заедница до примарната здравствена заштита	Развој на мешани мобилни теренски тимови составени од претставник од Ромски информативен центар, адвокат, лекар, социјален работник и ромски здравствен медијатор за превенција и доближување на ромската заедница до примарната здравствена заштита	формиран мешан мобилен тим	ЕЛС во партнерство со МТСП, МЗ, ЈЗУ	2017 год 2018 год	12.000,00 ден	Донации/донаторски средства	Формиран тим
4. Вработување на здравствен медијатор	Вработување на медицински персонал	Број на вработени медијатори	Министерство за здравство, ЈЗУ	2017 год 2018 год	144.000,00 ден	Буџет на Министерство за	1 Ром здравствен медијатор

	од ромска популација: Среден медицински персонал (мед. сестри и техничари) и Роми кои дипломирале на медицински, стоматолошки и фармацевтски факултет, во јавното здравство, особено во заедниците каде преовладува ромската популација		Здравен Дом Берово ЕЛС			здравство, ЕЛС, донации/донаторски средства	вработен во ЈЗУ Здравен Дом Берово до 2020
5. Работилници за превенција и заштита од заразни и незаразни заболувања	Спроведување на едукативни работилници за родители/старатели Роми на теми: вакцинација, преносливи и непреносливи болести меѓу деца Роми од 0 до 6 години	Број на одржани работилници	ЕЛС во партнерство со Министерство за здравство, граѓански здруженија/ ЈЗУ Здравен Дом Берово	2017 год 2018 год	30.000,00 ден	Буџет на Министерство за здравство, ЕЛС, донации/донаторски средства	Одржани по 2 работилници на годишно ниво (до 2020)
6. Спроведување на едукативни работилници за млади на теми од полово преносливи болести и репродуктивно здравје	Подготовка и спроведување на едукативни работилници за жени и мажи Роми за сексуално и репродуктивно здравје и семејно планирање	Број на едукативните работилници и Број на едуцирани мажи и жени Роми	ЕЛС во партнерство со МЗ, Завод за здравствена заштита на мајки и деца, ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија, Центри за јавно здравје, граѓански здруженија/невладини организации	2017 год 2018 год	30.000,00 ден	Буџет на Министерство за здравство, ЕЛС, донации/донаторски средства	Спроведени најмалку 4 работилници до 2020 Едуцирани најмалку 60 млади Роми (мажи и жени) до 2020

7. Подготовка и спроведување на едукативни работилници за ромското население од општината за превенција од хронични незаразни заболувања	Подготовка и спроведување на едукативни работилници за ромското население за превенција од хронични незаразни заболувања	Број на спроведени работилници Број на Роми опфатени со едукативните работилници	ЕЛС во партнерство со МЗ, Институт за јавно здравје на Република Македонија, Центри за јавно здравје, граѓански здруженија/невладини организации	2017 год 2018 год	30.000,00 ден	Буџет на Министерство за здравство, ЕЛС, донации/донаторски средства	Спроведени најмалку 5 работилници Едуцирани најмалку 100 Роми до 2020
8. Спроведување на теренски активности за превентивни прегледи во ромски населби, во општината, според Програмата за здравје за сите	Спроведување на теренски активности за превентивни прегледи во ромски населби, според Програмата за здравје за сите	Број на Роми опфатени со превентивни прегледи	ЕЛС во партнерство со МЗ, Институт за јавно здравје на Република Македонија, Здравствени домови	2017 год 2018 год	15.000,00 ден	Буџет на Министерство за здравство, ЕЛС, донации/донаторски средства	Најмалку 100 Роми над 25 годишна возраст опфатени со превентивните прегледи
9. Основање на фонд за социјално ранливите категории на лица кои се ургентни за интервенција и за што е потребно услуги од секундарното здравство вклучувајќи и ортопедски помагала	Спроведување на теренски активности за превентивни прегледи во ромски населби, според Програмата за здравје за сите	Основен фонд, и Број на лица кои добиле средства	ЕЛС во партнерство со МЗ, Институт за јавно здравје на Република Македонија, Здравствени домови	2017 год 2018 год	300.000,00 ден	ЕЛС, МТСП, МЗ, донации/донаторски средства (приватен сектор, граѓански сектор, верска заедница, граѓани на општината)	Најмалку 5 лица добиле средства од фондот на годишно ниво (од моментот на формирање на фондот- 2020)

Област:ЖЕНАТА РОМКА

Активност	Излезен резултат	Индикатори	Надлежни институции	Време за реализација	Буџет	Извор на финансии	резултат
1. Организирање на работилници за зајакнување на капацитетите на претставниците на локалната администрација од општина Берово, во делот на мониторинг и евалуација на стратешките документи од областа на инклузија на Ромите	Организирање на работилници за зајакнување на капацитетите на претставниците на локалната администрација, во делот на мониторинг и евалуација на стратешките документи од областа на инклузија на Ромите	Број на учесници, поделени по полова и етничка припадност	Единиците на локална самоуправа во партнерство со ЗЕЛС	2017 год 2018 год	30.000, 00 ден	Буџет на МТСП, ЕЛС, Донации/донаторски средства	Најмалку 5 обучени од кои 2 се жени (до 2020)
2. Координација и обука на НВО и зајакнување на капацитетите на организациите и жените преку обука за изработка на проекти за аплицирање на фондови од донатори и ЕУ	Организирање на работилници за унапредување на капацитетите за лобирање, подигање на гласот за положбата на Ромката во семејството и општеството	Број на обуки и број на обучени лица	Единици на локална самоуправа во партнерство НВО-а	2017 год 2018 год	100.000, 00 ден	Буџет на ЕЛС, Донации/донаторски средства	Организирана најмалку по 1 обука годишно од 2018-2020
4. Организирање на средби/настани/работилници за подигнување информираноста кај припадниците на	Организирање на средби/настани/работилници за подигнување информираноста кај припадниците на полицијата, судството и ЦСР во однос на импактот на родовото	Број на средби	ЕЛС во партнерство со Академија за судии и обвинители, МВР, НВО	2017 год 2018 год	30.000,00 ден	Буџет на ЕЛС, Донации/донаторски средства	4 спроведени обуки до (2020)

полицјата, судството и ЦСР од општина Берово во однос на импактот на родовото насилство врз сиромаштијата и социјалната исклученост на ромската жена	насилство врз сиромаштијата и социјалната исклученост на ромската жена						
5. Иницирање на координирана акција помеѓу локалните институции и ромски НВОи за развој на модел за соработка во општината	Иницирање на координирана акција помеѓу локалните институции и ромски НВОи за развој на модел за соработка	Број на организирани координативни средби	Единици на локална самоуправа во партнерство со ромски НВО-а, МВР, ОЈО, ЦСР, патронажна служба, средни училишта, Државен просветен инспекторат, итн.	2017 год 2018 год	12.000,00 ден	Буџет на МТСП, Донации/донаторски средства	Најмалку 2 средби годишно до 2017-2018

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

З А К Л У Ч О К
за усвојување на
Годишен извештај за реализација на Г2 програма за активностите на
Општина Берово за 2018 година во областа на туризмот

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен извештај за реализација на Г2 програма за активностите на Општина Берово за 2018 година во областа на туризмот, Бр.09-934/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/32
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување на
Годишен извештај за реализација на Г2 програма за активностите на
Општина Берово за 2018 година во областа на туризмот

1. Се усвојува Годишен извештај за реализација на Г2 програма за активностите на Општина Берово за 2018 година во областа на туризмот, Бр.18-802/1 од 04.03.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-934/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Општина Берово

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА:

Г2 ПРОГРАМА за активностите на Општина Берово за 2018 година во областа на туризмот

февруари 2019

Извештајот ги сумира активностите извршени од страна на администрацијата во одделението за локален економски развој, и истиот е реализиран во соработка со другите институции на локално ниво и се однесуваат за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година за реализација на: **Г2 ПРОГРАМА за активностите на Општина Берово за 2018 година во областа на туризмот бр.09-2910/1 од 05.12.2017 година**

Основа за реализација на активностите претставува усвоената годишна Програма во областа на туризмот од Советот на општина Берово за 2018 година. Од тука, согласно своите надлежности и задолженија, а во насока на поттикнување на туризмот, а преку тоа и условите за локален развој, според претходно усвоените дефинирани стратешки цели и приоритети, беа базирани активностите за реализација на програмата за поддршка во областа на туризмот на Општина Берово за 2018 година.

Програмата за поттикнување на развојот на туризмот беше насочена кон активности во различни подрачја на делување, а со цел создавање на соодветни услови за искористување на конкурентните предности и дефинирање на туристичката понуда и производи идентификувани во Стратешките документи на општината и усвоените приоритети и тоа:

Г2 Поттикнување на развојот во туризмот

- Дефинирање на туристичкиот производ со понуда и нивна промоција и презентација,
- Подобрување на квалитетот на постојната и изградба на нова инфраструктура,
- Институционално јакнење и развој на човечки ресурси,
- Утврдување на Берово како сериозна туристичка дестинација

Како резултати од реализацијата на програмата кои дадоа посебен белег на работењето во изминатата година треба да се посочат:

- Активностите за евиденција регистрација и категоризација на сместувачките капацитети од мал обем согласно ингеренции на локалната самоуправа со процесот на децентрализација во областа на туризмот, каде во надлежност на градоначалникот е водење на регистар на приватни сместувачки капацитети од мал обем. Преку одделението за ЛЕР се реализираа активностите за евиденција регистрација и категоризација на сместувачките капацитети. Во изминатиот период поголемиот број на издадени решенија кои се со важност од 3 години се изменати и се вон сила. Заради настанатата ситуација отпочната е процес на информирање на граѓаните за обновување на решенијата за категоризација и обновување на базата на податоци со која располага Општина Берово. При посетата на комисијата задолжително се информираат граѓаните кои вршат туристичка дејност од мал обем да постапат согласно законските одредби.
- „Одржливо управување со природните ресурси во микро регионот Пијанец-Малеш“- надградување 2 фаза

Со проектот се остварува рамнотежување на економските, социјалните и целите за зачувување на природата и нивно интегрирање со цел одржливо управување на природните ресурси во микро регионот Пијанец – Малеш.

Промоција на природните ресурси и нивно ставање во функција на одржлив туризам. Главни активности на истиот се:

Картирање / мапирање на регионот со GPS,

Изработка и поставување на информативни табли кои се поставени на локалитетите наменети за афирмација на природните ресурси во микро регионот Пијанец–Малеш. Истите се изготвени со текст, фотографии и лекторирани од страна на ангажирани лица. Во Берово се планирани 9 табли на три локации.

Изработка и поставување на патокази кои ќе придонесат за полесно пристапување до локалитетите и велосипедските патеки во регионот. Изработен е дизајн на две големи мапи кои се предвидени за билбордите во Делчево, Берово и Пехчево и кои ќе бидат почетни точки на сите посетители, односно точки од каде ќе тргнуваат турите за посета на локалитетите со природни ресурси.

Изработена е карта на регионот со локации и QR code на наведените локации. Изработка на една конструкција за билборди за поставување на регионалната карта која ќе биде поставена во централното градско подрачје на Берово.

Надоградба на веб портал <http://prirodapijanecmales.mk/> кој ќе биде наменет за промоција на природните вредности на регионот, ќе биде редовно надоградуван и истиот ќе биде ставен на располагање и на останатите општини од регионот. Порталот е преведен на англиски јазик и на истиот ќе бидат поставени нови локации за регионот, нови QR кодови и ќе може да се користи на тач екранот кој е набавен и ќе се користи во Туристичкиот информативен центар во Берово, Пехчево и Делчево.

Уредување на туристичка атракција со букви во градовите изработени од природен дрвен материјал: Делчево, Пехчево и Берово на кои е напишано имињата на градовите „Делчево“ „Пехчево“ и „Берово“. Поставени се букви со имињата на градовите по примерот на многу европски градови како една од добрите практики за привлекување на туристи и промоција на природните и другите вредности на регионот. На три локации во градски подрачја на општините Делчево, Пехчево и Берово и се изготвени и поставени 20 букви. Буквите се со димензија 140цм x 80 цм x40цм изработени од дрво и поставени на бетонска подлога. Ќе служат за промоција на регионот и фотографирање на туристи.

Изработка и поставување на брендирани „фото рамки“ за фотографирање на туристи. Во непосредна близина на градовите Делчево, Пехчево и Берово се поставени брендирани рамки за фотографирање на посетители и туристи. Рамките се лоцирани на места кои нудат одлична панорама или пејсаж карактеристичен за регионите.

Уредување на простории „ТИП“ за туристички инфо точки во општина Делчево, Пехчево и Берово. Во веќе постоечки простории на општините Делчево, Пехчево и Берово е набавен мебел и опрема за доуредување на постоечките простории. Обврска на трите општини е да обезбедат лица кои ќе бидат ангажирани во туристичките инфо точки, ќе обезбедуваат информации за посетителите и ќе разработат механизми за евиденција и проценка на бројот на посетители.

ИТ Информативни точки. Во инфо центрите се инсталирани ИТ опрема со компјутери на допир кои ќе бидат достапни за туристите и кои ќе нудат информации за локации, издавање на соби за туристи како и локации со природни вредности.

*** Информации за активностите и резултатите се дадени во Анекс 1**

АНЕКС 1

Информација за реализираните активности согласно Г2 ПРОГРАМАТА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА БЕРОВО ЗА 2018 ВО ОБЛАСТА НА ТУРИЗМОТ

Активност	временски рок	буџет (МКД)
Управување со туризмот (евиденција, регистрација и категоризација, стандардизација)	јануари- декември	/
Промоција на туристичката понуда	февруари-декември	0,00
Печатење на промотивен материјал (брошури, флаери, мапи ,поставување на туристичка сигнализација) во рамки на проектот „Одржливо управување со природните ресурси во микро регионот Пијанец-Малеш“- надградување 2 фаза (вкупен буџет за сите три општини е 2.750.000,00 од донаторот Програма за зачувување на природата во Македонија)	јануари- декември	0,00
Изработка на промотивни материјали и печатење	јануари- декември	0,00
Вкупно		

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Извештај за реализација на Г1 програма, за поддршка на локалниот економски развој на Општина Берово за 2018 година

Се објавува **З А К Л У Ч О К** за усвојување на Извештај за реализација на Г1 програма, за поддршка на локалниот економски развој на Општина Берово за 2018 година, Бр.09-935/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/33
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К

за усвојување на

Извештај за реализација на Г1 програма, за поддршка на локалниот економски развој на Општина Берово за 2018 година

1. Се усвојува Извештај за реализација на Г1 програма, за поддршка на локалниот економски развој на Општина Берово за 2018 година, Бр.18-803/1 од 04.03.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-935/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Општина Берово

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА:

Г1 ПРОГРАМАТА ЗА ПОДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНА БЕРОВО ЗА 2018 ГОДИНА

февруари 2019

Овој извештај претставува збир на активности кои се реализирани од страна на Одделението за локален економски развој, а во соработка со другите институции на локално ниво и со учество на граѓанското општество (граѓански сектор, месни заедници, асоцијации и фондации), а се однесуваат за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година за реализација на: Г1 ПРОГРАМАТА ЗА ПОДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНА БЕРОВО ЗА 2018 ГОДИНА.

Врз основа на надлежности и задолженија, а во насока на подобрување на економската клима и условите за локален развој, според претходно усвоените дефинирани стратешки цели и приоритети, а во согласност со Стратегијата за локален економски развој 2014-2019 година за Општина Берово беа планирани активности за реализација на програмата за поддршка на локалниот економски развој за буџетската 2018 година. Основа за реализација на активностите представува усвоената годишна Програма за поддршка на локалниот економски развој од Советот на општина Берово за 2018 година број 09-2909/1 од 05.12.2017 година.

При планирањето на активностите од програмата се водеше сметка за специфичните потреби на граѓаните и финансиските капацитети на општината преку проценка и анализа во сите тематски области во кои локалната самоуправа има законски надлежности. Активностите за реализација на годишната програма за 2018 година се реализираат во

следните Подпрограми или области на делување:

G1 0 Поддршка на Локалниот економски развој

- Операционализација на стратегија за локален економски развој преку партиципативно учество на заедницата,
- Поддршка на развојот на МСП и претприемништвото,
- Рационална употреба и искористување на природните ресурси во функција на локалниот економски развој,
- Поттикнување на партнерства и стимулативни мерки
- Средства за учество во имплементација и подготовка на проекти,
- Други оперативни и расходни услуги,
- Подготовка на проекти,
- Опрема за ИКТ

Активности и резултати од реализацијата на програмата како и други активности кои произлегоа во текот на 2018 година, а кои дадоа белег на работењето во изминатиот период се:

- Согласно програмата и усвоениот буџет планирана беше објава на Јаен повик за финансирање проектни идеи во согласност со приоритетите од стратегиите за развој на општина Берово за 2018 година.

Комисијата за финансирање и буџет која е задолжена за спроведување и евалуација согласно донесената „Одлука за критериумите и постапката за распределба на средства за финансирање на активностите на здруженија на граѓани и фондации“ од Советот на Општина Берово со број 09-258/1 од 15.11.2017 година во состав:

1. Гоце Ружински- претседател
2. Славица Фурнаџиска – член
3. Даниела Кржовска - член
4. Предраг Монеv- член
5. Драган Мустачки- член

и претставници од Одделението за локален економски развој кои се задолжени за техничка поддршка од Општина Берово за спроведување на одлуката во состав:

- 1.Ѓорѓи Пеовски-раководител на одделение за локален економски развој
- 2.Јасмина Кржовска-помлад соработник за развој на ИТ,НВО и туризам

се состана на ден 19.04.2018 година во 14:00 часот и ги презеде достасаните предлог проекти од архивата. Заклучно со предвидениот рок во јавниот оглас, до Општина Берово и Комисијата за спроведување и евалуација беа доставени 6 предлог проекти и тоа од следните здруженија или фондации:

1. Училишен спортски клуб ДЕДО ИЉО МАЛЕШЕВСКИ
2. Здружение ВЛАДИМИРСКИ ИЛИНДЕНСКИ СРЕДБИ(ЗВИС)
3. Здружение на пензионери од општина Берово
4. Планинарски спортски клуб „МАЛЕШЕВСКА КОРИЈА“
5. ЗГ МАЛЕШ НЕТ
6. Ромски Центар САСТИПЕ-ЗДРАВЈЕ Берово

Комисијата за спроведување и евалуација на јавниот повик 2018 година во согласност со критериумите и потребната документација која треба да се достави го пополни образец број 1 листите за проверка на доставените предлог проекти согласно усвоените обрасците од претходниот записник со бр.36-1169/2 од 27.03.2018 година, а врз основа на огласот бр.36-1169/1 од 02.04.2018 и изврши

поединечна проверка на доставените предлог проекти кои се дадени во записникот и тоа:

1. Образец 1- ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА НА ДОСТАВЕНИ ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ

По разгледување на доставените документи комисијата го заврши состанокот и предложи да продолжи на 23.04.2018 година во 14:00 часот и тогаш да се пополнат образец број 2 и образец број 3 и да се изврши поединечна евалуација и рангирање на доставените предлог проекти.

Комисијата за спроведување и евалуација на јавниот повик 2018 година го продолжи состанокот на 23.04.2018 година во 14:00 часот и при разгледување на проектите ги рангираше и ги пополни образците 2 и притоа забележа дека во Одлуката за критериумите и постапката за распределба на средства за финансирање на активностите на здруженија на граѓани и фондации со број 09-258/1 од 15.11.2017 година во член 4 во табелата критериуми, во точка 1.3 направена е техничка грешка бидејќи не се совпаѓа со точка 1.3 од објавениот Јавен оглас. Притоа Комисијата заведе став дека ќе се придржува според точката 1.3 од објавата во огласот и образец број 2 за евалуација и бодирањето кое е изработено според огласот.

По разгледување на комплетната документација на достасаните предлог проекти од страна на комисијата, предлог проектот од Ромски Центар САСТИПЕ-ЗДРАВЈЕ Берово е одбиен поради некомплетни документи и тоа:

1. Стара тековна состојба од 2002 година од која неможе јасно да се определи дали здружението се уште постои и дали е активно, при тоа комисијата констатираше дека ова не претставува валиден доказ и предлог проектот нема да

се разгледува.

2. Здружението нема годишен извештај и завршна сметка за претходната година (точка број 5 според задолжителната документација) која здружението треба да ја достави.

Останатите 5 проекти ја поминаа техничката евалуација и се дадени за понатамошна постапка на разгледување со евалуација и бодирање на секоја предлог проект поединечно според критериумите за евалуација и рангирање од усвоените образец 2 и образец 3.

2. Образец 2-ЕВАЛУАЦИЈА НА ПРОЕКТИ (КРИТЕРИУМИ И БОДОВИ)

3. Образец 3-РАНГИРАЊЕ НА ДОСТАВЕНИ ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ

Комисијата ја допрецизираше точка 9 од основните организациски критериуми каде апликантите треба да прикажат сопствено учество или кофинансирање во износот од најмалку 10% од вкупниот износ на буџетот на самиот проект и работеше по побараните 10% од средствата. Констатирани се технички грешки во однос на % на сопственото учество (односно 10% од вкупниот буџет) во проектот на Училишен спортски клуб ДЕДО ИЉО МАЛЕШЕВСКИ и ЗГ МАЛЕШ НЕТ, а комисијата предложи да се прифатат апликацијата со соодветното сопствено учество.

Врз основа на извршената евалуација поединечно за секој предлог проект и според областите за кои се доставени проектите согласно извршеното рангирање редоследот на бодирање е :

1. Здружение ВЛАДИМИРСКИ ИЛИНДЕНСКИ СРЕДБИ(ЗВИС)-95 бода

2. Планинарски спортски клуб „МАЛЕШЕВСКА КОРИЈА“-72 бода

3. Училишен спортски клуб ДЕДО ИЉО МАЛЕШЕВСКИ -65 бода

4. ЗГ МАЛЕШ НЕТ-64 бода

5. Здружение на пензионери од Општина Берово-52 бода

Според ставот на комисијата од образец 2 максимален број на бодови кои можат да се добијат е 100 и проектите кои имаат минимум 60 бода ќе се земат во предвид. Проектот на Здружение на пензионери од Општина Берово имаше 52 бода и поради предходно изнесените причини комисијата предложи да не се поддржи финансирањето на проектните активности.

Комисијата согласно усвоените образци и извршената поединечна евалуација на

проектите достави до Градоначалникот Извештај од спроведената евалуација со предлог за поддршка и финансирање на проекти.

Рангирање по основ на добиени поени:

Мерка 1: Локален економски развој, туризам, заштита на животната средина, социјална кохезија, енергетската ефикасност и обновливите извори на енергија, образование и култура:

Р.Бр	Доставен предлог проект/апликант	Побарани средства	Сопствени средства	Исполнетост на условите и критериумите	Вкупен просек на поени
1.	Училишен спортски клуб ДЕДО ИЉО МАЛЕШЕВСКИ	300.000	30.000	да	65
2.	Здружение ВЛАДИМИРСКИ ИЛИНДЕНСКИ СРЕДБИ(ЗВИС)	146.000	214.000	да	95
3.	Здружение на пензионери од општина Берово	154.500	51.500	не	52
4.	Планинарски спортски клуб „МАЛЕШЕВСКА КОРИЈА“	60.000	540.000	да	72
5.	ЗГ МАЛЕШ НЕТ	200.000	22.000	да	64

Врз основа на извршената евалуација поединечно за секој предлог проект и според областите за кои се доставени проектите, Комисијата му предложи на Градоначалникот врз основа на расположливите средства од усвоениот Буџет и програмите за 2018 година да склучи договор согласно извршеното рангирање и редоследот на бодирање.

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР

Р.Бр	Доставен предлог проект/апликант	Побарани средства	Предложени средства
1.	Училишен спортски клуб ДЕДО ИЉО МАЛЕШЕВСКИ	300.000 ден.	30.000 ден.
2.	Здружение ВЛАДИМИРСКИ ИЛИНДЕНСКИ СРЕДБИ(ЗВИС)	146.000 ден.	Од 100.000 до 120.000 ден.
3.	Планинарски спортски клуб „МАЛЕШЕВСКА КОРИЈА“	60.000 ден.	30.000 ден.
4.	ЗГ МАЛЕШ НЕТ	200.000 ден.	Од 20.000 до 30.000 ден.

За таа цел, склучен е договор со 4 здруженија од кои ЗГ МАЛЕШ НЕТ не побара да му бидат исплатени средства за што смета дека нема да бидат во можност да ги реализираат предвидените активности во апликацијата. Во прилог се копии од извештаите на здруженијата кои добија финансиска поддршка од буџетот на општината за 2018 година.

- Организирање на Форуми во заедницата во согласност со Статутот на ЕЛС се спроведе кон крајот на ноември и декември 2018 година.

Согласно начелата на програмата се формираше оперативна група која ги организира двете сесии за предлозите од граѓаните со цел да биде инкорпорирани во Буџетот за 2019 година. Со мнозинство од присутните граѓани, на втората форумска сесија, која што се одржа во просториите на ОСУ „Ацо Русковски“ во Берово, граѓаните одлучија: во Општина Берово во 2019 година да се асфалтира паркинг просторот кај детската градинка „23 Август“. Во рамките на форумската сесија, како прворангирани, со ист број на гласови, беа: „Проектот за изградба на јавни санитарни јазли за туристи и граѓани“ и „Асфалтирање на паркинг просторот кај детската градинка „23 Август“. После повторното гласање по работни групи, како прворангиран беше истакнат „проектот за асфалтирање на паркинг просторот кај детската градинка „23 Август“. На форумските сесии во просек учествуваа околу 80 до 90 граѓани.

Во периодот согласно годишната програма се спроведе постапка за Јавна набавка-услуги за изработка на нова стратегија и програма за Енергетска ефикасност согласно Законот за енергетика и стратегиите на Република Македонија и почетокот на октомври 2018 година е донесена одлука за избор на најповолен

- понудувач во постапката за доделување на договор за јавна набавка за ИЗРАБОТКА НА ТРИГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ (2019-2021) со Здружението МАЦЕФ - Центар за енергетска ефикасност на Македонија од Скопје. Програмата е изработена и дадена на мислење до Агенцијата за енергетика.
- Општина Берово поднесе проект до Министерството за економија врз основа на јавниот оглас за изработка на локални Стратегии за развој на туризмот. Апликацијата беше прифатена и беа одобрени средства за финансирање. Се пристапи кон објавување на јавен повик и најповолен понудувач беше економскиот оператор Оз Инвест од Скопје. Стратегијата за развој на туризмот во Општина Берово е за период од десет години односно од 2019 до 2029 година. Нацрт верзијата е изготвена и во фаза на разгледување од локалните чинители. Предвидено е да се одржи и јавна средба за разгледување на предлозите со коментари од сите чинители.

Поддршка на развојот на МСП и претприемништвото

Во соработка со други институции и организации континуирано се помага во подобрување на развојот на претприемачкиот дух во заедницата која ќе помогне на младите лица да отпочната свој бизнис, воведување на нови технологии, промоција и обуки, поттикнување на прекуграничната соработка во координација со локалната самоуправа и особено со Агенцијата за вработување на Република Македонија ЦВ Берово, регионалните институции како што е Центарот за развој на источниот плански регион и во неговите рамки формираниот Регионален Бизнис Центар на ИПР како и други заинтересирани страни.

- Отпочната е постапка за формирање на постојано работно тело и одржување на состаноци на „Економско-социјален совет“ при ЕЛС општина Берово за кој во подготовката е Деловник за работа како и именување на членови на советот.

Рационална употреба и искористување на природните ресурси во функција на локалниот економски развој

- Учество на едукативно информативни работилници во Штип за можностите за искористување на средствата од **ИПАРД програмата** како и за средствата од **АФПЗРР**.
- Изработена е апликација и доставено е барање по јавниот повик бр. 02/2018 за проектот „Реконструкција и рехабилитација на локален пат, с. Владимирово до спој со регионален пат Р 1304 с. Мачево“ со кој Општина Берово, аплицира по конкурс за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година”, Мерка 321 Подобрување на квалитетот на живот во руралните средини-Развој на јавна инфраструктура во руралните средини, точка 2. Инвестиции во локалната патна инфраструктура (вклучително и мостови) за поврзување на села со регионален пат или со населено место-град во должина до 7 км.

Поднесена е апликација за јавниот повик бр. 08/2018 за проектот „Партерно уредување и урбана опрема за Зелен пазар во Берово“ со кој Општина Берово, аплицира по конкурс за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година”, Мерка 123 – Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи, Подмерка 123.3 - Инвестиции во пазарна инфраструктура за постбербени активности и се совпаѓа со активностите за

- изградба на Зелен пазар во Берово а чија што цел и беше да се заокружи целата инвестиција и да се финализира со целосно нов простор на градскиот пазар во Берово.

- Предлог проект за учество на јавен повик бр. 07/2018 за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година за мерка 124.1 на проектот „Рехабилитација на дел од локален пат за пристап до земјоделско земјиште од с.Русиново до м.в Безгаштево“.

Поттикнување на партнерства и стимулативни мерки

- Имплементирани се активности за продолжување на Саемот „Малешевијата на дланка“ и Етно плоштад фестивал 2018 година со цел промоција на локалните производи, зголемување на домашниот буџет, промоција на руралната економија и развој на туризмот преку спецификите со кои располага нашата општина. На саемот учествуваа околу 30 излагачи кои своите производи ги претставија, а меѓу нив имаше и учесници од други градови кои досега редовно беа дел од настанот.
- Воспоставување на партнерски односи со Европски градови и општини од земји членки на ЕУ во функција на искористување на средства од ЕУ фондови од Програмата Европа за граѓаните каде општина Берово со други 15 партнери учествуваше во реализација на проектот “Countering Euroscepticism through Cultural Heritage Preservation” и на Конференцијата која се одржа во Књажевац на почетокот во месец мај 2018 година. За реализација на овие активности на работната посета учествуваа представници од сите свери во Општината Берово, а трошоците беа покриени во рамки на буџетите од проектот (патување, престој и материјали за средбите).
- За таа цел се одржани обуки за подигнување на вештини и знаења (претставници на ОСУ Ацо Русковски и општина Берово учествуваа во работилниците кои се спроведоа во рамки на проектот „ЗЕЛЕНИ ЗГРАДИ ЗА ЗАЕДНИЧКА ЗЕЛЕНА ИДНИНА-ГРЕЕН“ СВ006.1.11.038, финансиран од ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р. Македонија-Р. Бугарија 2014-2020.

Средства за учество во имплементација на проекти.

Врз основа на на објавениот ЈАВЕН ПОВИК БР. 01/2015 за доставување на барања за користење на средства од **ЕУ ИПА грантот** за рурална инфраструктура и финансиска поддршка на единиците на локалната самоуправа се одобрени средствата за **Изградба на зелен пазар во Берово** со намена за подобрување на нивото на општинските услуги. Финансиската поддршка од донаторото за ИПА грант бр.МСИП/ИПА/02-2 изнесува 8.293.706 денари (134.857 евра), а Општина Берово учествува во проектниот фонд со 4.174.951 денари (односно 67.885 евра), или вкупниот буџет за проектот изнесува 12.468.657 денари (202.742 евра) согласно Одлуката за измена на Одлуката за кофинансирање на проектот „Изградба на зелен пазар во Берово“ бр. 09-2340/1 од 16.07.2018 година со цел успешна реализација и искористување на средствата до крајот на 2018 година, а по спроведената набавка и поднесената најниска понуда од економскиот оператор. По спроведената постапка за избор на најповолен изведувач и одобрувањето од страна на имплементаторот Светска банка со финансиски

- средства од ЕУ беше избрана компанијата ДОО Виа Инженеринг. Рокот за изведување на градежните работи е продолжен до месец март 2019 година.
- Зедничко учество во аплицирање и реализација на проекти со други општини во рамки на Програмите на различни донатори, меѓународни асоцијации, фондови, амбасади и други, за **меѓуопштинска соработка и микрорегионални проект каде се аплицирани проекти од програмата на УНДП** во рамки на грантови за општините преку проектот: Подобрување на општинското владеење и тоа проектите “Зелена машина за зелена иднина” и Изградба на ул. “Гоце Делчев” во с.Русиново, во висина од 26,000 евра од кои прифатен за финасирање е еден од проектите кој се однесува на набавка на зелена машина и ќе се финасира од

програмта, а во една од компонентите на истиот проект ќе се изработат и Интегрирани стратегии за ЛЕР кој е во тек.

Во склоп на друг повик на УНДП е поднесена апликација по повикот за „Зајакнување на општинските совети“.

Други оперативни расходи и договорни услуги

- Воспоставување на Системот за управување со квалитет по новиот стандард ISO 9001:2015 спроведување на Политиката за квалитет, која е дел од целокупната работна политика на институцијата и е заснована на примена и одржување на работен систем и на принципот за унапредување со квалитетот. Целта е потполно задоволување на барањата и воспоставување на новиот стандардот ISO 9001:2015, потребите и очекувањата на корисниците, со став за континуирано подобрување на системот за управување со квалитетот и зголемување на ефективноста и ефикасноста на комплетното работење на ЕЛС Општина Берово.

Комуникација и координација со Агенцијат за вработување на Република Македонија за промовирање на програмите за самовработување и вработување на младите до 29 годишна возраст. Успешно беше поднесена апликација која беше одобрена со што се во септември се отпочнаа активности од Програмата за Општинско корисна работа (ОКР 2018) и ангажирање на невработени лица каде при првична селекција се одбрани 9 лица, а потоа се одобрени дополнителни 6 лица или вкупно 15 невработени лица од кои 5 се на 9 месеци, а 10 лица на 6 месеци ангажман. Постојана комуникација на дневна и неделан основа со регионалните институции како што е Центарот за развој на источниот плански регион и други заинтересирани страни. Доставување на податоци и прашалници за потребите на министерствата и нивно ажурирање.

До Центарот за развој на источен плански регион беше поднесен проект за Изградба на кејот на река Брегалница кој е избран и прворангиран пртоект за имплементација со средства од Бирото за регионален развој. Проектот е надополнување на претходно предложениот проект за реконструкција на коритото на р. Брегалница во партнерство со општина Струмјани во Р. Брегалница од програмта за прекугранична соработка.

Подготовка на проекти

Превод на проектна документација и стручна литература за проектите кои се аплицирани согласно Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка, а во врска со распределените средства за општина Берово по пороектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ преку Министерството за транспорт и врска за проект „Изградба на зафат и цевковод за снабдување со вода за пиење на с.Двориште, Општина Берово“. Во рамки на преостанатите средства се изработува техничка документација за главен цевковод и секундарна мрежа за поврзување на резервоарите со вода за пиење во туристичката населба Беровско езеро и веќе е изработено и проектно фише. За двата проекти се чека мислење од консултантите и нивни предлози за корекции кои потоа ќе бидат објавени за избор на најповолен изведувач.

- Набавка на ИКТ опрема, потрошен матеијал како и резервни делови.

Уплата за софтвер преку Макдеонски бизнис системи за работа на одделенијата во општината.

Преку одделението за ЛЕР, а во соработка со Ромскиот информативен центар и другите институции на локално ниво се изработи стратегија за инклузија на Ромите во Општина Берово која беше усвоена од Советот.

Во соработка со здржението Сонце од Тетово и Советот на Европа, Општина Берово е дел од осумте општини каде се спроведуваат активности во рамки на Проектот ROMASTED. Формирана е Локална советодавна група од институциите и уште една група од заедницата на Ромите.

Покрај тоа се организираат и состаноци каде координатор е одделението за локален

економски развој и воедно претседава со Советодавната Група на Грѓани во соработка со назначеното лице за превенција при ПС од ОН Берово, а како проектни активности од добрите практики на мисијата на ОБСЕ и полицијата на РМ и Општина Берово.

- **ГА- Програми за развој**
- **Прекугранична соработка**

„ Градење на инфраструктура за одржлив развој на туризмот “
Interreg-IPA CBC PROGRAMME:2014TC1615CB006-2015-1-207

Буџетско учество за финасирање на проекти од ИПА фоондовите Interreg-IPA CBC PROGRAMME:2014TC1615CB006-2015-1-207 за проектот „**Градење на инфраструктура за одржлив развој на туризмот**“ за двата партнери ЕЛС Општина Берово и Општина Сандански. Истиот е дел и од развојните програми, а одобрен и усвоен од Советот на општина Берово. Проектот согласно договорот е во завршна фаза односно краен датум на реализација е до 18 октомври на 2018 година. Во текот на 2018 година дел од предвидените средства и авансот се трансверирани до партнерот, општина Сандански. Вкупната висина на потрошени средства е околу 7.108.415 ден или 115.584 евра заклучно со 30.09.2018 година.

Главана цел на проектот се две инвестициски активности од кои еден водоснабдителен систем на Беровско езеро во општина Берово и два водни локалитети во паркот "Свети Врач" во Сандански како и семинари за генерирање на идеи за подобрување на туристичките услуги, информации и комуникациски активности, вклучувајќи и информативен пинк "pop up promotion" и мобилна апликација. Со реализацијата на овој проект ќе се обезбеди генерирање на знаења за зголемување на квалитетот на туристичките услуги и размена на знаења помеѓу двете погранични општини.

Преку проектот се реализираат следнве активности:

1. Организирање на семинари со цел промоција и меѓусебна дискусија за туристичките услуги во пограничниот регион

2. Развој на мобилни апликации за Android, iPhone

3. Обезбедување на систем за водовод на Беровско езеро

4. Реконструкција на водени езера во градскиот парк "Св Врач" во Сандански

Финансиски извештај за реализација Г1 ПРОГРАМАТА ЗА ПОДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНА БЕРОВО ЗА 2018 ГОДИНА.

- Одделението за локален економски развој, согласно своите ингеренции, ги спроведува активностите за имплементација на програмските и проектните активности.
- Доколку има потреба од набавки, изготвува само техничка документација која ја доставува до комисијата за јавни набавки која е и надлежна за спроведување на постапката.
- Управувањето и следењето на буџетот на службите во општината е во надлежност на одделението за финансиски прашања.

*** Информации за активностите и резултатите се дадени во Анекс 1**

Изработил:

Одделение за локален економски развој

Горѓи Пеовски с.р.

АНЕКС 1

Информација за реализираните активности согласно Г1 ПРОГРАМАТА ЗА ПОДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНА БЕРОВО ЗА ТРЕТ КВАРТАЛ 2018 ГОДИНА.

Извештај - Г1 0 Програмата за поддршка на ЛЕР на општина Берово за 2018 година				
Р.бр	ОПИС НА АКТИВНОСТ	Реализација	ПЕРИОД	Краток опис
1	Финансирање на локални микропроекти за поттикнување на локалниот економски развој согласно стратегијата за развој со вклучување на МЗ, МСП, НВО преку модел на ЈАВЕН ПОВИК за предлог проекти од јавен интерес за подобрување на квалитетот на живот на граѓаните за 2018 година	Општина Берово 160.000,00 ден	јануари-декември	Согласно програмата и усвоениот буџет беше објавен Јаен повик за финансирање проектни идеи во согласност со приоритетите од стратегиите за развој на општина Берово за 2018 година. На предлог на Комисијата се склучени договори со Училишен спортски клуб ДЕДО ИЉО МАЛЕШЕВСКИ, Здружение ВЛАДИМИРСКИ ИЛИНДЕНСКИ СРЕДБИ(ЗВИС), Планинарски спортски клуб „МАЛЕШЕВСКА КОРИЈА“, ЗГ МАЛЕШ НЕТ во висина од 180.000,00 ден од кои средства побараа во висина од 160.000 ден.
2	Форуми во заедницата	Општина Берово 0,00 ден	септември-декември	Средствата за освежување (вода и сок) услуги за печатење и копирање, за модератор, комодератор, членови на работна се дел од оперативните трошоци.
3	Системот за управување со квалитет за спроведување на Политиката за квалитет и транзиција од ISO 9001:2008 во ISO 9001:2015	Општина Берово 106.200,00 ден	јануари-декември	За време на проверката констатирани се низа позитивни констатации, од кои: <ul style="list-style-type: none"> • Воспоставено е добро владеење на документите • Изработени се јасни и детални процедури и работни упатства за сите процеси • Вклученоста на раководството во Системот за управување со квалитет е задоволителна • Системот за управување е соодветно заснован и се изведува. Системот за управување со квалитет е воспоставен на ниво на цела организација, без исклучувања на некои оддели или процеси. Изработен е Прирачникот за квалитет во кој организацијата го презентирала Системот за

				управување со квалитет преку барањата на стандардот МКС EN ISO 9001:2008 преминува во ISO 9001:2015.
4	Подобрување на општинското владеење проекти од програмата на УНДП	UNDP 160.00,00 ден	септемвр и- декември	меѓуопштинска соработка и микрорегионални проект каде се аплицирани проекти од програмата на УНДП во рамки на грантови за општините преку проектот: Подобрување на општинското владеење и тоа проектите “Зелена машина за зелена иднина”, општина Берово во висина од 26,000 евра, а во една од компонентитево подготовкса е изработка на Интегрирана стратегија за ЛЕР.
5	ЕУ ИПА грант за рурална инфраструктура и финансиска поддршка на единиците на локалната самоуправа се одобрени средствата за проектот „Изградба на зелен пазар во Берово“	Вкупниот буџет за проектот изнесува 12.468.657 денари (202.742 евра)од кои Општина Берово учествува во проектниот фонд со 4.174.951 денари (односно 67.885 евра)	јануари- декември	Изградба на Зелен пазар во Берово кој ќе биде покриен и ќе овозможи негова поголема искористеност во различни временски услови.
6	Набавка на ИКТ (софтвер од МБС)	Општина Берово 30.000,00 ден		Набавка на ИКТ софтвер од МБС

• **ГА- Програми за развој-Прекугранична соработка**

1	„Градење на инфраструктура за одржлив развој на туризмот“ Interreg-IPA CBC PROGRAMME:2014TC16I5CB0 06-2015-1-207	Interreg-IPA CBC PROGRAMME:2 014TC16I5CB0 06-2015-1-207 Општина Берово 7.108.415 ден	јануари- декемвр и	Главните резултати од проектот се: Изграден функционален водоснабдителен систем на Беровско езеро; Реконструиран парк во Сандански; Стекнати знаења на локалното население за туристичките услуги и продлабочување на соработката помеѓу двете општини од двете страни на границата.
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Годишен извештај за реализација на програмата за енергетска ефикасност на Општина Берово за 2018 година

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен извештај за реализација на програмата за енергетска ефикасност на Општина Берово за 2018 година, Бр.09-936/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/34
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Годишен извештај за реализација на програмата за енергетска ефикасност на Општина Берово за 2018 година

1. Се усвојува Годишен извештај за реализација на програмата за енергетска ефикасност на Општина Берово за 2018 година, Бр.18-804/1 од 04.03.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-936/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Димитар Влахов 10, Берово
2330 Берово
Тел/факс: 033/471 057
e-mail: so.berovo@t-home.mk



Општина Берово

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА:
ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА
ОПШТИНА БЕРОВО ЗА 2018 ГОДИНА

Февруари 2019

Спроведувањето на мерки за зголемување на енергетската ефикасност, намалување на искористувањето на фосилните горива како и зголемување на употребата на обновливите извори на енергија се само дел од активностите кои се превземаат со цел да се зголеми: стабилноста на снабдување со енергија, континуитетот, рационалната употреба на домашните енергетски ресурси, конкурентноста, како и да се намалат зависноста од увоз на електрична енергија, негативните влијанија врз животната средина предизвикана од Климатските промени.

Извештајот е дел од активностите кои се реализирани од страна на одделението за локален економски развој, а во соработка со другите институции на локално ниво и со учество на сите чинители и заинтересирани страни за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година за реализација на ПРОГРАМТА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА ОПШТИНА БЕРОВО за 2018 година усвоена од Советот на општина Берово бр. 09-2911/1 од 5.12.2017 година.

Според претходно усвоените дефинирани стратешки цели и приоритети, а во согласност со Законот за енергетика од 2011 година, Општина Берово има обврска за изготвување на сопствена локална програма за енергетска ефикасност. Реализирањето на Програмата е со цел подобрување на енергетската ефикасност во објектите под општинска управа, како и во јавното осветление и конкретно се однесува за буџетската 2018 година. Основа за реализација на активностите претставува усвоената годишна програма преку зголемување на свеста за рационално користење на енергијата меѓу населението во општината, а во исто време и заштеда на парични средства со примена на мерките на енергетска ефикасност за да истите бидат употребени за понатамошно усовршување и подобрување на состојбите во објектите од јавен интерес. Општина Берово под своја надлежност има триесет и два објекти и уличното осветлување како комунална услуга.

Во базата на податоци на Општина Берово идентификувани се следните сектори и целни групи:

1. Сектор: **Администрација**
 - x Целна група: **Административни општински згради**
2. Сектор: **Образование**
 - x Целна група: **Средно и Основни училишта**
3. Сектор: **Социјална грижа**
 - x Целна група: **Детски градинки**
 - x Целна група: **Дом за стари лица**
4. Сектор: **Култура**
 - x Целна група: **Дом на културата и музеј**
5. Сектор: **Комунални услуги**
 - x Целна група: **Улично осветлување**
 - x Целна група: **Јавни Комунални Претпријатија**

Главната цел на Општинската Програма за Енергетска Ефикасност (ОПЕЕ) во Општина Берово е да се намали потрошувачката на енергија во објектите под општинска управа и уличното осветление во општината, со што позитивно ќе се влијае врз подобрувањето на локалните економски состојби и намалувањето на буџетските трошоци. Покрај овие придобивки, со спроведувањето на ОПЕЕ ќе се постигне и:

- Обновување на објектите и енергетските системи;
- Подобрување на условите за работа, комфортоот и продуктивноста;
- Подигање на свест за енергетски заштеди кај сите лица во општината кои учествуваат во енергетскиот биланс на самата општина; и
- Заштита на животната средина.

Резултатите од спроведувањето на програмата за ЕЕ која се реализира согласно Општинската Програма за Енергетска Ефикасност (ОПЕЕ) и Годишната програма за ЕЕ во 2018 година е предлогот за проектот „Набавка и инсталација на фотоволтаични системи во јавни општински објекти“. Програмата ја имплементира Министерството за финансии, а истата е администрирана од страна на Светска банка. Овие средства се доделуваа на општините во форма на грантови и придонесуваат за подобрување на инфраструктурата во руралните средини. Со набавката на фотоволтаични системи ќе се направат значајни заштеди на електрична енергија кај овие јавни објекти, со што директно ќе се намалат трошоците на општината. Едновременно со овој проект ќе се зголеми и бројот на користени обновливи извори на енергија согласно стратешките напори на Владата за поттикнување на користење на обновливи извори на енергија и заштита на животната средина. Предложени беа објектите на Пречистителната станица за отпадни води во близина на с. Мачево (ПСОВ), ОСУ Ацо Русковски во Берово и главниот објект на ООУ Дедо Иљо Малешевски во Берово. Предложените проекти беа прифатени така што за трите објекти е доставена комплетна документација. Веќе се набавени фотоволтаици за два објекти кои се во дворот на ПСОВ, а се очекува да пристигнат и за основното училиште.

Во месец септември 2018 година беше спроведена постапка за изработка на нова тригодишна „Општинската Програма за Енергетска Ефикасност“ (ОПЕЕ). Во октомври 2018 година беше избран најповолен економски оператор Здружението Центар за енергетска ефикасност на Македонија (МАЦЕФ). Програмта е изготвена во дадениот рок и се одвиваше во соработка со јавните институции под надлежност на општината, а потоа е доставена до Агенцијата за енергетика за мислење согласно Законот за енергетика.

- Продолжува постојаната замена на улично осветлување со нови енергетски ефикасни светилки и се изработени технички документации за проекти кои се однесуваат на осветливање на дел од улици во Берово и во Туристичката населба Беровско езеро.
- Во прилог се извештаите за сите објекти кои се доставуваат до Агенцијата за енергетика и се составен дел од овој извештај.

Предложените мерки од програмата во табела:

4)	- Термостатски вентили	Општинска зграда	32.000	x	x		
10)	- Модернизација на осветлување	ОСУ „Ацо Русковски“				x	x
21)	- Реконструкција и изолација на кров	ПУ, с.Смојмирово			x	x	
31)	- Термостатски вентили	ПУ, с.Двориште			x	x	
41)	- Термостатски вентили	ОЈУДГ, Берово			x	x	
43)	- Реконструкција на кров	ОЈУДГ, с.Митрашинци			x	x	
53)	- Топлинска изолација на кров	ОЈУДГ, с.Будинарци			x	x	

Изработил:

Одделение за локален економски развој

Ѓорѓи Пеовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

З А К Л У Ч О К
за усвојување на
Годишен Извештај за реализација на
Програмата за јавна чистота за 2018 година

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програмата за јавна чистота за 2018 година, Бр.09-937/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/35
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување на
Годишен Извештај за реализација на
Програмата за јавна чистота за 2018 година

1. Се усвојува Годишен Извештај за реализација на Програмата за јавна чистота за 2018 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-937/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 34 став 2 алинеја 3 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.16/04,96/04,67/07,156/09 и 47/11), Градоначалникот на Општина Берово доставува

ИЗВЕШТАЈ

За реализација на програмата за одржување на јавна чистота во Општина Берово во 2018 година

Во текот на 2018 год.по основ на комунална такса за јавна чистота се приберени вкупно средства:

00,00ден.

Потрошено средства 2018 год.:

- Одржување на јавна чистота

1.757.860,00 ден.

Вкупно потрошени средства за одржување на јавна чистота во Општина Берово во 2018 година

1.757.860,00 ден.

Изготвил
Васко Буровски с.р.

Општина Берово
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на
З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Годишен Извештај за реализација на Програмата за јавно зеленило за 2018 година

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програмата за јавно зеленило за 2018 година, Бр.09-938/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/36
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Годишен Извештај за реализација на Програмата за јавно зеленило за 2018 година

1. Се усвојува Годишен Извештај за реализација на Програмата за јавно зеленило за 2018 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-938/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 34 став 2 алинеја 3 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.16/04,96/04,67/07,156/09 и 47/11), Градоначалникот на Општина Берово доставува

ИЗВЕШТАЈ

За реализација на програмата за одржување на јавно зеленило во Општина Берово во 2018 година

Во текот на 2018 год.по основ на комунална такса за јавно зеленило се приберени вкупно средства:

00,00ден.

Потрошено средства 2018 год.:

- Одржување на јавни зелени површини

448.312.00 ден.

Вкупно потрошени средства за одржување на јавно зеленило во Општина Берово во 2018 година

448.312,00 ден.

Изготвил
Васко Буровски с.р.

Општина Берово
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на
З А К Л У Ч О К
за усвојување на
Годишен Извештај за реализација на Програмата
за заловување на кучиња скитници за 2018 година

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програмата за заловување на кучиња скитници за 2018 година, Бр.09-939/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/37
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување на
Годишен Извештај за реализација на Програмата
за заловување на кучиња скитници за 2018 година

1. Се усвојува Годишен Извештај за реализација на Програмата за заловување на кучиња скитници за 2018 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-939/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 34 став 2 алинеја 3 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.16/04,96/04,67/07,156/09 и 47/11), Градоначалникот на Општина Берово доставува

ИЗВЕШТАЈ

За реализација на програмата за Програма за заловување на кучиња скитници во Општина Берово
за 2018 година

Потрошено средства 2018 год.:

- Заловување на кучиња скитници	211.643,00 ден.
Вкупно потрошени средства за заловување на кучиња скитници во Општина Берово во 2018 година	211.643,00 ден.

Изготвил
Васко Буровски с.р.

Општина Берово
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на
З А К Л У Ч О К
за усвојување на
Годишен Извештај за реализација на Програмата
за улично осветлување за 2018 година

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програмата за улично осветлување за 2018 година, Бр.09-940/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/38
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување на
Годишен Извештај за реализација на Програмата
за улично осветлување за 2018 година

1. Се усвојува Годишен Извештај за реализација на Програмата за улично осветлување за 2018 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-940/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 34 став 2 алинеја 3 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.16/04,96/04,67/07,156/09 и 47/11), Градоначалникот на Општина Берово доставува

ИЗВЕШТАЈ
За реализација на програмата за изградба,реконструкција и одржување на јавно осветлување во
Општина Берово во 2018 година

Во текот на 2018 година.по основ на комунална такса за улично осветлување се приберени вкупно средства:
8.993.894,00 ден.

Потрошено средства 2018 година:

- Јавно осветлување(електрична енергија) ЕВН	4.331.831,00 ден.
- Набавка на материјали по фактура	464.498,00 ден.
- Изградба на јавно осветлување	60.510,00 ден.

Вкупно потрошени средства за изградба,реконструкција и одржување на јавно осветлување во Општина Берово во 2018 година

4.856.839,00 ден.

Изготвил
Васко Буровски с.р.

Општина Берово
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К

за објавување на

З А К Л У Ч О К

за усвојување на

Годишен Извештај за реализација на Програмата за зимско одржување на локални улици и патишта за 2018 година

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програмата за зимско одржување на локални улици и патишта за 2018 година, Бр.09-941/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/39
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К

за усвојување на

Годишен Извештај за реализација на Програмата за зимско одржување на локални улици и патишта за 2018 година

1. Се усвојува Годишен Извештај за реализација на Програмата за зимско одржување на локални улици и патишта за 2018 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-941/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 34 став 2 алинеја 3 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.16/04,96/04,67/07,156/09 и 47/11), Градоначалникот на Општина Берово доставува

ИЗВЕШТАЈ

За реализација на програмата за Зимско одржување на локални улици и патишта во Општина Берово во 2018 година

Во текот на 2018 год. по основ на Зимско одржување на патишта во општина Берово приберени вкупно средства:

00,00ден.

Потрошено средства 2018 год.:

- За Зимско одржување (Договор со ЈКПР 680 000,00 ден)

363.464,00 ден.

- Набавка на сол

35.394,00 ден.

398.858,00ден

Вкупно потрошени средства за Зимско одржување на патишта во општина Берово во 2018 година

398.858,00 ден.

Изготвил
Васко Буровски с.р.

Општина Берово
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К

за објавување на

З А К Л У Ч О К

за усвојување на

Годишен Извештај за реализација на Програма за заштита
од штетно влијание на водите за 2018 година

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програма за заштита од штетно влијание на водите за 2018 година, Бр.09-942/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/40
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К

за усвојување на

Годишен Извештај за реализација на Програма за заштита од штетно влијание
на водите за 2018 година

1. Се усвојува Годишен Извештај за реализација на Програма за заштита од штетно влијание на водите за 2018 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-942/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 34 став 2 алинеја 3 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.16/04,96/04,67/07,156/09 и 47/11), Градоначалникот на Општина Берово доставува

ИЗВЕШТАЈ

За реализација на програмата за заштита на штетно дејство на водите во Општина Берово во 2018
година

Во текот на 2018 год. по основ на заштита на штетно дејство на
водите во Општина Берово приберени вкупно средства:

00,00ден.

Потрошено средства 2018 год.:

<u>-Чистење на Маначиски и Колачински поток</u>	<u>179.463,00 ден.</u>
	179.463,00 ден
Вкупно потрошени средства за заштита од штетно дејство на водите во Општина Берово во 2018 година	179.463,00 ден.

Изготвил
Васко Буровски с.р.

Општина Берово
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

О Д Л У К А
за давање на согласност за ослободување од плаќање на партиципација
на ромски деца на возраст од три до шест години

Се објавува О Д Л У К А за давање на согласност за ослободување од плаќање на партиципација на ромски деца на возраст од три до шест години, Бр.09-943/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/41
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), а во врска со Барање / Известување на Министерството за труд и социјална политика Бр.14-797/13 од 21.01.2019 година, Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2019 година донесе:

О Д Л У К А
за давање на согласност за ослободување од плаќање на партиципација
на ромски деца на возраст од три до шест години

3. Во врска со препораката на Влада на Република Северна Македонија донесена на 113-тата Седница одржана на 28.12.2018 година, а врз основа на доставената информација Бр.03-65/1 од 12.03.2019 година од ОЈУДГ “23 Август” Берово, Советот на Општина Берово дава согласност за ослободување од плаќање на партиципација на 17 (седумнаесет) ромски деца на возраст од три до шест години за престој во ОЈУДГ “23 Август” Берово, за период од 01.12.2018 до 31.12.2019 година.
4. Средствата за оваа намена се обезбедени од веќе постоечката Блок дотација на Министерството за труд и социјална политика.
3. Оваа Одлука да се достави до ОЈУДГ “23 Август” Берово и до Министерството за труд и социјална политика.
4. Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-943/1
13.03.2018 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на
З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Годишен Извештај за реализација на Програмата за чистење на наноси и свлечишта на локални патишта и улици за 2018 година

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програмата за чистење на наноси и свлечишта на локални патишта и улици за 2018 година, Бр.09-944/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/42
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Годишен Извештај за реализација на Програмата за чистење на наноси и свлечишта на локални патишта и улици за 2018 година

1. Се усвојува Годишен Извештај за реализација на Програмата за чистење на наноси и свлечишта на локални патишта и улици за 2018 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-944/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 34 став 2 алинеја 3 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.16/04,96/04,67/07,156/09 и 47/11), Градоначалникот на Општина Берово доставува

ИЗВЕШТАЈ

За реализација на програмата за чистење на наноси и свлечишта на локални патишта и улици на територијата на општина Берово во 2018 година

Во текот на 2018 год. по основ на програмата за чистење на наноси и свлечишта на локални патишта и улици на територијата на општина Берово се приберени вкупно средства: **00,00ден.**

Потрошено средства 2018 год.:

- <u>Чистење на наноси и свлечишта на локални патишта и улици</u>	00,00 ден.
	00,00 ден

Вкупно потрошени средства за чистење на наноси и свлечишта на локални патишта и улици во Општина Берово во 2018 година **00,00 ден.**

Изготвил
Васко Буровски с.р.

Општина Берово
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на
З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Годишен Извештај за реализација на Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2018 година

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2018 година, Бр.09-945/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/43
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Годишен Извештај за реализација на Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2018 година

1. Се усвојува Годишен Извештај за реализација на Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2018 година
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-945/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 34 став 2 алинеја 3 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.16/04,96/04,67/07,156/09 и 47/11), Градоначалникот на Општина Берово доставува

ИЗВЕШТАЈ

За реализација на програмата за Заштита на населението од заразни болести во Општина Берово во 2018 година

Во текот на 2018 год. по основ на Заштита од заразни болести се приберени вкупно средства:

00,00ден.

Потрошено средства 2018 год.:

- Дезинсекција	61.767,00 ден.
- Дератизација	84.075,00 ден.
- Испитување на вода	16.880,00 ден.
	<u>107.999,00ден</u>

Вкупно потрошени средства за Заштита на населението од заразни болести во Општина Берово во 2018 година **162.722,00 ден.**

Изготвил
Васко Буровски с.р.

Општина Берово
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К

за објавување на

З А К Л У Ч О К

за усвојување на

Годишен извештај за реализациј на програмата за изработка
на Урбанистички планови за 2018 година

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен извештај за реализациј на програмата за изработка на Урбанистички планови за 2018 година Бр.09-946/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/44
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К

за усвојување на

Годишен извештај за реализациј на програмата за изработка
на Урбанистички планови за 2018 година

1. Се усвојува Годишен извештај за реализациј на програмата за изработка на Урбанистички планови за 2018 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-946/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на програмата за работа на Советот на Општина Берово, за доставување на извештај за изработка и реализација на урбанистичките планови во 2018 год, одделението за урбанизам ја дава следната:

ИНФОРМАЦИЈА

**ЗА ИЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЈА НА УРБАНИСТИЧКИТЕ
ПЛАНОВИ ВО ОПШТИНА БЕРОВО за 2018 г.**

Во текот на изминатиот едногодишен период, во 2018 година, покрај редовните активности околу издавањето на градежно-техничката документација за објектите во изградба, легализација, излез на лице место и обележување на терен на предвидени градби, прибирање на базни информации од терен и вметнување на истите во ГИС базата на податоци, во Одделението за Урбанизам при Општина Берово, во однос на изработката на Урбанистичките планови согласно планот за работа на истото, извршени се повеќе активности околу започнатите измени и изработка на урбанистичките планови, и тоа:

Изработка на ГУП на Берово:

- Во фаза на преработка т.е. повторување на постапката за **“Изработка на ГУП на Берово”**, запрена е постапката на изработка на планот кој се водеше под наслов **“Измена на ГУП Берово”**, со проширување на зона за **“Мало стопанство и лесна индустрија”**, од изработувачот АД Зуас од Скопје, поради одење под стачај и згаснување на фермата.

Изработката на новиот план е од фирмата Нимаер, е до прибирање на мислења и податоци пред утврдување на нацрт планот на Совет на Општина, после кое следува нов јавен увид и јавна презентација. На овој чекор е одлучено, после добиените насоки за продолжување на постапката од последните консултации во Министерството за транспорт и врски, како со корекција на насловот на планот така и со поопшто дефинирани намени во планот за пошироки можности при избор на конкретна намена при изработка на деталните планови.

Постапката се провлекува веќе неколку години по ред, од причини што општината е со блокирана сметка а потребни се позначителна сума на сретства за изработка на планот и за изработка на ажурираната подлога.

За овој план останува постапка за Јавен увид и Јавна презентација, и собирање на согласности по планот со новиот наслов, добивање на Согласноста и Усфојување на планот од страна на Советот на Општина Берово.

Изработка на ДУП на Берово:

- Во фаза на изработка се повеќе **измени и дополни на ДУП на Берово**, за повеќе локалитети, и тоа:

1. “Измена и дополна на ДУП Берово - за Централно градско подрачје во Берово“ за дел од блок 11, за локалитет ограничен: од Исток - улица “Страшо Пинџур”, од Запад - улица “Маршал Тито”, од Север - улица “Илинденска”, и, од Југ - улица “Дедо Иљо Малешевски”, за кој се направени следните активности:

- Извршено е снимање на теренот и побарана е ажурирана геодетска подлога за предложениот опфат, од страна на ДГР „Гео Астро“ од Берово;
- Извршена е ревизија - поправка на бараните интервенции во нацрт планот со изработувачот на планот, ДОО „Нимаер“ од Скопје како избран лиценциран проектант;
- Побарана е стручна ревизија на планот, од страна на избраниот проектант согласно обврската од одредбите од договорот за изработка на планот, од проектанската организација „Билд“ ДООЕЛ од Скопје;
- Добиено е мислење на нацрт планот, од комисијата формирана од градоначалникот, со препорака и давање на позитивно мислење по планот;
- Советот на Општина Берово го утврди нацрт планот, кој поминува во предлог план, и спроведена е постапка за јавен увид и јавна презентација на планот;

За овој план ни осануваат следните активности: побарани се законски потребните согласности од релевантните фактори, Јавни претпријатија и надлежни Министерства, за се спреми планот с законски потребната документација за Согласност од Министерството за транспорт и врски во Скопје, пред Советот на општината да го донесе планот на снага;

2. “Измена и дополна на ДУП Берово - за локалитет Манастир во Берово“ за дел од градот Берово, ограничен: од Исток - улица “Маршал Тито”, од Запад - улица “Моша Пијаде”, од Север - пешачка улица како спој на улиците “Маршал Тито” и “Моша Пијаде”, и, од Југ - спојот помеѓу двете улици, за кој се направени следните активности:

- Извршено е снимање на теренот и побарана е ажурирана геодетска подлога за предложениот опфат, од страна на ДГР „Гео Мато“ од Берово;
- Побарана е стручна ревизија на планот, од страна на избраниот проектант согласно обврската од одредбите од договорот за изработка на планот, од проектанската организација „Билд“ ДООЕЛ од Скопје;
- Потпишана Проектна задача од Комисијата за Урбанизам формирана од страна на Градоначалникот на Општинта;
- Прибавени се мислења на нацрт планот, од јавните институции и претпријатија согласно законските одредби;
- Отпочната постапка преку Електронскиот систем ана Е-Урбанизам, за водење на постапката во електронска форма;

Планот е во фаза на прибирање на Согласности по планот од јавните институции и претпријатија, пред ставање на Јавна анкета и Јава презентација.

3. “Измена и дополна на УПВМ за Беровско езеро - за локалитет Аурора“ за дел од планот за туристиката населба, ограничен: од Исток - граница на план (езеро), од Запад - граница на план (зелена површина), од Север - Новопредвидена улица 1 , по граница на катастарска парцела до спој со ул. Постое;ка 3, и по граница на зелен појас до постоечка улица 2, и од Југ - граница на план (езеро), за кој се направени следните активности:

- Извршено е снимање на теренот и побарана е ажурирана геодетска подлога за предложениот опфат, од страна на ДГР „Гео Астро” од Берово;
- Побарана е стручна ревизија на планот, од страна на избраниот проектант согласно обврската од одредбите од договорот за изработка на планот, од проектанската организација „Билд” ДООЕЛ од Скопје;
- Потпишана Проектна задача од Комисијата за Урбанизам формирана од страна на Градоначалникот на Општинта;
- Прибавени се мислења на нацрт планот, од јавните институции и претпријатија согласно законските одредби;
- Отпочната постапка преку Електронскиот систем ана Е-Урбанизам, за водење на постапката во електронска форма;

Планот е во фаза на прибирање на Согласности по планот од јавните институции и претпријатија, пред ставање на Јавна анкета и Јава презентација.

4. Предлог – Урбанистички план за село Владимирово, и Разработка на блок 10, со дефиниран опфат од 35,20 Ха, Општина Берово, со тех.бр. 03-35/2014 од 2018 година изработен од ДООЕЛ “Нимаер” Струга Д.Е. Скопје. Планот е во фаза на добивање на Согласност од Министерството за транспорт и врски како последна фаза на донесување пред одобрување на планот од Советот на Општина Берово.

5. Предлог – Урбанистички план за село Двориште, и Разработка на блок 7, со дефиниран опфат од 37,70 Ха, Општина Берово, со тех.бр. 03-24/2014 од 2018 година изработен од ДООЕЛ “Нимаер” Струга Д.Е. Скопје. Планот е во фаза на добивање на Согласност од Министерството за транспорт и врски како последна фаза на донесување пред одобрување на планот од Советот на Општина Берово.

6. Предлог – Урбанистички план за село Ратево, и Разработка на блок 10, со дефиниран опфат од 25,50 Ха, Општина Берово, со тех.бр. 03-36/2014 од 2018 година изработен од ДООЕЛ “Нимаер” Струга Д.Е. Скопје. Планот е во фаза на добивање на Согласност од Министерството за транспорт и врски како последна фаза на донесување пред одобрување на планот од Советот на Општина Берово.

7. Предлог – Урбанистички план за село Русиново, и Разработка на блок 1, со дефиниран опфат од 73,50 Ха, Општина Берово, со тех.бр. 03-35/2014 од 2018 година изработен од ДООЕЛ “Нимаер” Струга Д.Е. Скопје. Планот е во фаза на добивање на Согласност од Министерството за транспорт и врски како последна фаза на донесување пред одобрување на планот од Советот на Општина Берово.

- Во текот на 2018 година се започнати неколку постапки за изработка на ЛУПД (Локална Урбанистичка Планска Документација), по барање на физички и правни лица, а завршени се 3 постапки со донесување на Решение за усфојување на ЛУПД, од страна на Градоначалникот на општината, и тоа за изградба на стопански комплекси и 2(два) предмети за изработка на АУП, по изработените ЛУПД,

- Во крајна фаза на завршување на постапки се уште 3 плански документации (ЛУПД) за стопански и туристички комплекси. Завршените и усфоени документации во по еден примерок се испратени до Државниот инспекторат на Министерството за транспорт и врски.

Покрај изработката на Урбанистичките планови, оделението за урбанизам ја вршеше и својата редовна активност околу реализацијата на урбанистичките планови, со издавање на изводи од план, одобренија, решенија, дозволи и потврди за изградба и поставување на разни видови на објекти, а од 01.06.2013 година се премина на електронско издавање на одобренија за градба каде во тек на постапка за издавање се околу 10 тина предмети, а завршена постапка за издавање на градежно техничка документација се 76 предмети. Издадени се неколку стотици изводи по барање на Министерството за финансии - оделението за имотно правни работи, и извод од план по барања на странки, како пропратен документ при приватизација на градежното земјиште. Одговорено е исто така на сите барања за издавање на потврди за регулирање на местото на живеење и утврдување на парцели во и вон плански опфат, и одговорено на сите дописи од раните институции и државни органи по барања за разни информации во врска со урбанистичкото планирање.

Завршени се околу 350 барања за „легализација” со издадени Решенија за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект, и извршени уште околу 200 записници од лице место заради утврдување на условите за исполнување на правото за легализација, за

кои треба да се издадат решенија за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект. Во дополнителниот рок за поднесување на нови барања во 2018 година, поднесени се вкупно 378 нови барања. Од нив со издадено Решение за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти се 17 барања, со Заклучок за прекин се 232 барања, од кои дел се во фаза на изготвување за барањата поднесени во крајните рокови. Од вкупниот број на барања 129 се спремни за постапување но прво треба да се изврши увид на лице место за истите. За останатите предмети кои не беа дополнети со изготвени елаборати за дополнување на предмет, издадени се Решенија за одбивање на Барањето за легализација. Сите завршени и утврдени предмети за објекти за легализација, се внесени во ГИС- системот по местоположба со координати и со утврден габарит на истите.

Бидејќи со Легализација на објектите по законот за легализација, општините се обврзани да ги вклопат во Урбанистичките планови сите легализирани објекти, ни стануваат уште многу делови од градот Берово за урбанизација но од финансиски причини, поседните две години имаме слаба реализација на нови планови.

За успешно завршување на сите горе изнесени активности, зборува фактот што се остварени исто толку средби со странки како и со овластени претставници при изработка на плановите, и на сите им е излезено во пресрет, што се гледа од тоа што по сите овие решени предмети и барања има поднесено само една жалба од странка Јанковски Митко, но како спор со сосед, и кој спор е завршен и објектот е изграден, т.е. одговорено позитивно.

Берово, 05.03.2019 година.

ОПШТИНА БЕРОВО
Одделение за урбанизам
Раководител:
Догазански Мишо, дги с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

З А К Л У Ч О К
за усвојување на

Полугодишен извештај за работа на Советник овластен инспектор за комунални работи,
угостителство и туризам на Општина Берово
за период од 01.07.2018 година до 31.12.2018 година

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Полугодишен извештај за работа на Советник овластен инспектор за комунални работи, угостителство и туризам на Општина Берово за период од 01.07.2018 година до 31.12.2018 година, Бр.09-947/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/45
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К

за усвојување на

Полугодишен извештај за работа на Советник овластен инспектор за комунални работи, угостителство и туризам на Општина Берово за период од 01.07.2018 година до 31.12.2018 година

1. Се усвојува Полугодишен извештај за работа на Советник овластен инспектор за комунални работи, угостителство и туризам на Општина Берово за период од 01.07.2018 година до 31.12.2018 година, Бр.08-799/1 од 04.03.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-947/1

13.03.2019 година

Б е р о в о

Совет на Општина Берово

Претседател

Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К

за објавување на

З А К Л У Ч О К

за усвојување на

Полугодишен извештај за работа на овластениот градежен инспектор на Општина Берово за период од 01.07.2018 година до 31.12.2018 година

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Полугодишен извештај за работа на овластениот градежен инспектор на Општина Берово за период од 01.07.2018 година до 31.12.2018 година, Бр.09-948/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/46

14.03.2019 год.

Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО

Градоначалник

Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К

за усвојување на

Полугодишен извештај за работа на овластениот градежен инспектор на Општина Берово за период од 01.07.2018 година до 31.12.2018 година

1. Се усвојува Полугодишен извештај за работа на овластениот градежен инспектор на Општина Берово за период од 01.07.2018 година до 31.12.2018 година, Бр.18-795/1 од 04.03.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-948/1

13.03.2019 година

Б е р о в о

Совет на Општина Берово

Претседател

Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

З А К Л У Ч О К

Полугодишен извештај за работењето на овластениот Општински инспектор за просвета и спорт за период од 01.07.2018 година до 31.12.2018 година

Се објавува З А К Л У Ч О К За усвојување на Полугодишен извештај за работењето на овластениот Општински инспектор за просвета и спорт за период од 01.07.2018 година до 31.12.2018 година, Бр.09-949/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/47
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К
За усвојување на

Полугодишен извештај за работењето на овластениот Општински инспектор за просвета и спорт за период од 01.07.2018 година до 31.12.2018 година

1. Се усвојува Полугодишен извештај за работењето на овластениот Општински инспектор за просвета и спорт за период од 01.07.2018 година до 31.12.2018 година, Бр.18-810/1 од 05.03.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-949/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

З А К Л У Ч О К
За усвојување на
Извештај за работа на овластениот инспектор за сообраќај
и локални патишта на Општина Берово

Се објавува З А К Л У Ч О К За усвојување на Извештај за работа на овластениот инспектор за сообраќај и локални патишта на Општина Берово, Бр.09-950/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/48
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К
За усвојување на
Извештај за работа на овластениот инспектор за сообраќај
и локални патишта на Општина Берово

1. Се усвојува Извештај за работа на овластениот инспектор за сообраќај и локални патишта на Општина Берово, Бр.18-809/1 од 05.03.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-950/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

З А К Л У Ч О К
За усвојување на
Годишен Извештај за работата на ТППЕ Берово за 2018 година

Се објавува **З А К Л У Ч О К** За усвојување на Годишен Извештај за работата на ТППЕ Берово за 2018 година, Бр.09-951/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/49
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2018 година, донесе:

З А К Л У Ч О К
За усвојување на
Годишен Извештај за работата на ТППЕ Берово за 2018 година

1. Се усвојува Годишен Извештај за работата на ТППЕ Берово за 2018 година Бр.16-814/1 од 05.03.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-951/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

З А К Л У Ч О К
за усвојување Годишен Извештај од ПС од ОН Берово за 2018 година

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување Годишен Извештај од ПС од ОН Берово за 2018 година, Бр.09-952/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/50
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02), член 76 став 1 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), а во врска со член 25 став 1 од Законот за полиција („Сл.весник на РМ“ бр.114/06.....64/2018), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2019 година донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување Годишен Извештај од ПС од ОН Берово за 2018 година

1. Советот на Општина Берово го усвои Годишниот Извештај од ПС од ОН Берово за 2018 година, Ев.бр.35.2.3-31/19.
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-952/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

О Д Л У К А

за усогласување на намените на урбанистички план за село Русиново во однос на легализација на објекти надвор од дефиниран опфат на планот, за КП 1363, КО Русиново, по барање на Белчовски Иван

Се објавува О Д Л У К А за усогласување на намените на урбанистички план за село Русиново во однос на легализација на објекти надвор од дефиниран опфат на планот, за КП 1363, КО Русиново, по барање на Белчовски Иван, Бр.09-953/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/51
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.



ОПШТИНА БЕРОВО
Совет на Општина Берово

Врз основа на член 10, став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.весник на РМ“ бр. 23/11, 54/11 и 155/12), член 22 ст.1 т.1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/02), и член 19, став 2, точка 7, од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на О.Берово“ бр. 13/02 и 18/07), на седницата одржана на ден 13.03.2019 год, донесе:

О Д Л У К А

за усогласување на намените на урбанистички план за село Русиново во однос на легализација на објекти надвор од дефиниран опфат на планот, за КП 1363, КО Русиново, по барање на Белчовски Иван

Член 1

Се дава огласност за усогласување на намените во „Урбанистички план за село Русиново“, во однос на легализација на објекти надвор од дефинирани опфат на село Русиново, со проширување на планот на планскиот опфат за домување и стопанство, во зоната за мало стопанство во с.Русиново, за следната катастарска парцела:

- КП 1363, КО Русиново.

Член 2

Советот на Општина Берово, по донесувањето на одлуката, го задолжува оделението за урбанизам да изготви проектна задача за дефинираниот опфат за проширување на планот на планскиот опфат за домување и стопанство, или за изработка на ЛУПД со предвидената намена, за објектите кои ги исполнуваат условите согласно закон, со утврдување на правен статус на бесправно изграден објект, да бидат вклопени во истиот.

Член 3

Финансирањето на проширување на планот “Урбанистичкиот план за село Русиново”, ќе го врши Општината од средства предвидени во Буџетот на Општина Берово, по програмата за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Берово, или заинтересираните физички и правни лица чии што програмски барања и подрачја на интерес се прифатливи за

општината, или со изработка на ЛУПД за вклопување на објектите во урбанистичката документација со самофинансирање согласно член 20 од Законот за Просторно и урбанистичко планирање.


Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник” на Општина Берово.

Бр.09-953/1
13.03.2019 год.
Берово

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

ОПФАТ НА СЕЛО РУСИНОВО



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

О Д Л У К А
за прифаќање на донација

Се објавува О Д Л У К А за прифаќање на донација, Бр.09-954/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/52
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/02) и член 19 став 2 точка 43 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), а во врска со член 6 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен Весник на Република Македонија” Бр.61/04.....192/2015), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2019 година донесе:

О Д Л У К А
за прифаќање на донација

Член 1

Со оваа одлука, Општина Берово ја прифаќа донацијата дадена во добра и услуги, дадена од давателот ПИВАРА СКОПЈЕ АД Скопје.

Член 2

Донацијата која се дава на Општина Берово се состои во:

- 1 (еден) летниковец од дрво, со 1 (една) изгравирана маса за играње на шах и табла и 3 (три) клупи за седење на три страни од масата сите лоцирани под покривот на летниковецот – според техничка спецификација дадена во Прилог 1 на оваа Одлука.

Член 3

Донацијата од член 1 на оваа Одлука ќе се прими и реализира согласно закон.

Член 4

За донацијата ќе биде склучен посебен договор, помеѓу Градоначалникот на Општина Берово, како примател на донацијата и ПИВАРА СКОПЈЕ АД Скопје, како донатор.

Член 5


Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-954/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

ПРИЛОГ 1

Техничка спецификација за Летниковец



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

О Д Л У К А
за прифаќање на донација

Се објавува О Д Л У К А за прифаќање на донација, Бр.09-955/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/53
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/02) и член 19 став 2 точка 43 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), а во врска со член 6 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен Весник на Република Македонија” Бр.61/04.....192/2015), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 13.03.2019 година донесе:

О Д Л У К А
за прифаќање на донација
Член 1

Со оваа одлука, Општина Берово ја прифаќа донацијата дадена во добра и услуги, дадена од давателот ЕЛЕКТРОВИН ДООЕЛ Винаца.

Член 2

Донацијата која се дава на Општина Берово се состои во:

- 2 (два) броја Проектна документација - Основен Проект за улично осветлување во Туристичка населба Беровско Езеро Тех.бр.01-02/19, изработена од страна на ЕЛЕКТРОВИН ДООЕЛ Винаца.

Член 3

Донацијата од член 1 на оваа Одлука ќе се прими и реализира согласно закон.

Член 4

За донацијата ќе биде склучен посебен договор, помеѓу Градоначалникот на Општина Берово, како примател на донацијата и ЕЛЕКТРОВИН ДООЕЛ Винаца, како донатор.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-955/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
за кофинансирање на проектот
„Изградба на зелен пазар во Берово“

Се објавува ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА за кофинансирање на проектот „Изградба на зелен пазар во Берово“, Бр.09-956/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година.

Бр.08-971/54
14.03.2019 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), а во врска со јавен повик за прибирање на предлог проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби за 2018 година, Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на ден 13.03.2019 година донесе:

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
за кофинансирање на проектот
„Изградба на зелен пазар во Берово“

Член 1

Советот на Општина Берово врши дополнување на Одлуката за кофинансирање на проектот „Изградба на зелен пазар во Берово“ Бр.09-948/1 од 14.03.2018 година и Одлуката за измена на Одлуката за кофинансирање на проектот „Изградба на зелен пазар во Берово“ Бр.09-2340/1 од 16.07.2018 година.

Член 2

По ставот 1 во член 2 од Одлуката за кофинансирање на проектот „Изградба на зелен пазар во Берово“ Бр.09-948/1 од 14.03.2018 година, односно по ставот 1 од член 1 од Одлуката за измена на Одлуката за кофинансирање на проектот „Изградба на зелен пазар во Берово“ Бр.09-2340/1 од 16.07.2018 година, се додава став 2 кој гласи:

“средствата од став 1 на овој член се изразени без вклучен ДДВ”,

И став 3 кој гласи:

“средствата обезбедени од донаторот се ослободени од ДДВ, а Општина Берово се обврзува за средствата обезбедени од страна на Општината да исплати и ДДВ”.

Член 3

Ова Дополнување на Одлуката за кофинансирање на проектот „Изградба на зелен пазар во Берово“ е составен дел на Одлуката за кофинансирање на проектот „Изградба на зелен пазар во Берово“ Бр.09-948/1 од 14.03.2018 година и Одлуката за измена на Одлуката за кофинансирање на проектот „Изградба на зелен пазар во Берово“ Бр.09-2340/1 од 16.07.2018 година.

Член 4

Ова Дополнување на Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Берово”.

Бр.09-956/1
13.03.2019 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.